

Службен весник

на Република Македонија

Број 177

14 октомври 2015, среда

година LXXI

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
4840. Закон за спречување и заштита од дискриминација (пречистен текст)....	4	4845. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на техногени минерални сировини на локалитетот „Железара“, општина Гази Баба.....	19
4841. Уредба за методологија за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици за 2016 година	11	4846. Одлука за започнување на постапка за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – минерална вода на локалитетот “Вирот Црквата”с.Моклишта, општина Кавадарци	20
4842. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија (*).....	11	4847. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за потребите за изградба на автопат А2, делница Кичево-Охрид на минерална сировина – варовник на Јавното претпријатие за државни патишта Скопје на локалитетот „Стрелиште“, општина Охрид	19
4843. Одлука за доделување на концесија за експлоатација за изградба на Автопат А2, делница Кичево-Охрид на минералната сировина – варовник на Јавното претпријатие за државни патишта Скопје на локалитетот „Стрелиште“, општина Охрид	19	4848. Одлука за префрлање на средства за реконструкција на Бигорскиот манастир „Св. Јован Крстител” с. Ростуше.....	21
4844. Одлука за дополнување на Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на Друштвото за транспорт производство трговија и услуги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кавадарци на локалитетот „с. Паликура“, општина Неготино	19		

	Стр.		Стр.
4849. Одлука за давање во закуп на недвижна ствар со непосредна спогодба на Установата за култура Детски театарски центар - Скопје.....	21	4862. Одлука за престанок и за давање на трајно користење движни ствари на министерството за здравство.....	25
4850. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	22	4863. Одлука за давање согласност за спроведување постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува дозвола за собирање и/или транспортирање на отпад.....	25
4851. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности.....	22	4864. Одлука за давање согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ мали хидроелектрани Скопје.....	25
4852. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижностите.....	22	4865. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен.....	25
4853. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	23	4866. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на недвижни ствари на Инспекцискиот совет.....	26
4854. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатев“- Скопје.....	23	4867. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот и постапката за издавање на мислење, формата и содржината на барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на храна за посебна нутритивна употреба, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како храна за посебна нутритивна употреба.....	26
4855. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	23	4868. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот и постапката за издавање на мислење, формата и образецот на барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на збогатена храна, храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанции, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како збогатена храна или храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанции.....	26
4856. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	23		
4857. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	24		
4858. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	24		
4859. Одлука за давање согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи.....	24		
4860. Одлука за давање на трајно користење на недвижна ствар на Националната установа - Центар за култура „Браќа Миладиновци“ - Струга	24		
4861. Одлука за одземање на одобрение за основање на Приватна установа за деца – детска градинка „Сент Пол“ во Скопје.....	24		

	Стр.		Стр.
4869. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности ..	27	4882. Одлука за давање согласност на Правилникот за начинот и постапката за издавање на мислење, формата и содржина на барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на додатоци на исхрана, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како додатоци на исхрана.....	31
4870. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности ..	27	4883. Одлука за давање на трајно користење на недвижни ствари на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка	31
4871. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Министерство за одбрана	27	4884. Одлука за утврдување на работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија.....	32
4872. Одлука за престанок на користење на недвижни ствари на Државниот архив на Република Македонија.....	28	4885. Одлука за давање на трајно користење недвижни ствари на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони	32
4873. Одлука за престанување на важењето на Одлуката за престанок и за давање на недвижна ствар на трајно користење на Министерството за земјоделство шумарство и водостопанство	28	4886. Програма за изменување на Програмата за научно-истражувачката дејност за 2015 година.....	32
4874. Одлука за давање согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција	28	4887. Програма за изменување и дополнување на Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година	34
4875. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности ..	29	4888. Методологија за изменување на Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите.....	35
4876. Одлука за запишување на право на сопственост на недвижни ствари во корист на Република Македонија во катастарот на недвижности	29	4889. Објава од Министерството за надворешни работи	36
4877. Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2014 година и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ п.о. Скопје за 2014 година.....	29	4890. Правилник за формата и содржината на стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации и начинот на нивно користење од страна на договорните органи.....	36
4878. Одлука за давање на правото на стопанисување со недвижен имот сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката - Скопје ..	30	4891. Правилник за имунопрофилакса, хемиопрофилакса, лицата кои подлежат на овие мерки, начинот на изведување и водење на евиденција и документација	69
4879. Одлука за давање на правото на стопанисување со недвижен имот сопственост на Република Македонија на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје ..	30	4892. Одлука за продолжување на лиценцата за вршење на енергетска дејност трговија со природен гас.....	106
4880. Одлука за давање на право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија на општина Радовиш.....	30	4893. Одлука за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	106
4881. Одлука за давање на согласност за пренос на удел	31	4894. Решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија.....	107
		Огласен дел	1-52

ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНА КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

4840.

Врз основа на член 6 од Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/15), Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија на седницата одржана на 9 октомври 2015 година, го утврди Пречистениот текст на Законот за за спречување и заштита од дискриминација.

Пречистениот текст на Законот за спречување и заштита од дискриминација ги опфаќа: Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.50/10), Законот за изменување на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/14), Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување и заштита од дискриминација („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/15) во кои е означено влегувањето во сила и нивната примена и Одлуката на Уставниот суд на Република Македонија У.бр.82/2010 („Службен весник на Република Македонија“ бр.127/10)

Бр. 11-4404/2
9 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Законодавно-правната
комисија на Собранието на
Република Македонија,
Славе Гошев, с.р.

ЗАКОН ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА (пречистен текст)

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Предмет на Законот

Член 1

(1) Со овој закон се обезбедува спречување и заштита од дискриминација во остварувањето на правата загарантирани со Уставот на Република Македонија, закон и ратификувани меѓународни договори.

(2) За заштита од дискриминација се формира Комисија за заштита од дискриминација.

(3) Комисијата за заштита од дискриминација има својство на правно лице.

Примена на Законот

Член 2

Заштитата и забраната од дискриминација се однесува на сите физички и правни лица во процесот на остварување на правата и слободите гарантирани со Уставот и со законите на Република Македонија.

Основи за дискриминација

Член 3

Се забранува секоја директна или индиректна дискриминација, повикување и поттикнување на дискриминација и помагање во дискриминаторско постапување врз основа на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност,

јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, други видови уверувања, образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба или која било друга основа која е предвидена со закон или со ратификуван меѓународен договор (во натамошниот текст: дискриминаторска основа).

Примена на Законот

Член 4

Овој закон се применува од страна на сите државни органи, органи на единицата на локалната самоуправа, правни лица со јавни правни овластувања и правни и физички лица во областа на:

- 1) работата и работните односи;
- 2) образование, наука и спорт;
- 3) социјална сигурност, вклучувајќи го и подрачјето на социјална заштита, пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување и здравствена заштита;
- 4) правосудство и управа;
- 5) домување;
- 6) јавно информирање и медиуми;
- 7) пристап до добра и услуги;
- 8) членување и дејствување во синдикални, политички партии, здруженија на граѓани и фондации или други организации засновани на членство;
- 9) култура и
- 10) други области определени со закон.

Значење на изразите употребени во овој закон

Член 5

Одделни изрази употребени во овој закон го имаат следново значење:

1. Афирмативни мерки се активности на надлежните државни органи кои се насочени кон спречување и заштита од дискриминација, односно намалување или елиминирање на фактичка нееднаквост којашто настанала како резултат на претходна дискриминација;

2. Архитектонско опкружување се сите објекти во јавна употреба кои се на располагање на луѓето за користење или кои се поврзани со задоволување на одредени потреби или со добивање одредени услуги;

3. Дискриминација е секое неоправдано правно или фактичко, непосредно или посредно правење на разлика или нееднакво постапување, односно пропуштање (исклучување, ограничување или давање првенство) во однос на лица или групи кое се заснова на пол, раса, боја на кожа, род, припадност на маргинализирана група, етничка припадност, јазик, државјанство, социјално потекло, религија или верско уверување, образование, политичка припадност, личен или општествен статус, ментална и телесна попреченост, возраст, семејна или брачна состојба, имотен статус, здравствена состојба или која било друга основа;

4. Дискриминаторско однесување и постапување е секое активно или пасивно однесување на секое лице од страна на јавните власти, како и од страна на правни и физички лица од приватниот и јавниот сектор во јавниот живот, кое создава основи за привилегирање или депривилегирање на некое лице на неоправдан начин, или кое го изложува на несправеден и деградирачки однос во споредба со други лица во слична ситуација, базирано на која било од дискриминаторските основи;

5. Брак е заедница на живот исклучиво на еден маж и една жена во која се остваруваат интересите на брачните другари, семејството и општеството;

6. Еднаквост е начело според кое сите луѓе се рамноправни, односно изедначени во обврските и правата. Еднаквоста ја подразбира различноста, односно подразбира постоење неистоветни лица кои треба да бидат еднакво третирани;

7. Ефективна заштита е постоење систем од достапни и употребливи механизми за поведување постапка во случај на дискриминација, постоење независни и објективни структури кои постапуваат по поднесените жалби врз основа на однапред предвидени процедури и постоење на однапред предвидени санкции за конкретни повреди на правата;

8. Легитимна (објективно оправдана) цел е цел која не е спротивна на Уставот и на одредбите на меѓународните договори, а којашто соодветствува со реалните потреби, однапред е прецизно дефинирана и е пропорционална на ефектите кои треба да се постигнат;

9. Лице е физичко лице кое престојува на територијата на Република Македонија и правно лице кое е регистрирано, односно врши дејност на територијата на Република Македонија;

10. Легитимен интерес претставува оправдување за интересот и активното вклучување на одредено лице во преземањето конкретни активности, заради своја сопствена засегнатост од последиците на тие активности, заради поширок однапред пројавен интерес за одредени општествени случувања, односно заради предвидено овластување со закон за занимавање со определени активности;

11. Маргинализирана група е група од поединци кои ги обединува специфична положба во општеството, кои се објект на предрасуди, кои имаат посебни карактеристики кои ги прават погодни за одредени видови на насилство, имаат помала можност за остварување и заштита на сопствените права или се изложени на зголемена можност за натамошна виктимизација и

12. Прилагодување на инфраструктурата и сервисите е преземање соодветни мерки потребни во одреден случај за да му се овозможи на лицето со ментална и телесна попреченост да има пристап, да учествува и да напредува во работниот процес, освен ако овие мерки не наметнуваат диспропорционални оптоварувања за работодавачите.

II. ОБЛИЦИ НА ДИСКРИМИНАЦИЈА

Директна и индиректна дискриминација

Член 6

(1) Директна дискриминација врз дискриминаторска основа е секое неповолно постапување, разликување, исклучување или ограничување кое како последица има или би можело да има одземање, нарушување или ограничување на еднаквото признавање или уживање на човековите права и основни слободи, споредено со третманот кој го има или би можело да го има друго лице во исти или слични услови.

(2) Индиректна дискриминација врз дискриминаторска основа е секое ставање на некое лице или група во неповолна положба во споредба со други лица, со донесување очигледно неутрални одредби, критериуми или со преземање на определени практики, освен кога таквите одредби, критериуми или практики, произлегуваат од оправдана цел, а средствата за постигнување на таа цел се соодветни и неопходни.

Вознемирување

Член 7

(1) Вознемирувањето и понижувачкото постапување претставува повреда на достоинството на лице или на група на лица кое произлегува од дискриминаторска основа и кое има за цел или резултат повреда на достоинството на одредено лице или создавање заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка средина, пристап или практика.

(2) Сексуално вознемирување е несакано однесување од полов карактер, кое се изразува физички, вербално или на кој било друг начин, а има за цел или последица повреда на достоинството на едно лице, особено кога се создава непријателска, заканувачка, деградирачка или понижувачка средина.

Дискриминација на лица со ментална и телесна попреченост

Член 8

(1) Под дискриминација на лица со ментална и телесна попреченост се подразбира намерно оневозможување или отежнат пристап до здравствена заштита, односно ускратување на правата на здравствена заштита, редовен медицински третман и лекови, рехабилитациони средства и мерки во согласност со нивните потреби, ускратување на правото на брак и создавање на семејство и други права од областа на бракот и семејните односи, ускратување на правото на образование, на работа и правата од работниот однос.

(2) Дискриминација на лица со ментална и телесна попреченост постои и тогаш кога нема да се преземат мерки за отстранување на ограничувањата, односно прилагодување на инфраструктурата и просторот, користење на јавно достапни ресурси, или учество во јавниот и општествениот живот.

Повикување и поттикнување на дискриминација

Член 9

Како дискриминација ќе се смета и секоја активност со која некое лице директно или индиректно повикува, охрабрува, дава упатства или поттикнува друго лице да изврши дискриминација.

Виктимизација

Член 10

Дискриминација претставува и неповолното однесување кон едно лице, трпење на штетни последици заради тоа што презело одредени активности за заштита од дискриминација (пријавило дискриминација, започнало постапка за дискриминација и сведочело во текот на постапката).

Дискриминација во обезбедување на добра и услуги

Член 11

Оневозможувањето или ограничувањето на користењето на добра и услуги на лице или група на лица по некој од основите наведени во членот 5 точка 3 од овој закон претставува дискриминација.

Потешки облици на дискриминација

Член 12

Како потешок облик на дискриминација, во смисла на овој закон, ќе се смета дискриминацијата направена кон одредено лице по повеќе дискриминаторски осно-

ви (повеќекратна дискриминација), дискриминација направена повеќе пати (повторена дискриминација), која е правена подолго време (продолжена дискриминација) или која со своите последици особено тешко го погодува дискриминираното лице.

III. ИСКЛУЧОЦИ ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Афирмативни мерки

Член 13

Нема да се сметаат за дискриминација афирмативните мерки преземени од органи на државната управа, органи на единиците на локалната самоуправа, други органи и организации кои вршат јавни овластувања, јавни установи или од страна на физички или правни лица, констатирани како оправдани во минатото, сегашноста или во иднина, а кои можат да се преземаат се додека не се постигне потполна фактичка еднаквост:

1) во корист на лице, група на лица или заедница, со цел да се елиминираат или да се намалат фактичките нееднаквости, ако разликувањето е оправдано и пропорционално на целта, и со цел да се обезбеди нивен природен развој и ефективно постигнување на нивното право на еднакви можности во споредба со други лица, групи на лица или заедници и

2) афирмативните мерки кои имаат за цел заштита на маргинализираните групи, со цел да се елиминираат или да се намалат фактичките нееднаквости, ако разликувањето е оправдано и пропорционално на целта и со цел да се обезбеди нивен природен развој и ефективно постигнување на нивното право на еднакви можности во споредба со други лица, групи на лица или заедници.

Нееднакво постапување

Член 14

Нема да се смета за дискриминација:

1) различниот третман на лица кои не се државјани на Република Македонија во врска со слободите и правата дадени во Уставот, во законите и меѓународните договори кон кои пристапила Република Македонија, а кои непосредно произлегуваат од државјанството на Република Македонија;

2) различниот третман на лицата врз основа на карактеристики кои се однесуваат на која било од дискриминациските основи, кога спомнатите карактеристики, поради природата на занимањето или активноста, или поради условите во кои се одвива тоа занимање, претставуваат суштинско и определувачко барање, целта е легитимна, а условот не го пречекорува потребното ниво за негова реализација;

3) различниот третман на лицата врз основа на религија, уверување, пол или други карактеристики во врска со занимање кое се одвива во религиозни институции или организации кога, според карактерот на конкретното занимање или активност, или поради условите во кои се остварува религијата, уверувањето, полот или други карактеристики претставуваат суштинско и определувачко барање, од гледна точка на институцијата или организацијата, кога целта е легитимна, а условот не го пречекорува потребното ниво за реализација;

4) различниот третман на лицата врз основа на религија, уверување, пол или други карактеристики во врска со образованието и обуката за целите на занимањето поврзано со конкретна религија;

5) ако членовите и органите на цркви и верски заедници, граѓански организации, политички партии, синдикати и други организации запишани во регистар во согласност со Уставот и законите, постапуваат во согласност со својата доктрина, уверувања или верувања и/или целите утврдени во своите статuti, програми и/или прописи;

6) уредувањето на бракот, вонбрачната заедница и семејството исклучиво како заедница на спротивни полови, односно на еден маж и една жена;

7) остварувањето на уставно гарантираното начело на слобода на говорот, јавниот настап, мислење и јавното информирање;

8) определувањето барање за минимална старост, професионално искуство или стаж во процесите на избор или во давањето на определени привилегии поврзани со работењето, кога ова е објективно оправдано за постигнување на легитимна цел, а содржината на ова разликување не го надминува неопходното ниво потребно за остварување на целта и

9) определување услов за максимум старост во процесот на вработување што е поврзано со потребата од обука или заради потребите од рационални временски ограничувања поврзани со пензионирање предвидени во закон, кога тоа е објективно оправдано за постигнување на легитимна цел, а содржината на ова разликување не го надминува неопходното ниво потребно за постигнување на целта.

Заштитни механизми за одредени категории на лица

Член 15

Нема да се смета за дискриминација:

1) посебната заштита на бремената жена и мајка, предвидена со закон, освен кога бремената жена или мајка не сака да ја користи оваа заштита и за ова го известила работодавачот во пишана форма;

2) мерките кои се предвидуваат со закон за поттикнување на вработувањето;

3) различниот третман на лицата со инвалидитет во остварувањето на обука и добивањето образование со цел за задоволување на посебните образовни потреби заради изедначување на шансите;

4) предвидување на минимум и максимум години за пристап до определени нивоа на обука и образование, кога тоа е објективно оправдано за постигнување на легитимна цел, а содржината на ова разликување не го надминува она што е неопходно со оглед на природата на обуката или образованието, или условите во кои тие се одвиваат и содржината на ова разликување не го надминува неопходното ниво потребно за постигнување на целта;

5) мерките насочени кон обезбедување баланс во учеството на мажите и жените, се додека овие мерки се потребни;

6) посебните мерки од кои имаат корист лицата или групите кои се во понеповолна положба настаната врз која било дискриминациска основа, со цел за изедначување на нивните можности, се додека тие мерки се потребни;

7) посебна заштита, предвидена со закон, на деца без родители, малолетници, самохрани родители и лица со инвалидитет;

8) мерки за заштита на посебноста и идентитетот на лицата кои припаѓаат на етнички, религиозни или јазични малцинства и нивното право да го негуваат и

развијаат сопствениот идентитет индивидуално или во заедница со другите членови на нивната група и поттикнуваат услови за унапредување на тој идентитет и

9) мерките во областа на образованието и обуката кои треба да обезбедат учество на лицата од етничките малцинства додека тие мерки се неопходни.

IV. КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

Комисија за заштита од дискриминација

Член 16

(1) Комисијата за заштита од дискриминација е самостоен и независен орган која работи во согласност со надлежностите утврдени со овој закон (во натамошен текст: Комисијата).

(2) Комисијата има својство на правно лице со седиште во Скопје.

(3) Средствата за работа на Комисијата се обезбедуваат од Буџетот на Република Македонија. Комисијата може да обезбедува средства и од други извори.

Состав на Комисијата

Член 17

(1) Комисијата е составена од седум члена.

(2) Членовите на Комисијата ги именува Собранието на Република Македонија со мандат од пет години, со право на еден повторен избор.

(3) Од редот на членовите именувани во ставот (2) на овој член Комисијата избира претседател со мандат од една година.

Именување на членови на Комисијата

Член 18

За член на Комисијата може да биде именувано лице кое ги исполнува следните услови:

- 1) да е државјанин на Република Македонија;
- 2) во моментот на именувањето со правосилна судска пресуда не му е изречена казна или прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност;
- 3) има стекнато 240 кредити според ЕКТС или VII/1 степен на образование од областа на човековите права или општествените науки;
- 4) има минимум пет години работно искуство;
- 5) поседува еден од следниве меѓународни признаци сертификати или уверенија за активно познавање на англискиот јазик не постар од пет години:
 - ТОЕФЕЛ ИБТ најмалку 74 бода,
 - ИЕЛТС (IELTS) најмалку 6 бода,
 - ИЛЕЦ (ILEC) (Cambridge English: Legal) најмалку B2 (B2) ниво,
 - ФЦЕ (FCE) (Cambridge English: First) положен,
 - БУЛАТС (BULATS) најмалку 60 бода или
 - АПТИС (APTIS) најмалку ниво B2 (B2) и
- 6) има положено психолошки тест и тест за интегритет.

Член 19

(1) За именување на членови на Комисијата се објавува јавен оглас во најмалку три дневни весници кои се издаваат на целата територија на Република Македонија од кои еден од весниците кој се издава на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните кои зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик

(2) Огласот од ставот (1) на овој член трае 15 дена од денот на неговото објавување во „Службен весник на Република Македонија“.

(3) При изборот на членовите на Комисијата да се има предвид принципот за соодветна и правична застапеност.

(4) Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Република Македонија подготвува предлог на листа од пријавените кандидати и ја доставува до Собранието на Република Македонија.

Член 20

(1) Претседателот на Комисијата пред истекот на неговиот мандат за претседател може да биде разрешен по негово барање.

(2) Доколку претседателот е разрешен согласно со ставот (1) на овој член Комисијата избира претседател за остатокот на мандатот на разрешениот претседател.

Член 21

(1) Членовите на Комисијата имаат статус на именувани лица.

(2) Членовите на Комисијата имаат право на месечен надоместок во висина од две просечни месечни нето плати исплатени по работник во Република Македонија.

Разрешување на член на Комисијата

Член 22

(1) Собранието на Република Македонија го разрешува членот на Комисијата пред истекот на мандатот по предлог на Комисијата за прашања на изборите и именувањата, ако:

- 1) сам го побара тоа;
- 2) поради смрт;
- 3) со правосилна одлука му е изречена забрана за вршење професија дејност или должност;
- 4) со правосилна судска одлука е осуден на казна затвор од над шест месеци;
- 5) трајно ја загуби психофизичката способност за вршење на функцијата и
- 6) нестручно, пристрасно и несовесно ја врши функцијата.

(2) Исполнувањето на условите за разрешување од ставот (1) на овој член ги утврдува Комисијата со мнозинство гласови од вкупниот број членови и поднесува иницијатива за разрешување на член на Комисијата до Собранието на Република Македонија.

Член 23

Кога член на Комисијата е разрешен согласно со одредбите од членот 17 на овој закон Собранието на Република Македонија објавува оглас за именување на член на Комисијата со мандат во траење по истекот на мандатот на разрешениот член.

Надлежности на Комисијата

Член 24

Надлежности на Комисијата:

- 1) постапува по претставки, дава мислење и препораки за конкретните случаи на дискриминација;
- 2) на подносителот на претставката му дава информации за неговите права и можности за покренување на судска или друга постапка за заштита;
- 3) покренува иницијатива за поведување на постапка пред надлежните органи поради сторени повреди на овој закон;

4) поднесува годишен извештај до Собранието на Република Македонија;

5) ја информира јавноста со случаите на дискриминација и превзема активности за промоција и едукација на еднаквоста, човековите права и недискриминација;

6) го следи спроведувањето на овој закон, иницира измена на прописи заради спроведување и унапредување на заштитата од дискриминација;

7) воспоставува соработка со органите надлежни за остварување на еднаквост и заштита на човековите права во локалната самоуправа;

8) дава препораки на државните органи за преземање на мерки за остварување на еднаквоста;

9) дава мислења по предлози на закони од значење за заштита од дискриминација;

10) прибира статистички и други податоци, формира бази на податоци, спроведува студии, истражувања и обуки во врска со дискриминацијата;

11) соработува со соодветни национални тела на други држави, како и со меѓународни организации на полето на заштита од дискриминација и

12) донесува деловник за работа и други акти за внатрешна организација на работата.

V. ПОСТАПКА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ПРЕД КОМИСИЈАТА

Постапување на Комисијата

Член 25

(1) Лицето кое смета дека претрпело дискриминација поднесува претставка до Комисијата, писмено или усно на записник, без обврска за плаќање на такса и друг надоместок.

(2) Со претставката лицето поднесува докази и факти од кои може да се утврди актот или дејствието на дискриминација.

(3) Постапката пред Комисијата за лицата кои живеат во единиците на локалната самоуправа во која најмалку 20% од граѓаните зборуваат службен јазик различен од македонскиот јазик, можат да употребат кој било од службените јазици и неговото писмо. Ваквите поднесоци Комисијата ги преведува на македонски јазик и неговото кирилско писмо и постапува по нив.

(4) Комисијата по поднесените претставки одговара на македонски јазик и на неговото кирилско писмо, како и на службениот јазик и писмо што го употребува граѓанинот.

(5) Претставката може да се поднесе најдоцна во рок од три месеци од денот кога била сторена повредата или најдоцна една година од дознавањето за актот на дискриминација.

(6) Комисијата може да поведе постапка и по истекот на рокот доколку оцени дека се работи за случај од таква важност за кој би било неопходно и целисходно да се води постапката.

(7) Комисијата претставката ја доставува до лицето против кого е поднесена во рок од 15 дена од денот на приемот.

Член 26

(1) Комисијата постапува по претставката доколку постапката пред судот за истата работа не е веќе поведена или правосилно завршена.

(2) Комисијата не постапува по претставката ако е очигледно дека нема повреда на правото на кое поднесувачот се повикува, ако во истата работа веќе постапувал, а не се понудени нови докази и ако утврди дека поради истек на времето од направената повреда на правото, не е можно да се постигне целта на постапката.

Утврдување на фактичка состојба

Член 27

(1) По прием на претставката Комисијата ја утврдува фактичката состојба со увид во документите и земање на изјави од подносителот на претставката, лицето против кое е поднесена претставката, како и од други лица.

(2) Лицето против кое е поднесена претставката може да се изјасни за наводите во претставката во рок од 15 дена од денот на нејзиниот прием.

Мислење и препораки

Член 28

(1) Комисијата дава мислење за наводната дискриминација во рок од 90 дена од денот на поднесувањето на претставката и за тоа го известува поднесувачот и лицето против кое е поднесена претставката.

(2) Со писменото мислење, а по утврдената дискриминација, Комисијата препорачува начин на отстранување на повредите на правото.

(3) Лицето на кое препораката е упатена, е должно да постапи по препораката и да ја отстрани повредата на правото во рок од 30 дена од денот на приемот на препораката, како и за тоа да ја известува Комисијата.

Член 29

Ако лицето на кое препораката е упатена не постапи по препораката, односно не ја отстрани повредата на правото, Комисијата може да покрене иницијатива за поведување на постапка пред надлежен орган за утврдување на неговата одговорност.

Стручно-административни и технички работи на Комисијата

Член 30

Стручно-административните и техничките работи на Комисијата ги врши Комисијата.

Соработка со други органи

Член 31

Сите физички и правни лица, државни органи, органи на единиците на локалната самоуправа, други органи и организации кои вршат јавни овластувања и јавни установи и служби, се должни на барање на Комисијата да и дадат податоци за конкретни случаи на дискриминација.

Вршење увид во документација

Член 32

Во вршењето на работите од својата надлежност Комисијата може да изврши непосреден увид во документацијата на државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа, другите органи и организации кои вршат јавни овластувања и јавните установи и служби кои располагаат со податоци и информации за случаи на дискриминација.

Соработка со Народниот правобранител**Член 33**

Во вршењето на работите од својата надлежност Комисијата соработува со Народниот правобранител за конкретни случаи на дискриминација.

VI. СУДСКА ЗАШТИТА**Судска надлежност и постапка****Член 34**

(1) Лицето кое смета дека поради дискриминација му е повредено некое право е овластено да поднесе тужба пред надлежен суд.

(2) Во постапката соодветно се применуваат одредбите од Законот за парничната постапка.

(3) Постапката е итна.

Месна надлежност**Член 35**

Во постапката за заштита од дискриминација месно е надлежен, покрај судот за општа месна надлежност и судот на чие подрачје е седиштето, односно живеалиштето на тужителот.

Тужба**Член 36**

(1) Со тужбата од членот 34 став (1) на овој закон може да се бара:

1) да се утврди дека тужениот го повредил правото на тужителот на еднаков третман, односно дејствието коешто го презел или пропуштил може непосредно да доведе до повреда на правата на еднаквост во постапувањето;

2) да се забрани преземање дејствија со кои се крши или може да се прекрши правото на тужителот на еднакво постапување, односно да се извршат дејствија со кои се отстранува дискриминацијата или нејзините последици;

3) да се надомести материјалната и нематеријалната штета причинета со повреда на правата заштитени со овој закон и

4) да се објави во медиумите пресудата со која е утврдена повреда на правата на еднакво постапување на трошок на тужениот.

(2) Барањата од ставот (1) на овој член може да се истакнат заедно со барањата за заштита на други права за кои се одлучува во парнична постапка, ако сите барања се во меѓусебна врска и ако ист суд е стварно надлежен за нив, без оглед дали за тие барања е пропишано решавање во општа или во посебна парнична постапка.

Мерки за обезбедување**Член 37**

(1) Пред започнувањето или во текот на постапката по повод тужбеното барање од членот 36 став (1) на овој закон судот може, на предлог на странката, да одреди мерки за обезбедување.

(2) Со поднесувањето на предлогот за мерки за обезбедување потребно е:

- подносителот на барањето да направил веројатно дека е повредено неговото право на еднакво постапување и

- одредувањето на мерката да е потребно заради отстранување на опасноста од ненадоместлива штета, особено тешки повреди на правата на еднакво постапување или спречување на насилство.

(3) За мерките од ставот (1) на овој член одлучува судот кој е надлежен за тужбените барања на начин и во постапка утврдени со закон.

Товар на докажување**Член 38**

(1) Ако странката во судска постапка тврди дека согласно со одредбите на овој закон и е повредено нејзиното право на еднакво постапување е должна да ги изнесе сите факти и докази кои го оправдуваат нејзиното тврдење. Докажувањето дека немало дискриминација паѓа на товар на спротивната странка.

(2) Одредбата од ставот (1) на овој член не се применува во прекршочната и казнената постапка.

Учество на трети лица**Член 39**

(1) Во парница по повод тужбата од членот 34 на овој закон може, како замешувач на страна на лицето кое тврди дека е дискриминирано, да се придружи орган, организација, установа, здружение или друго лице кое во рамките на својата дејност се занимава со заштита на правата на еднакво постапување за чиишто права се одлучува во постапката. За учеството на замешувачот одлучува судот со примена на одредбите на Законот за парничната постапка.

(2) Судот ќе дозволи учество на замешувач од ставот (1) на овој член само со одобрение на лицето на чијашто страна замешувачот сака да се замеша.

(3) Замешувачот од ставот (1) на овој член може да презема дејствија во постапка и во постапката ги има сите права што му припаѓаат на замешувачот.

(4) Без оглед на резултатот на парницата замешувачот од ставот (1) на овој член сам ги сноси трошоците од своето учество во парницата.

Јавно објавување на пресудата**Член 40**

(1) Барањето за објавување на пресудата од членот 36 став (1) точка 4 на овој член судот ќе го усвои ако утврди дека:

1) до повреда на правата на еднакво постапување дошло со посредство на медиумите или

2) информацијата за постапување кое го крши правото на еднакво постапување била објавена во медиумите, а објавувањето на пресудата е потребно поради целосен надоместок за сторената штета или заштита од нееднакво постапување во идни случаи.

(2) Ако го усвои барањето за објавување на пресудата, судот ќе наложи пресудата да се објави во целост или делумно заради заштита на лични податоци.

(3) Пресудата со која се налага објавување во медиумите го обврзува издавачот на медиумот во кој треба да се објави пресудата, без оглед на тоа дали бил странка во постапката.

Заедничка тужба за заштита од дискриминација**Член 41**

(1) Здруженија и фондации, установи или други организации од граѓанското општество, кои имаат оправдан интерес за заштита на колективните интереси на одредена група или во рамките на својата дејност се занимаваат со заштита на правата на еднакво постапување, можат да поднесат тужба и во постапката пред судот да настапат како сопарничари против лицето кое го повредило правото на еднакво постапување, ако направат веројатно дека со постапувањето на тужениот е повредено правото на еднакво постапување на поголем број лица.

(2) Во тужбата од ставот (1) на овој член може да се истакне барање:

1) да се утврди дека постапувањето на тужениот го повредило еднаквиот третман во однос на членовите на групата;

2) да се забрани преземање дејствија со кои се крши или може да се прекрши еднаквиот третман, односно да се извршат дејствија со кои се отстранува дискриминацијата или нејзините последици во однос на членовите на групата и

3) пресудата со која е утврдена повреда на правата на еднакво постапување да се објави во медиумите на трошок на тужениот.

(3) Другите одредби од овој закон, кои се однесуваат на тужбите од членот 36 став (1) на овој закон, на соодветен начин се применуваат на тужбата од ставот (1) на овој член.

(4) Тужбата од ставот (1) на овој член е дозволена доколку постои согласност од лицето кое тврди дека е дискриминирано.

VII. ПРЕКРШОЧНИ ОДРЕДБИ**Член 42**

(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот на правното лице односно трговец поединец кој повикува или поттикнува на дискриминација и помага во дискриминаторско постапување врз основа на дискриминаторска основа (член 3).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец поединец ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец.

(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на функционерот на државен орган, органот на единицата на локалната самоуправа или на овластено лице во правното лице на кое му е доверено вршење на јавно овластување.

(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1) од овој член на физичко лице.

Член 43

(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот на правното лице односно трговец поединец кој ќе го повреди достоинството на одредено лице или создавање заканувачка, непријателска, понижувачка или застрашувачка средина, пристап или практика (член 7).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец поединец ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец.

(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на функционерот на државен орган, органот на единицата на локалната самоуправа или на овластено лице во правното лице на кое му е доверено вршење на јавно овластување.

(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1) од овој член на физичко лице“.

Член 44

(1) Глоба во износ од 1.000 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот на правното лице односно трговец поединец кој ќе го доведе во неповолна состојба лицето кое пријавило дискриминација или на кој било начин учествувало во постапката за дискриминација (член 10).

(2) Глоба во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице односно трговец поединец ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец.

(3) Глоба во износ од 80 до 120 евра во денарска противвредност ќе се изрече за прекршокот од ставот (1) на овој член на функционерот на државен орган, органот на единицата на локалната самоуправа или на овластено лице во правното лице на кое му е доверено вршење на јавно овластување.

(4) Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска против вредност ќе се изрече за прекршок од ставот (1) од овој член на физичко лице“.

Член 45

Глоба во износ од 70 до 110 евра во денарска противвредност ќе се изрече на службеното лице во правното лице, државен орган или орган на единицата на локалната самоуправа, ако на барање на Комисијата во рок од 30 дена нема да достави податоци за дискриминацијата или не дозволи увид во спис (членови 31 и 32).

Член 45 –а

Одмерувањето на висината на глобата за правното лице односно трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоците.

Член 45-б

За прекршоците утврдени во овој закон прекршочна постапка води и прекршочна санкција изрекува надлежниот суд.

VIII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ**Член 46**

(член 46 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 50/10)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2011 година.

Член 47

(член 3 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 44/14)

Членовите на Комисијата именувани до денот на започнувањето на примената на членот 1 од овој закон продолжуваат да ја вршат функцијата до истекот на мандатот за кој се именувани.

Член 48

(член 4 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 44/14)

Одредбите од членот 1 од овој закон кои се однесуваат на условот за познавање на странски јазик ќе започнат да се применуваат по две години од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 49

(член 5 од Законот објавен во „Службен весник на Република Македонија“ број 44/14)

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе започне да се применува по една година од денот на влегувањето во сила на овој закон.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 4841.

Врз основа на член 50 став 1 од Законот за пожарникарството („Службен весник на Република Македонија“ број 67/04, 81/07, 55/13 и 158/14) и член 10 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 61/04, 96/04, 67/07, 156/09 и 47/11), а во врска со член 44 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа и член 22 став 1 точка 11 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ број 5/02), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

УРЕДБА

ЗА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА НАМЕНСКИ ДОТАЦИИ ЗА ПЛАТИ И ДОДАТОЦИ НА ПЛАТИ ЗА ВРАБОТЕНИТЕ ВО ТЕРИТОРИЈАЛНИТЕ ПРОТИВПОЖАРНИ ЕДИНИЦИ ЗА 2016 ГОДИНА

Член 1

Со оваа уредба се пропишува методологијата за распределба на наменски дотации за плати и додатоци на плати за вработените во територијалните противпожарни единици (во натамошниот текст: ТППЕ) за 2016 година, по општини.

Член 2

Средствата за плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ се утврдуваат во Буџетот на Република Македонија за 2016 година, во раздел 06001 – Министерство за внатрешни работи, Програма А – Децентрализација, Потпрограма А2 – Пренесување на надлежности на единиците на локалната самоуправа.

Член 3

Средствата од членот 2 од оваа уредба се распределуваат по општини, согласно следните критериуми:

- број на вработени во ТППЕ согласно бројот на склучени спогодби за преземање во надлежност на Градот Скопје и општините и
- износ на основни плати и додатоци на плати по вработен во ТППЕ, согласно закон.

Член 4

Распределбата на средствата од членот 2 од оваа уредба по општини, се врши преку Министерството за внатрешни работи.

Член 5

Остатокот од средствата по исплатени плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ на месечно ниво, се пренесува во наредниот месец.

Член 6

Остатокот од средствата по исплатени плати и додатоци на плати за вработените во ТППЕ на 31.12.2016 година, Министерството за финансии го враќа во Буџетот на Република Македонија.

Член 7

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2016 година.

Бр. 42-9627/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4842.

Врз основа на член 5 став 3 од Законот за Царинската тарифа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/03, 69/04, 10/08, 160/08, 35/10, 11/12, 93/13, 44/15 и 81/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА РАСПОРЕДУВАЊЕТО НА ОДРЕДЕНИ СТОКИ ВО КОМБИНИРАНАТА НОМЕНКЛАТУРА СОГЛАСНО СО РЕГУЛАТИВИТЕ НА ЕВРОПСКАТА КОМИСИЈА (*)

Член 1

Во Уредбата за распоредувањето на одредени стоки во Комбинираната номенклатура согласно со регулативите на Европската комисија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 2/14, 65/14, 113/14, 157/14, 17/15, 67/15 и 126/15), во членот 1, во ставот (2) по бројот „312“ сврзникот „и“ се заменува со записка, а по Прилогот 313 се додаваат шест нови прилози 314, 315, 316, 317, 318 и 319, кои се составен дел на оваа уредба.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.


Бр. 42-9662/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**


(*) Со оваа уредба се врши усогласување со Регулативите на Комисијата на ЕУ за распоредување на одредени стоки во Комбинираната номенклатура, CELEX бр. 32015R0676, 32015R0677, 32015R0712, 32015R0803, 32015R0804, 32015R0805.

Прилог 314

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 676/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во облик на ракав, со должина приближно 20 см, изработен од плетен текстилен материјал со вградена тенка пенеста постава во пределот на дланката. Составен е од една закривена шина со приближно 2 см широчина, која може рачно да се свитка и два флексибилни пластични стабилизатори наменети за надворешниот дел на раката со ширина од околу 1 см. Шината и стабилизаторите минуваат низ канали од контрастен материјал кои се сместени долж целиот производ и истите може да се отстранат. На почетокот и на крајот на производот има два ремена со лепенка со ширина од 2 см, со кои производот се прицврстува за раката и рачниот зглоб. На средината на производот се наоѓа текстилен ремен со ширина од 5 см кој се намотува околу зглобот и се закопчува со помош на лепенка, со што се постигнува саканото ограничување на движењето на зглобот. Благодарение на текстилниот ремен и свитливата алуминиумска шина, движењето на зглобот е отежнато. Производот е наменет да се употребува како стабилизатор на рачниот зглоб. (*) (Види фотографија А и Б) Фотографија А	6307 90 10	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, 3 (б) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 6307 и тар. подброј 6307 90 и 6307 90 10. Производот не може да се прилагоди на посебните ограничувања на болниот, но има повеќефункционална намена. Затоа производот нема карактеристики, според начинот на работа или прилагодливоста на посебните ограничувања на болниот, со кои би се разликувал од обичните помагала за општа употреба (види забелешка 6 кон Глава 90 и пресуда во споените предмети C-260/00 до C-263/00, Lohmann GmbH & Co. KG и Medi Bayreuth Weihermuller & Voigtmann GmbH & Co. KG v Oberfinanzdirektion Koblenz, ECLI:EU:C:2002:637). Поради тоа распоредувањето во тарифен број 9021 како ортопедско помагало е исклучено. Плетениот текстилен материјал од кој се изработени ракавот и ременот го даваат суштинскиот карактер на производот согласно општото правило 3 (б), поради тоа што неговата присутност преовладува количински како и поради неговата улога во функционирањето на производот. Срединскиот текстилен ремен со лепенка е суштински за постигнување на посакуваното ограничување на движењето на зглобот.



Фотографија Б




Поради тоа производот се распоредува во тарифна ознака 6307 90 10 како „останати готови производи“

(*) Сликата е само од информативен карактер

Прилог 315

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 677/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ кој се состои од четири ногарки за маса изработени од прост метал, прицврстени со навртки со четири метални плочки кои ги држат ногарките заедно. За да се избегне лизгањето и да се заштити подот, долниот дел на секоја од ногарките е обложен со гума На горниот дел од ногарките се наоѓаат отвори за завртки на кои се прицврстува плочата од масата.	9403 90 10	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар. број 9403 и тар. подброј 9403 90 и 9403 90 10. Распоредувањето како довршен мебел е исклучено бидејќи на производот му недостига клучниот дел - работната плоча на масата. Производот затоа ќе се распореди во тарифна ознака 9403 90 10 како дел од мебел изработен од метал.

(*) (Види фотографија) 		
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 316

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 712/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Несоставен модуларен екран (т.н. „ЛЕД панел“) кој се состои од неколку модули во облик на плочки, при што димензиите на секоја плочка се приближно 38 x 38 x 9 см. Секоја плочка содржи црвени, зелени и сини светлечки диоди и има резолуција од 16 x 16 пиксели, простор помеѓу точките од 24 мм, светлина 2000 cd/m² и фреквенција за освежување на сликите поголема од 300 Hz. Содржат и контролна електроника. Екранот е претставен заедно со ситемот за обработка кој се состои од следното: - видео процесор кој ги прифаќа разните влезни сигнали (како што се CVBS, Y/C, YUV/RGB, (HD-) SDI или	8528 59 39	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, 2 (а) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 8528 и тар. подброј 8528 59 и 8528 59 39. Со оглед на тоа дека на екранот може да се прикажуваат видео записи, не може да се смета како електронски апарат за визуелно прикажување со сигнализација. Поради тоа распоредувањето во тарифен број 8531 како индикаторски плочи е исклучено. Согласно неговите дадени карактеристики, како што се големината на екранот, подржаните телевизиски стандарди (CVBS), видео модулот, просторот помеѓу точките кој не е подобен за гледање од близина,

DVI) и овозможува прилагодување на сликата/видеозаписот до големина на екранот, - сигнален процесор со кој се овозможува прилагодување на пикселите од влезниот сигнал до екранот. Обработениот сигнал се праќа од процесорот на сигналот до разводникот на податоци со употреба на кабел со оптички влакна. Потоа разводникот на податоци ги праќа податоците до различни плочки на екранот. Екранот е погоден за употреба при спортски или забавни случувања, за огласи во малопродажба итн., но не е погоден за гледање од близина.		како и јаката осветленост, екранот е наменет да се употребува за спортски или забавни случувања, огласување во малопродажбата итн. Поради што не се смета распоредувањето во видови кои се употребуваат исклучиво или воглавно со машини за автоматска обработка на податоци од тарифен број 8471. Затоа распоредувањето во тарифен подброј 8528 51 00 е исклучено. Бидејќи екранот може да прикажува сигнали и од машини за автоматска обработка на податоци на задоволително ниво за практична употреба со машините за автоматска обработка на податоци, се смета дека може да прикажува сигнали добиени од машините за автоматска обработка на податоци со прифатливо ниво на функционалност. Затоа се распоредува во тарифен подброј 8528 59 39 како останати рамни екрани во боја кои можат да прикажуваат сигнали од машини за автоматска обработка на податоци со прифатливо ниво на функционалност.
--	--	--

Прилог 317

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 803/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Производ во облик на човечки череп изработен од пластична маса, со димензии приближно 9 x 11 x 7 см. Содржи светлечки (ЛЕД) диоди кои трепкаат, напојувани од батерија, сместени во очните шуплини на черепот кои се палат и гасат со помош	3926 40 00	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1, 3 (6) и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа и наменување на тар.број 3926 и тар. подброј 3926 40 00. Производот неможе да се распореди како светилка во тарифен број 9405

на прекинувач сместен на дното на производот.

(*) (Види фотографија)



бидејќи не е првенствено наменет за осветлување на простории, ниту пак е специјализирана светилка (види Забелешки на Хармонизиран систем за тарифен број 9405, (I), (1) и (3)).

Со оглед на неговите очигледни карактеристики, производот не е исклучиво наменет како празничен производ (види и Забелешки на Комбинирана номенклатура за тарифен број 9505). Тој може да се употребува како украс во текот на целата година. Затоа е исклучено и распоредувањето во тарифен број 9505 како празничен производ.


Производот е составен од различни делови во смисол на општото правило 3 (б) за примена на Царинската тарифа. Се состои од делови во форма на човечки череп, изработени од пластични маси, светлечки диоди напојувани од батерија, а кои заедно сочинуваат една целина (види Забелешки на Хармонизиран систем за општо правило 3 (б), (IX)).

Производот согласно неговите очигледни карактеристики е наменет за украсување. Осветлувањето е само дополнителен елемент со кој се нагласува неговата украсна употреба. Затоа делот во форма на човечки череп изработен од пластична маса е делот кој на производот му дава суштински карактер согласно општото правило 3 (б) за примена на Комбинирана номенклатура.

Производот затоа се распоредува во тарифна ознака 3926 40 00 како останати украсни предмети од пластична маса.

(*) Сликата е само од информативен карактер

Прилог 318

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 804/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Текстилен производ направен за одржување на лице во седечка положба при подигање со дигалка. Производот се состои од ткаен текстилен материјал (полиестер), со основа во вид на правоаголник. На една од двете пократки страни на правоаголникот има два преклопувачки продолжетоци кои служат како седиште. Остатокот од ткаенината служи за придржување на грбот и страничните делови од телото на лицето. Некои делови од ткаенината се тапацирани (со подлошки од полипропиленска пена). Неколку текстилни ремени се сошиени на рабовите на ткаенината како производот би можел да се прикачи на дигалката и да се подигне. (Види фотографија)(*) 	6307 90 98	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 7 (г) кон Оддел XI и наменување на тар. број 6307 и тар. подброј 6307 90 и 6307 90 98. Распоредувањето во тарифна ознака 8431 31 00 како дел, погоден да се употребува исклучиво или главно за машини од тарифен број 8428 (лифтови, дигалки и сл.) е исклучено, бидејќи производот не е неопходен за функционирањето на дигалката (види предмет C-152/10, Unomedical, ECLI:EU:C:2011:402, став 29, 34 и 36). Освен тоа носилките се исклучени од тарифен број 8431 и се распоредуваат во Оддел XI. (Види Забелешки на Хармонизиран систем за тарифниот број 8431, став четири, точка б). Производот вообичаено се состои од текстилен материјал, а одделните делови се споени со шиене. Производот се распоредува во тарифна ознака 6307 90 98 како "останати готови текстилни производи".
(*) Сликата е само од информативен карактер		

Прилог 319

Опис на стоката Согласно регулатива (ЕЦ) бр. 805/2015	Распоредување (Тар. ознака)	Основ за распоредување
(1)	(2)	(3)
Електронски инструмент (т.н. "отклонски жироскоп"), со тежина од 35 гр, кој се состои од најмногу три сензори на аголна брзина, во кукиште со димензии 24 x 24 x 28 мм. Исто така кукиштето содржи сензор за температура, разна електроника и кабел. Инструментот мери аголна брзина во опсег приближно од 50-1200°/s (степени во секунда) и благодарение на електронските компоненти емитува електричен сигнал кој е пропорционален со измерените вредности. Сигналот не се прикажува на самиот инструмент, туку со помош на кабел се пренесува на други апарати со кој е поврзан инструментот. Сензорот за температура дава информации за компензација на евентуалните варијации на излезниот сигнал предизвикани со промената на температурата. Намената на инструментот е да им даде насока за правилната положба за работа на разните апарати како што се ветротурбините, моторите или индустриските машини.	9031 80 38	Распоредувањето е утврдено согласно Основните правила 1 и 6 за примена на Номенклатурата на Царинската тарифа, Забелешка 3 кон Глава 90 и наменување на тар. број 9031, тар. подброј 9031 80 и 9031 80 38. Бидејќи инструментот содржи сензори на аголна брзина и сензор за температура, станува збор за сложена машина која е склопена како една целина, согласно Забелешка 3 кон Глава 90 (Забелешка 3 кон Оддел XVI). Бидејќи сензорот за температура главно се употребува за добивање на информации за компензирање на излезниот сигнал, главната функција на инструментот ја вршат сензорите за аголна брзина. Инструментот не се употребува за навигација, поради што се исклучува неговото распоредување во тарифен број 9014 како навигациски инструменти или како нивни делови и прибор. Иако инструментот го мери бројот на степени во секунда, не е сличен на мерачите за брзина од тарифен број 9029, бидејќи мерните вредности не се прикажуваат на инструментот, туку во облик на електричен сигнал се пренесуваат на други апарати. Предметот се распоредува во тарифна ознака 9031 80 38 како останати електронски инструменти, апарати и машини за мерење и проверка, што не се на друго место спомнати или вклучени во Глава 90.

4843.

Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ А2, ДЕЛНИЦА КИЧЕВО-ОХРИД НА МИНЕРАЛНАТА СУРОВИНА – ВАРОВНИК НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „СТРЕЛИШТЕ“, ОПШТИНА ОХРИД

1. На Јавното претпријатие за државни патишта - Скопје се доделува концесија за експлоатација за изградба на Автопат А2, делница Кичево-Охрид на минералната сировина – варовник на локалитетот „Стрелиште“, општина Охрид, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7 481 007	4 555 692
T-2	7 480 901	4 555 632
T-3	7 480 850	4 555 516
T-4	7 480 878	4 555 393
T-5	7 481 017	4 555 252
T-6	7 481 102	4 555 419
T-7	7 481 182	4 555 616

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0,086425 \text{ km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука е до 11.11.2017 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9330/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4844.

Врз основа на член 42 став (15) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – ПЕСОК И ЧАКАЛ НА ДРУШТВОТО ЗА ТРАНСПОРТ ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ КАВАДАРЦИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „С. ПАЛИКУРА“, ОПШТИНА НЕГОТИНО

1. Во Одлуката за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина – песок и чакал на Друштвото за транспорт производство трговија и услуги ЈО-ГО ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Кавадарци на локалитетот „с. Паликура“, општина Неготино („Службен весник на Република Македонија“ бр. 76/15), во насловот и во точката 1 по зборовите: „општина Неготино“ се додаваат зборовите: „и општина Росоман“.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9332/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4845.

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) и член 17 став 3 од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА ТЕХНОГЕНИ МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „ЖЕЛЕЗАРА“, ОПШТИНА ГАЗИ БАБА

Член 1

Концесијата за експлоатација на техногени минерални сировини се доделува во функција на експлоатација на техногените минерални сировини на локалитетот „Железара“, општина Гази Баба.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерална сировина се стекнува со доделување на концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за експлоатација на техногени минерални сировини на локалитетот „Железара“, општина Гази Баба е создавање на услови за рамномерно искористување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е експлоатација на техногените минерални сировини на локалитетот „Железара“, општина Гази Баба.

Концесијата за експлоатација на техногените минерални сировини, ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на техногените минерални сировини ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесијата за експлоатација, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9333/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4846.

Врз основа на член 41 став (10) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15) и член 17 став (3) од Законот за концесии и јавно приватно партнерство („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/12, 144/14, 33/15 и 104/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА – МИНЕРАЛНА ВОДА НА ЛОКАЛИТЕТОТ “ВИРОТ ЦРКВАТА” С. МОКЛИШТА, ОПШТИНА КАВАДАРЦИ

Член 1

Концесијата за експлоатација на минерална сировина – минерална вода се доделува во функција на експлоатација на минералната сировина – минерална вода на локалитетот “Вирот Црквата” с. Моклишта, општина Кавадарци.

Со оглед на фактот дека правото за експлоатација на минерална сировина се стекнува со доделување на концесија, единствен начин за продолжување на дејноста е да се додели под концесија минералната сировина определена со оваа одлука.

Член 2

Како основни цели за доделување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – минерална вода на локалитетот “Вирот Црквата” с. Моклишта, општина Кавадарци е создавање на услови за рамномерно искористување на минералната сировина и создавање услови за нејзина експлоатација.

Член 3

Предмет на концесијата е експлоатација на минерална сировина – минерална вода на локалитетот “Вирот Црквата” с. Моклишта, општина Кавадарци.

Концесијата за експлоатација на минерална сировина – минерална вода ќе се додели на понудувачот кој ќе ги исполни условите содржани во тендерската документација и јавниот повик.

Член 4

Постапката за доделување на концесијата за експлоатација на минерална сировина – минерална вода ќе биде спроведена по пат на јавен повик со електронска аукција во рок од 360 дена од денот на формирање на Комисијата за спроведување на постапката.

Заради спроведување на постапката за доделување на концесија за експлоатација, Владата на Република Македонија на предлог на министерот за економија формира Комисија за спроведување на постапката во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Комисијата од став 2 од овој член ја подготвува тендерската документација, јавниот повик вклучувајќи го и нацртот на договорот. Тендерската документација на предлог на министерот за економија се доставува до Владата на Република Македонија на одобрување.

По одобрување на тендерската документација за доделување на концесија за експлоатација на минерална сировина, Комисијата од став 2 на овој член во рок од десет дена ќе го објави јавниот повик согласно Законот за концесии и јавно приватно партнерство.

Член 5

Висината на надоместокот за издавање на тендерската документација ќе изнесува 6.000,00 денари.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија”.

Бр. 42-9334/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4847.

Врз основа на член 40-а став (9) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА КОНЦЕСИЈА ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБИТЕ ЗА ИЗГРАДБА НА АВТОПАТ А2, ДЕЛНИЦА КИЧЕВО-ОХРИД НА МИНЕРАЛНА СУРОВИНА–ВАРОВНИК НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ДРЖАВНИ ПАТИШТА СКОПЈЕ НА ЛОКАЛИТЕТОТ „АРБИНОВО“, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

1. На Јавното претпријатие за државни патишта Скопје се доделува концесија за експлоатација за потребите за изградба на автопат А2, делница Кичево-Охрид на минерална сировина – варовник на локалитетот “Арбиново”, општина Дебарца, со површина на простор на концесија за експлоатација дефиниран со точки меѓусебно поврзани со прави линии, а точките дефинирани со координати како е дадено во табелата, и тоа:

Точка	Координата Y	Координата X
T-1	7485432	4581431
T-2	7485438	4581483
T-3	7485478	4581509
T-4	7485492	4581509
T-5	7485496	4581450
T-6	7485515	4581411
T-7	7485549	4581413
T-8	7485562	4581313
T-9	7485564	4581247
T-10	7485508	4581229
T-11	7485496	4581330

2. Површината на просторот на концесијата за експлоатација од точка 1 на оваа одлука изнесува $P=0.018059\text{km}^2$.

3. Времетраењето на доделената концесија од точка 1 на оваа одлука е до 11.11.2017 година.

4. Висината на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука се определува со Договорот за концесија во согласност со Тарифникот за утврдување на висината на надоместоците за издавање на дозволи и концесии за вршење на детални геолошки истражувања и концесии за експлоатација на минерални сировини.

5. Начинот и роковите на плаќање на надоместокот за доделената концесија од точка 1 на оваа одлука ќе се определат со Договорот за концесија.

6. Како почеток на важење на концесијата од точка 1 на оваа одлука се смета денот на потпишување на Договорот за концесија.

7. Во име на Владата на Република Македонија, Договорот за концесија ќе го потпише министерот за економија.

8. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9335/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4848.

Прз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.59/2000, 12/2003, 55/2005, 37/2006, 115/2007, 19/2008, 82/2008, 10/2010, 51/2011, 15/2013 и 139/2014), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ПРЕФРЛАЊЕ НА СРЕДСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈА НА БИГОРСКИОТ МАНАСТИР „СВ. ЈОВАН КРСТИТЕЛ” С. РОТУШЕ

Член 1

Со оваа одлука се префрлаат средства на Бигорскиот манастир „Св. Јован Крстител“ с.Ротуше, во износ од 9.500.000,00 (деветмилионишестстотини илјади) денари, за реконструкција на Бигорскиот манастир „Св. Јован Крстител“ с. Ротуше.

Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука ќе се обезбедат од Буџетот на Министерството за култура за 2015 година, Раздел 18010 - Финансирање на дејностите од областа на културата, Програма 50 - Заштита на културно

наследство, Потпрограма 48 - Капитални расходи, Ставка 489 - Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации.

Член 3

Манастирот „Св. Јован Крстител“ с.Ротуше, средствата од член 1 на оваа одлука, ќе ги користи за реконструкција на манастирот во делот на таваници и опшивки на сидови и ентериер во машка и женска трпезарија, во Дебарска и Селачка одаја, во простории во североисточен дел на Горни палат и мобилиер, како и за поправка на фуги, оштетен двор и други непредвидени работи.

Член 4

Манастирот „Св. Јован Крстител“ с.Ротуше, за извршените работи до Министерството за култура да доставуви извештај пропратен со комплетна финанска документација за исплата.

Член 5

Се задолжува Министерството за култура, средствата од член 1 на оваа одлука да ги префрли на посебна наменска сметка на Манастирот бр.500-000000-3835-65, депонент Стопанска банка А.Д. Битола.

Член 6

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9408/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4849.

Прз основа на член 40 став 1 и став 2 алинеја 6 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ ВО ЗАКУП НА НЕДВИЖНА СТВАР СО НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА УСТАНОВАТА ЗА КУЛТУРА ДЕТСКИ ТЕАТАРСКИ ЦЕНТАР - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука, недвижната ствар со вкупна површина од 628 м² евидентирана во Имотен лист бр.44824, на Катастарска парцела 9032, Катастарска општина Центар 1, со адреса на ул. Евлија Челебија бр.1 Скопје, сопственост на Република Македонија, корисник Министерство за култура, се дава под закуп на Установата за култура Детски театарски центар – Скопје, со услов за користење за изведување културни проекти од интерес за Република Македонија.

Член 2

Недвижната ствар од член 1 од оваа одлука се дава во закуп на Установата за култура Детски театарски центар – Скопје за време од четири години од денот на влегување во сила на оваа одлука, со месечна закупнина од 1 евро пресметано во денарска противвредност според средниот курс на Народна Банка на Република Македонија сметано на денот на доставувањето на месечна фактура.

Член 3

Договорот за закуп на недвижната ствар од член 1 од оваа одлука, со закупнина во висина определена во членот 2 од оваа одлука, ќе се склучи помеѓу Министерството за култура и Установата за култура Детски театарски центар – Скопје, во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9432/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4850.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижности сопственост на Република Македонија, и тоа премер на објектите на Националната установа Завод за заштита на спомениците на културата и Музеј - Охрид, и тоа:

- објект кој се наоѓа на ул. „Боро Шаин“ бр.10 – Охрид, КП бр. 15919, КО Охрид 3;
- објект кој се наоѓа на ул. „Цар Самуил“ бр.62 – Охрид, КП бр. 16260/1, КО Охрид 3;
- објект кој се наоѓа на ул. „Цар Самуил“ бр.49 – Охрид, КП бр. 16321 и КП бр. 16327, КО Охрид 3;
- објект кој се наоѓа на ул. „Климентска“ – Охрид, КП бр. 15621/1, КО Охрид 3;
- објект кој се наоѓа на викано место „Кале“ – Охрид, КП бр. 15595, КО Охрид 3;
- објект кој се наоѓа на ул. „Цар Самуил“ бр.49 – Охрид, КП бр. 16260, КО Охрид 3;
- објект кој се наоѓа на ул. „Григор Прличев“ – Охрид, КП бр. 15994, КО Охрид 3.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9433/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4851.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/2015, 106/15 и 153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижна ствар – објект железничка станица Неготино, која се наоѓа на КП.бр.8033 за КО Неготино и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПО, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 59 м²;
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 64 м²;
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-К1, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 64 м²;
 - зграда 2, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 183 м²;
 - зграда 3, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 47 м²;
 - зграда 4, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 8 м²;
 - зграда 6, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 5 м²;
 - зграда 7, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 65 м²;
 - зграда 8, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 125 м²,
- во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9470/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4852.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“, бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИТЕ

Член 1

Со оваа одлука се запишува право на сопственост на недвижните ствари - објекти кои се наоѓаат на КП бр. 2048 за КО Вевчани Вон Г.Р. село Г.Белица и тоа:

- зграда број 1, намена на зграда и други објект ВЗ-10, влез 1, кат Приземје, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебен дел од зграда ДП, со внатрешна површина од 160м² и

- зграда број 1, намена на зграда и други објект ВЗ-10, влез 2, кат По, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 13м2,
во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижностите.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9472/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4853.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09-1875/4 од 10.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9484/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4854.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО ПРА-
ВОСИЛНА ПРЕСУДА НА АКАДЕМИЈАТА ЗА СУ-
ДИИ И ЈАВНИ ОБВИНИТЕЛИ „ПАВЕЛ ШАТЕВ“-
СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Академијата за судии и јавни обвинители „Павел Шатов“- Скопје бр. 09- 3479/3 од 10.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9484/2
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4855.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09-3955/3 од 10.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9484/3
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4856.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14 и 148/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09-48/8 од 11.2.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9484/4
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4857.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09-3954/3 од 10.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9484/5 6 октомври 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

4858.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09-2948/3 од 10.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9484/6 6 октомври 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

4859.

Врз основа на член 52 став 1 од Законот за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени предмети во кривична и прекршочна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/08, 145/10, 104/13, 187/13, 43/14, 160/14, 97/15 и 148/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА РЕШЕНИЕТО ЗА
ОТСТАПУВАЊЕ НА ОДЗЕМЕН ПРЕДМЕТ СО
ПРАВОСИЛНА ПРЕСУДА НА МИНИСТЕРСТВОТО
ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Решението за отстапување на одземен предмет со правосилна пресуда на Министерството за внатрешни работи бр. 09-2946/3 од 10.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9484/7 6 октомври 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

4860.

Врз основа на член 18 став 1 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕД-
ВИЖНА СТВАР НА НАЦИОНАЛНАТА УСТАНОВА -
ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРА „БРАКА МИЛАДИНОВЦИ“ -
СТРУГА

Член 1

Со оваа одлука на Националната установа - Центар за култура „Брака Миладиновци“ - Струга се дава на трајно користење без надомест недвижна ствар - просторија во зграда бр.3, влез 2, кат ПР, број 1, со површина од 38 м², на ул. „Партизанска“, лоцирана на КП бр.2233/1, КО Струга, запишана во Имотен лист бр. 4318, сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9498/1 6 октомври 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
---	--

4861.

Врз основа на член 111 алинеја 2 од Законот за заштита на децата („Службен весник на Република Македонија“ бр.23/13, 12/14, 44/14, 144/14, 10/15, 25/15 и 150/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ОДЗЕМАЊЕ НА ОДОБРЕНИЕ ЗА ОСНОВАЊЕ
НА ПРИВАТНА УСТАНОВА ЗА ДЕЦА - ДЕТСКА
ГРАДИНКА „СЕНТ ПОЛ“ ВО СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа Одлука се одзема одобрението за основање на приватна установа за деца – детска градинка „Сент Пол“ во Скопје на ул. „Прашка“ бр. 48 во Скопје дадено со Одлука за давање одобрение за основање на при-

ватна установа за деца– детска градинка „Сент Пол“ Скопје Бр. 41-4890/1 од 6 јули 2013 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 97/13).

Член 2

Ова одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9620/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4862.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ ДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗДРАВСТВО

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерството за одбрана му престанува користењето на движните ствари, и тоа:

- ампули Халдол Депо од 50 мг/мл.....25 парчиња.

Член 2

Движните ствари од член 1 од оваа одлука се даваат на трајно користење, без надомест на Министерството за здравство.

Член 3

Министерот за одбрана склучува договор со министерот за здравство со кој се уредуваат правата и обврските за движните ствари од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9673/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4863.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ ПОСТАПКА ЗА ИЗБОР НА ПРАВНО ЛИЦЕ КОЕ ВРШИ ДЕЈНОСТ ИЛИ ПОСЕДУВА ДОЗВОЛА ЗА СОБИРАЊЕ И/ИЛИ ТРАНСПОРТИРАЊЕ НА ОТПАД

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Министерството за економија да спроведе постапка за избор на правно лице кое врши дејност или поседува лиценца за собирање и/или транспортирање на отпад, на движни ствари – опрема кои немаат вредност односно се дотраени, неупотребливи и технолошко застарени и не можат да се продадат или разменат како такви согласно

Решението донесено од министерот за економија за усвојување на Извештајот за попис на средствата, побарувањата и обврските за 2014 година бр.05-1330/1 од 10.02.2015 година

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9695/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4864.

Врз основа на член 15 став (5) и член 71 став (2) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ ЗА ДАВАЊЕ ПОД ДОЛГОТРАЕН ЗАКУП НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПО ПАТ НА НЕПОСРЕДНА СПОГОДБА НА ДРУШТВОТО ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЕМК ДООЕЛ МАЛИ ХИДРОЕЛЕКТРАНИ СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за давање под долготраен закуп на градежно земјиште и за склучување на договор за давање под долготраен закуп на градежно земјиште сопственост на Република Македонија, со непосредна спогодба на Друштвото за производство на електрична енергија ЕМК ДООЕЛ Мали хидроелектрани Скопје, со седиште во Скопје - Аеродром, бул. „Јане Сандански“ бр.113/12, за градежното земјиште во вкупна површина од 4258м², со намена за изградба на мала хидроелектрична централа со референтен бр. 115 (дел од зафат и машинска зграда) и пропратни објекти во КО Бањани и КО Мирковци и тоа:

- КП бр.30/5 КО Бањани со површина од 478м², евидентирано во Имотен лист бр. 1354 за КО Бањани;
- КП бр.31/7 КО Бањани со површина од 280м², евидентирано во Имотен лист бр. 1357 за КО Бањани;
- КП бр.1/2 КО Мирковци со површина од 942м², евидентирано во Имотен лист бр 5178 за КО Мирковци;
- КП бр.1/2 КО Бањани со површина од 614м², евидентирано во Имотен лист бр. 1479 за КО Бањани;
- КП бр.1/3 КО Бањани со површина од 88м², евидентирано во Имотен лист бр. 1479 за КО Бањани;
- КП бр.82/2 КО Бањани со површина од 461м², евидентирано во Имотен лист бр. 1482 за КО Бањани и
- КП бр.1/3 КО Мирковци со површина од 1395м², евидентирано во Имотен лист бр. 5178 за КО Мирковци.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9708/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4865.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015 и 153/2015), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Инспекциски совет му престанува користењето на недвижни ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект на КП основен 9523, дел 0, адреса: Д.Влахов бб, број на објект 1, намена на зграда и други објекти В4-1, влез 1, кат К2, број 1, со вкупна површина 417 м2 од кои ДП 384 м2 и ПП 33м2, запишани во Имотен лист бр. 103668, КО Центар 1.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од членот 1 на оваа одлука помеѓу Инспекцискиот совет и Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен, ќе се изврши во рок од осум дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9755/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4866.

Врз основа на член 18 став 4 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/2015, 106/2015 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ИНСПЕКЦИСКИОТ СОВЕТ

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен му престанува користењето на недвижни ствари, сопственост на Република Македонија и тоа:

- објект на КП основен 13530, дел 0, адреса Д. Груев 3 бл.2 лок. 5, број на зграда 1 влез 001, згради во останато стопанство со вкупна површина од 457 м2 од кои: Кат МЕ, број 005, собност 6, внатрешна површина 93м2, Кат ПО, број 005, собност 5, внатрешна површина 135м2, Кат ПР, број 005, собност 7, внатрешна површина 229м2, запишани во Имотен лист бр. 15866 КО Центар 1.

Член 2

Недвижните ствари од член 1 на оваа одлука се даваат на трајно користење на Инспекцискиот совет, без надоместок.

Член 3

Примопредавањето на недвижните ствари од членот 1 на оваа одлука помеѓу Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен и Инспекцискиот совет, ќе се изврши во рок од осум дена од денот на влегување во сила на оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9755/2
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4867.

Врз основа на член 54-а, став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А
ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО БАРАЊЕ НА СТРАНКАТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ НА ХРАНА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТРОТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ КАКО ХРАНА ЗА ПОСЕБНА НУТРИТИВНА УПОТРЕБА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за начинот и постапката за издавање на мислење, формата и содржината на барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на храна за посебна нутритивна употреба, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како храна за посебна нутритивна употреба, бр. 02-4513/5 од 2.09.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9769/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4868.

Врз основа на член 54-б, став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“ бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15 и 129/15), Владата на Република Македонија на седница одржана на 6.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ, ФОРМАТА И ОБРАЗЕЦОТ НА БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО БАРАЊЕ НА СТРАНКАТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ НА ЗБОГАТЕНА ХРАНА, ХРАНА НА КОЈА И СЕ ДОДАДЕНИ ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И ДРУГИ СУПСТАНЦИИ, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ КАКО ЗБОГАТЕНА ХРАНА ИЛИ ХРАНА НА КОЈА И СЕ ДОДАДЕНИ ВИТАМИНИ, МИНЕРАЛИ И ДРУГИ СУПСТАНЦИИ

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за начинот и постапката за издавање на мислење, формата и образецот на барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на збогатена храна, храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанции, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како збогатена храна или храна на која и се додадени витамини, минерали и други супстанции, бр. 02-4512/5 од 2.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9771/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4869.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на КП.бр.9817 за КО Неготино на ул. „Ацо Аци Илов“, бб и тоа:

- зграда 1, влез 1, кат-К1, намена на посебен дел од зграда – ДП-3, со внатрешна површина од 15 м²;
 - зграда 1, влез 1, кат-К1, намена на посебен дел од зграда – ДП-5, со внатрешна површина од 15 м²;
 - зграда 1, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП-10, со внатрешна површина од 9 м²; и
 - зграда 1, влез 1, кат-К1, намена на посебен дел од зграда – ДП-13, со внатрешна површина од 14 м²
- во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9775/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4870.

Врз основа на член 65 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ

Член 1

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат на КП. бр. 6177/1 за КО Богомила, општина Чашка и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПО, намена на посебен дел од зграда – П, со внатрешна површина од 81 м²;
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 43 м²;
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – ПП, со внатрешна површина од 20 м²;
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, кат-ПР, намена на посебен дел од зграда – П, со внатрешна површина од 4 м²;
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 1, стан-1, кат-ПР намена на посебен дел од зграда – СТ, со внатрешна површина од 58 м²;
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 2, стан-2, кат-К1 намена на посебен дел од зграда – СТ, со внатрешна површина од 58 м² и
 - зграда 1, намена на зграда и друг објект Е 3, влез 2, кат-К1 намена на посебен дел од зграда – ХС, со внатрешна површина од 27 м²,
- во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9779/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4871.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Министерство за одбрана му престанува користењето на недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул. Пирамида и на ул. ЈНА во КО Куманово, запишани во Имотен лист број 46527, сопственост на Република Македонија и тоа:

- КП бр. 2593, зграда број 1, намена - деловна зграда вон стопанство, влез 1, приземје со површина од 298 м²,
- КП бр. 2593, зграда број 1, намена - лоѓии, балкони и тераси, влез 1, приземје со површина од 14 м²,
- КП бр. 2593, зграда број 9, намена - деловна зграда вон стопанство, влез 1, подрум со површина од 54 м²,
- КП бр. 2593, зграда број 3, намена - лоѓии, балкони и тераси, влез 1, приземје со површина од 96 м²,
- КП бр. 2593, зграда број 5, намена - лоѓии, балкони и тераси, влез 1, приземје со површина од 50 м²,
- КП бр. 2593, зграда бр. 10, намена - деловна зграда вон стопанство, влез 1, подрум со површина од 117 м²,
- КП бр. 2593, зграда бр. 4, намена - деловна зграда вон стопанство, влез 1, приземје со површина од 9 м²,
- КП бр. 2593, зграда број 6, намена - лоѓии, балкони и тераси, влез 1, приземје со површина од 5 м²,
- КП бр. 2593, зграда бр. 7, намена - деловна зграда вон стопанство, влез 1, подрум со површина од 124 м²,
- КП бр. 2593, зграда број 8, намена - лоѓии, балкони и тераси, влез 1, подрум со површина од 95 м²,
- КП бр. 2593, зграда број 2, намена - лоѓии, балкони и тераси, влез 1, приземје со површина од 52 м²,
- КП бр. 16761/1, зграда бр. 1, намена - деловна зграда вон стопанство, влез 1, приземје со површина од 746 м² и
- КП бр. 16761/1, зграда број 1, намена - лоѓии, балкони и тераси, влез 1, приземје со површина од 23 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9834/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4872.

Врз основа на член 18 став (3) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК НА КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНИОТ АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Државен архив на Република Македонија му престанува користењето на недвижни ствари, кои се наоѓаат на ул. ЈНА бб, на КП бр. 16761/1, КО Куманово, запишани во Имотен лист број 72506, сопственост на Република Македонија и тоа:

- зграда број 1, влез 1, кат 1, намена на посебен дел од зграда – деловна просторија, со површина од 785 м²;
- зграда број 1, влез 1, кат 2, намена на посебен дел од зграда – деловна просторија, со површина од 42 м²;
- зграда број 1, влез 1, кат 2, намена на посебен дел од зграда – деловна просторија, со површина од 378 м²;
- зграда број 1, влез 1, мезанин, намена на посебен дел од зграда – деловна просторија, со површина од 137 м²;
- зграда број 1, влез 1, подрум, намена на посебен дел од зграда – помошна просторија, со површина од 134 м².

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9834/2
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4873.

Врз основа на член 36 став 3 од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ОДЛУКАТА ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА НЕДВИЖНА СТВАР НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

Член 1

Со оваа одлука престанува да важи Одлуката за престанок и за давање на трајно користење на недвижна ствар на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство бр. 51-2565/1 од 12 април 2011 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 50/11).

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9834/3
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

4874.

Врз основа на член 193 став (3) од Законот за пензиското и инвалидското осигурување („Службен весник на Република Македонија“ бр. 98/12, 166/12, 15/13, 53/13, 170/13, 43/14, 44/14, 97/14, 113/14, 160/14, 188/14, 20/15, 61/15, 97/15, 129/15, 147/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПРОДАЖБА НА АКЦИИТЕ НА ФОНДОТ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА НА ЈАВНА БЕРЗАНСКА АУКЦИЈА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за продажба на акциите на Фондот на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија на јавна берзанска аукција бр.02-4879/1 од 22.9.2015 година, донесена од Управниот одбор на Фондот, на седницата одржана на 22.9.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9894/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4875.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Се запишува право на сопственост на недвижни ствари – објекти, кои се наоѓаат на КП.бр.3806 за КО Радовиш на бул. Александар Македонски и тоа:

- Број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат - 2, стан 19, намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 15 м2,

- Број на зграда 1, намена на зграда и друг објект В4-10, влез 1, кат - 2, стан 26 намена на посебен дел од зграда – ДП, со внатрешна површина од 30 м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9907/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4876.

Врз основа на член 65 став (2) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ ВО КОРИСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО КАТАСТАРОТ НА НЕДВИЖНОСТИ****Член 1**

Со оваа одлука се запишува правото на сопственост на недвижните ствари – објекти, кои се наоѓаат на КП бр.470 за КО Хамзали, место викано Каранора и тоа:

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од зграда – СТ, со внатрешна површина од 55м2;

- зграда 1, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, намена на посебен дел од зграда – ПП, со внатрешна површина од 6м2;

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од зграда – СТ, со внатрешна површина од 55м2;

- зграда 3, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, намена на посебен дел од зграда – ПП, со внатрешна површина од 6м2;

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од зграда – СТ, со внатрешна површина од 55м2;

- зграда 4, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, намена на посебен дел од зграда – ПП, со внатрешна површина од 5м2;

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од зграда – СТ, со внатрешна површина од 55м2;

- зграда 5, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, намена на посебен дел од зграда – ПП, со внатрешна површина од 6м2;

- зграда 6, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од зграда – СТ, со внатрешна површина од 55м2;

- зграда 6, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, намена на посебен дел од зграда – ПП, со внатрешна површина од 6м2;

- зграда 7, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, стан 1, намена на посебен дел од зграда – СТ, со внатрешна површина од 55м2 и

- зграда 7, намена на зграда и друг објект А1, влез 1, кат - приземје, намена на посебен дел од зграда – ПП, со внатрешна површина од 6м2,

во корист на Република Македонија во Катастарот на недвижности.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9908/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4877.

Врз основа на член 11 точка 7 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“, бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15 и 61/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ГОДИШНАТА СМЕТКА ЗА 2014 ГОДИНА И ИЗВЕШТАЈОТ ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОПАНИСУВАЊЕ СО ДРЖАВНИ ШУМИ „МАКЕДОНСКИ ШУМИ“ П.О. СКОПЈЕ ЗА 2014 ГОДИНА**

1. Со оваа одлука се дава согласност на Годишната сметка за 2014 година и Извештајот за работењето на Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“ п.о. Скопје во 2014 година, бр.02-268/2 од 27.2.2015 година, усвоени од Управниот одбор на ова јавно претпријатие, на седницата, одржана на 27.2.2015 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9914/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

4878.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СТОПАНИСУВАЊЕ СО НЕДВИЖЕН ИМОТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје се дава правото на стопанисување на недвижна ствар – објект кој се наоѓа на КП бр.738 за КО Маџари, евидентиран на Имотен лист бр. 68761, на ул.Благоја Стефковски бр.21/2 и тоа:

- зграда 1, намена на зграда А2-1, влез 1 кат-приземје, број 1, намена на посебен/заеднички дел од зграда ДП, внатрешна површина од 15м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9925/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

4879.

Врз основа на член 36 став (3) од Законот за Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 59/00, 12/03, 55/05, 37/06, 115/07, 19/08, 82/08, 10/10, 51/11, 15/13 и 139/14), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2015 година донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВОТО НА СТОПАНИСУВАЊЕ СО НЕДВИЖЕН ИМОТ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА АКЦИОНЕРСКОТО ДРУШТВО ЗА ИЗГРАДБА И СТОПАНИСУВАЊЕ СО СТАНБЕН ПРОСТОР И СО ДЕЛОВЕН ПРОСТОР ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА РЕПУБЛИКАТА – СКОПЈЕ****Член 1**

Со оваа одлука на Акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбен простор и со деловен простор од значење за Републиката – Скопје се дава правото на стопанисување на недвижни ствари – објекти кои се наоѓаат на КП бр.1194/ 2 за КО Лабуниште, евидентирани на Имотен лист бр. 2761 и тоа:

- зграда број 1, намена на зграда и други објект Б1-17, влез 1 кат ПО, број на посебниот дел од зградата 1, намена на посебен дел од зграда П, со внатрешна површина од 15м2 и

- зграда број 1, намена на зграда и други објект Б1-17, влез 2 кат приземје, број на посебниот дел од зграда 1, намена на посебен дел од зграда ДП со внатрешна површина од 67м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9938/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески, с.р.**

4880.

Врз основа на член 42 став (3) од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.17/11, 53/11, 144/12, 25/13, 137/13, 163/13 и 44/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2015 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ДАВАЊЕ НА ПРАВО НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ОПШТИНА РАДОВИШ****Член 1**

Со оваа одлука на општина Радовиш се дава право на трајно користење на градежно земјиште сопственост на Република Македонија со вкупна површина од 5522м2 кое претставува КП бр.1085 КО Покрајчево со површина од 263м2, КПБр.1085 КО Покрајчево со површина од 82м2 и КП бр.1085 КО Покрајчево со пов-

ршина од 5177м2, евидентирано во ИЛ бр.59, согласно Извод од Општ акт на село Покрајчево, донесен со Одлука на Советот на општина Радовиш бр.07-2220/3 од 31.12.2014 година за Г.П.1. со намена за изградба на основно училиште во село Покрајчево.

Член 2

Правото на трајно користење на градежното земјиште од член 1 на оваа одлука се дава без надомест.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10030/1 6 октомври 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

4881.

Врз основа на член 49 став (3) од Законот за минерални сировини („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/12, 25/13, 93/13, 44/14, 160/14 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ПРЕНОС НА УДЕЛ

1. Се дава согласност за пренос на удел во Рудник САСА ДОО Македонска Каменица од страна на отстапувачите на уделите SOLWAY INDUSTRIES LTD, со седиште во Кингстаун, Сент Винсент и Гренадините и Solway Industries AS, со седиште во Талин, Естонија на примателот на уделите Друштвото за трговија ЛИНКС ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје.

2. Надоместокот за давање на согласноста за преносот на уделот во износ од 616.039.970,00 денари, примателот на уделот е должен да го плати во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на оваа одлука.

3. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10057/1 13 октомври 2015 година Скопје	Претседател на Владата на Република Македонија, м-р Никола Груевски , с.р.
---	---

4882.

Врз основа на член 54, став (5) од Законот за безбедност на храната („Службен весник на Република Македонија“, бр. 157/10, 53/11, 1/12, 164/13, 187/13, 43/14, 72/15 и 129/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НА МИСЛЕЊЕ, ФОРМАТА И СОДРЖИНА НА БАРАЊЕТО, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ВИСИНАТА НА ТРОШОЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ МИСЛЕЊЕ ПО БАРАЊЕ НА СТРАНКАТА, ЗА ПРОИЗВОДСТВО И УВОЗ НА ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНА, КАКО И ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И НАЧИНОТ НА ВОДЕЊЕ НА РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИ ШТО ГИ ИСПОЛНУВААТ ПОСЕБНИТЕ БАРАЊА ЗА БЕЗБЕДНОСТ КАКО ДОДАТОЦИ НА ИСХРАНА

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност на Правилникот за начинот и постапката за издавање на мислење, формата и содржина на барањето, потребната документација и висината на трошоците во постапката за издавање мислење по барање на странката, за производство и увоз на додатоци на исхрана, како и формата, содржината и начинот на водење на регистарот на производи што ги исполнуваат посебните барања за безбедност како додатоци на исхрана, бр. 02-4510/7 од 2.9.2015 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10068/1 6 октомври 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

4883.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДРЖАВНАТА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

Член 1

Со оваа одлука на Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка се даваат на трајно користење, без надомест, недвижни ствари – деловни простории во зграда 2, дел од кат 02, кои се наоѓаат на ул. „Кеј Димитар Влахов“ бр.4, Скопје, КП 9521, КО Центар 1, запишани во Имотен лист број 9099, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 271,10 м2, и тоа: просторија број 1 со површина од

19,07м2, просторија број 2 со површина од 24,10м2, просторија број 3 со површина од 18,45м2, просторија број 4 со површина од 37,07м2, просторија број 5 со површина од 23,57м2, просторија број 6 со површина од 24,82м2, просторија број 7 со површина од 12,03м2, просторија број 8 со површина од 12,06м2, просторија број 9 со површина од 12,49м2, просторија број 10 со површина од 11,24м2, просторија број 11 со површина од 11,83м2, просторија број 12 со површина од 20,21м2, просторија број 21 со површина од 11,56м2, просторија број 22 со површина од 21,38м2, санитарен јазол со површина од 4,39м2, санитарен јазол со површина од 4,60м2 и остава со површина од 2,23м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10220/1 6 октомври 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

4884.

Врз основа на член 8 став (3) од Законот за катастар на недвижности („Службен весник на Република Македонија“ бр.55/13, 41/14, 115/14, 116/15 и 153/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА РАБОТИТЕ ОД ПРЕМЕРОТ ВО ФУНКЦИЈА ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА НЕДВИЖНОСТИ СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат работите од премерот во функција за запишување на недвижностите сопственост на Република Македонија и тоа премер на објекти кои се наоѓаат на КП бр.7933, КО Тетово 2, општина Тетово.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10297/1 6 октомври 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Зоран Ставрски , с.р.
--	--

4885.

Врз основа на член 18 став (1) од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр.78/15, 106/15 и 153/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 13.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НЕДВИЖНИ СТВАРИ НА ДИРЕКЦИЈАТА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

Член 1

Со оваа одлука на Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони се даваат на трајно користење без надомест недвижни ствари - објекти, сопственост на Република Македонија, со вкупна површина од 5737 м2, запишани во Имотен лист бр.1076 за КО Косел кои се наоѓаат на:

- КП бр.821, дел 0, зграда 8, влез 1, кат 1, намена на зграда-згради во индустрија и рударство, на место викано „Амбарджица“ во површина од 735 м2;
- КП бр.821, дел 0, зграда 8, влез 1, кат ПР, намена на зграда-згради во индустрија и рударство, на место викано „Амбарджица“ во површина од 4989 м2 и
- КП бр.821, дел 0, зграда 8, влез 1, кат ПР, намена на зграда - лоџии, балкони и тераси, на место викано „Амбарджица“ во површина од 13 м2.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10437/1 13 октомври 2015 година Скопје	Заменик на претседателот на Владата на Република Македонија, м-р Владимир Пешевски , с.р.
---	---

4886.

Врз основа на член 41 став 4 од Законот за извршување на Буџет на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр.155/14), а во врска со член 49 став 1 од Законот за научно-истражувачката дејност („Службен весник на Република Македонија“ бр.46/08, 103/08, 24/11, 80/12, 24/13, 147/13, 41/14, 145/15 и 154/15) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

П Р О Г Р А М А

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ ЗА 2015 ГОДИНА

Во Програмата за научно - истражувачката дејност за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14 и 96/15), табелата 1-Преглед на распределба на средства за научно-истражувачката дејност за 2015 година, се заменува со нова табела, која гласи:

ПРЕГЛЕД
ЗА РАСПРЕДЕЛБА НА СРЕДСТВАТА ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЛНОСТ ОД ПРОГРАМАТА
7-НАУКА ПОТПРОГРАМА 71- НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА ЗА 2015 ГОДИНА

Р. бр.	АКТИВНОСТИ	БУЏЕТСКИ СТАВКИ							ВКУПНО РАСПОРЕД НА БУЏЕТ- 2015
		420-патни и дневни трошоци	421-Комунални услуги, греење, комуникации и транспорт	423-Материјали и ситен инвентар	424-Поправки и тековно одржување	425-Договорни услуги	426-Други тековни расходи	464-Рани трансфери	
1	Програма за развој и работа на јавни научни установи (научните институти), научно-истражувачки проекти, научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, организирање на научни собири, учество на домашни научни истражувачи на меѓународни научни собири и студиски престој во странство, престој на странски научни истражувачи во Република Македонија	400.000	1.350.000	400.000	1.100.000	1.400.000	0	0	4.650.000
2	Научно-истражувачки проекти-факултети (национални)	400.000	1.200.000	900.000	1.000.000	1.200.000	0	0	4.700.000
3	Научно-истражувачки проекти (билателарни)	400.000	1.100.000	500.000	900.000	1.200.000	0	0	4.100.000
4	Издавачка дејност (научни книги)	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Организација на научни собири	500.000	0	1.400.000	0	0	0	0	1.900.000
6	Учество на научни работници од Република Македонија на меѓународни научни собири во странство и учество на состаноци организирани од Европската комисија за национални контакт лица и членови на програмски комитети, Хоризонт 2020	1.600.000	0	0	0	0	0	0	1.600.000
7	Студиски престој во странство и престој на странски научни работници во РМ	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Објавување на научни трудови во странски научни списанија	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Објавување на научни трудови во странски научни списанија (со импакт фактор)	0	0	0	0	7.500.000	0	0	7.500.000
10	Стипендии за студии од втор циклус во земјата, стипендии за студии од трет циклус во земјата, стипендии за студии и школарини од втор циклус во странство, стипендии за студии и школарини од втор циклус во странство, стипендии и школарини за студии од трет циклус во странство, Еднократен надомест за одбрана на магистерски труд, Еднократен надомест за одбрана на докторски труд, Стипендии и школарини за студии од втор циклус за ШАНГАЈ, ШЕФИЛД и ФРЕНКЛИН и стипендии и школарини за студии од областите на ликовната уметност, кинематографијата и филмската продукција, драмската уметност и музиката, стипендии и школарини за специјалистички и постдипломски студии за изучување на старо-турски јазик, стипендии за студии од втор циклус за ФАМУ, Република Чешка, творечки субвенции и стипендии за последипломски студии и докторски студии во согласност со Законот за правата на претседателот на Република Македонија и неговото семејство по престанување на функцијата	0	0	0	0	0	0	109.200.000	109.200.000
11	Техничка култура	0	0	0	0	2.500.000	0	0	2.500.000
12	Државни награди (награда Гоце Делчев)	0	0	0	0	200.000	0	500.000	700.000
13	Контрибуција за разни членарина во меѓународни организации.	0	0	0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
14	ЦЕЕПУС	0	0	0	0	204.000	0	300.000	504.000
15	Други расходи исплата на експертски и советодавни тела, исплата на рецензенти, објавување на огласи, конкурсни и други активности.	0	0	0	0	0	0	0	0
	БУЏЕТ ЗА 2015 ГОДИНА	3.300.000	3.650.000	3.200.000	3.000.000	14.204.000	3.000.000	110.000.000	140.354.000

2. Оваа програма влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9559/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.

4887.

Прз основа на член 28 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 155/14) и член 7 од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГ- РАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ ЗА 2015 ГОДИНА

I

Во Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2015 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 196/14, 67/15, 131/15, 138/15 и 145/15), во Делот II, во ставот 1 во воведната реченица износот „1.934.001.000“ се заменува со износот „1.890.201.000“.

Во табелата во код на мерката 121 износот „235.000.000“ се заменува со износот „285.071.177“.

Во код на мерката 122 износот „5.000.000“ се заменува со износот „19.890.438“.

Во код на мерката 123 износот „20.000.000“ се заменува со износот „17.600.000“.

Во код на мерката 124 износот „589.600.000“ се заменува со износот „518.228.823“.

Во код на мерката 213 износот „23.000.000“ се заменува со износот „17.009.562“.

Во код на мерката 214 износот „8.000.000“ се заменува со износот „200.000“.

Во код на мерката 321 износот „297.000.000“ се заменува со износот „318.500.000“.

Во код на мерката 322 износот „166.500.000“ се заменува со износот „145.000.000“.

Во код на мерката 323 износот „289.000.000“ се заменува со износот „266.500.000“.

Во вкупно износот „1.934.001.000“ се заменува со износот „1.808.315.070“.

Во ставот 2 алинеја 1 износот „60.134.930“ се заменува со износот „61.434.930“.

II

Во Делот III, во воведната реченица износот „11.099.000“ се заменува со износот „154.899.000“.

Во табелата во точка 1.8 износот „57.000.000“ се заменува со износот „56.000.000“.

По точка 3 се додаваат две нови точка 4 и 5 кои гласат:

„ 4.	Субвенционирање на каматна стапка	1.000.000
5.	Кофинансирање на банкарски гаранции	43.800.000

Во „ВКУПНО“ износот „111.099.000“ се заменува со износот „154.899.000“.

III

Во Делот VII, во ставот 2 алинеја 5 износот „40.610.035“ се заменува со износот „120.610.035“.

Во ставот 4 износот „68.942.456“ се заменува со износот „56.961.142“.

Во алинеја 1 износот „32.981.314“ се заменува со износот „21.000.000“.

IV

Во делот VIII, во ставот 1 точката на крајот од реченицата се брише и се додаваат зборовите „и за репродукција на шумски садници“.

Ставот 2 се менува и гласи:

„Корисници на поддршката од ставот 1 на овој дел за одржливо стопанисување со шумите се приватни сопственици на шуми или здруженија на приватни сопственици на шуми, а корисник на поддршката за репродукција на шумски садници е Јавното претпријатие за стопанисување со државни шуми „Македонски шуми“.

V

Во Делот IX, во ставот 3 износот „8.555.658“ се заменува со износот „6.091.482“.

VI

Во Делот X, во ставот 2 износот „232.709.955“ се заменува со износот „154.951.500“.

VII

Во Делот XIII, во ставот 2 износот „13.000.000“ се заменува со износот „7.009.562“.

VIII

Во Делот XIV, во ставот 2 во алинеја 1 износот „2.000.000“ се заменува со износот „100.000“.

Во алинеја 2 износот „6.000.000“ се заменува со износот „100.000“.

IX

Во Делот XVI, во ставот 2 износот „271.024.332“ се заменува со износот „243.500.000“.

X

Во Делот XVII, во ставот 2 износот „148.727.164“ се заменува со износот „50.000.000“.

XI

Во Делот XVIII, во ставот 8 износот „130.000.000“ се заменува со износот „70.000.000“.

Во ставот 10 износот „40.055.912“ се заменува со износот „33.000.000“, а износот „10.000.000“ се заменува со износот „83.500.000“.

XII

Делот XXI се менува и гласи:

Средствата од табелата од дел III точка 1. „Техничка поддршка во земјоделството и руралниот развој“ од оваа програма се спроведуваат согласно член 101 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Средствата од дел II став 2 алинеја 1 од оваа програма, во вкупен износ од 61.434.930 се наменети за:

а) 28.800.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1 „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.4. „Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2013 година.

б) 3.750.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка

1.2 „Организирање и спроведување на манифестации и саеми“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

в) 24.019.740 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.4. „Помош за маркетинг на земјоделски производи и преработени земјоделски производи“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година и тоа:

- 5.000.000 денари за воспоставување и работа на унифицирани и специјализирани продажни места за продажба на вино со потекло од Република Македонија;

- 19.019.740 денари за подмерките 1.4.1, 1.4.2, 1.4.3 и 1.4.4.

г) 1.700.000 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.6. „Спроведување на истражување, изработка на анализи, предлог проекти, студии и стратешки документи од областа на земјоделството и руралниот развој“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

д) 352.686 денари се наменети за исплата на обврски кои произлегуваат од спроведувањето на мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.7. „Инвестициони вложувања за воспоставување на научно-демонстративни примери“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

ѓ) 2.800.000 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од мерката 1. „Техничка поддршка во земјоделството, подмерка 1.8 „Други трошоци и инвестициони вложувања за воспоставување и спроведување на мерките за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година и

е) 12.504 денари се наменети за подмирување на ненадмирени обврски од мерката 2. „Помош за плодоуживатели“ од Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој за 2014 година.

Средствата од дел III потточка 1.2 „Организирање и спроведување на манифестации и саеми“ и потточка 1.3 „Учество на саемски манифестации и саеми на земјоделски производители“ се наменети за следните манифестации и саеми:

- „HongKongInternationalWine&SpiritsFair“ Народна Република Кина;

- „ProWeinChina“ Шангај, Народна Република Кина;

- „ПРОДЕКСПО 2015“, Москва, Руска Федерација;

- „World Food 2015“, саем за овошје и зеленчук;

- „Fruitlogistica 2015“, Берлин, Сојузна Република Германија;

- „ProWein 2015“, Дизелдорф, Сојузна Република Германија;

- „Anuga 2015“, Келн, Сојузна Република Германија;

- „World Food“, Варшава, Полска;

- Манифестации за промоција на земјоделски производи - вино на таргетираните пазари на ЕУ - Холандија, Данска, Швајцарија, Словенија и Англија;

- Манифестации за промоција на македонската преработувачка индустрија за овошје и зеленчук во Прага и

- Манифестации за промоција на земјоделски производи - вино во САД.

Корисник на средствата од дел III потточка 1.9 „Трошоци за изработка на геодетски елаборати“ е Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство по спроведена постапка за јавна набавка и

склучени договори за користење на услуги за изработка на геодетски елаборати за излагање на недвижности кои што во катастарското излагање останале со незаписани права.

Средствата од табелата од дел III точка 2. „Помош за плодоуживатели“ од оваа програма, ќе се спроведат согласно член 106-а од Законот за земјоделство и рурален развој.

Средствата од табелата од дел III точка 3. „Програма за подобрување на квалитетот на млекото“ од оваа програма, ќе се спроведат согласно член 69 став 14 и 15 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Средствата од табелата од дел III точка 4 „Субвенционирање на каматна стапка“ од оваа програма, ќе се спроведат согласно член 98-а став 2 од Законот за земјоделство и рурален развој.

Средствата од табелата од дел III точка 5 „Кофинансирање на банкарски гаранции“ од оваа програма, ќе се спроведат согласно член 98-б став 3 од Законот за земјоделство и рурален развој.

XIII

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-10130/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

4888.

Врз основа на член 108 став 10 од Законот за лековите и медицинските средства („Службен весник на Република Македонија“ бр. 106/07, 88/10, 36/11, 53/11, 136/11, 11/12, 147/13, 164/13, 27/14, 43/14, 88/15 и 154/15), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 6.10.2015 година, донесе

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА МЕТОДОЛОГИЈАТА ЗА НАЧИНОТ НА ФОРМИРАЊЕ НА ЦЕНИТЕ НА ЛЕКОВИТЕ

Член 1

Во Методологијата за начинот на формирање на цените на лековите („Службен весник на Република Македонија“ бр.156/11, 45/12 и 19/13) во член 2 во ставот 1 зборовите: „Агенцијата за лекови“ се заменуваат со зборовите: „Агенцијата за лекови и медицински средства“.

Член 2

Во член 4 во ставот 2 зборовите: „Руската Федерација“ се заменуваат со зборовите: „Романија“.

Член 3

Во членот 12 зборовите „утврдува Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „утврдува Министерството за здравство“, а зборовите: „Агенцијата: www.reglek.com.mk“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за здравство: www.lekovi.zdravstvo.gov.mk“.

Член 4

Во член 16 во ставовите 1, 2 и 3 зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: „Министерството за здравство“.

Во ставот 4 зборовите: „ја информира Агенцијата“ се заменуваат со зборовите: „го информира Министерството за здравство“.

Во ставот 5 зборовите: „Агенцијата: www.reglek.com.mk“ се заменуваат со зборовите: „Министерството за здравство: www.lekovi.zdravstvo.gov.mk“.

Член 5

Во насловот пред членот 20 и во член 20 во ставот 1 зборот „Агенцијата“ се заменува со зборовите: „Министерството за здравство“.

Член 6

Оваа методологија влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 42-9706/1
6 октомври 2015 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

4889.

ОБЈАВА

Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на Република Македонија во Програмата на Европската Унија „Вработување и социјални иновации“, склучена со размена на писма, потпишани на 30.1.2015 година во Скопје и 30.3.2015 година во Брисел, ратификувана со Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Република Македонија и Европската Унија за учество на Република Македонија во Програмата на Европската Унија „Вработување и социјални иновации“ („Службен весник на Република Македонија“ бр. 125/2015), е влезена во сила на 25 септември 2015 година.

5 октомври 2015 година
Скопје

Министер,
м-р **Никола Попоски, с.р.**

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

4890.

Врз основа на член 14 став (36) од Законот за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 180/14 и 78/15), министерот за финансии донесе

П РА В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА СТАНДАРДНИТЕ ТЕНДЕРСКИ ДОКУМЕНТАЦИИ И СТАНДАРДНИТЕ ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И НАЧИНОТ НА НИВНО КОРИСТЕЊЕ ОД СТРАНА НА ДОГОВОРНИТЕ ОРГАНИ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации и начинот на нивно користење од страна на договорните органи.

Член 2

Стандардната тендерска документација за набавка на моторни бензини, дизел гориво и течен нафтен гас се изготвува на бела хартија во А4 формат.

Стандардната тендерска документација од ставот 1 на овој член ги содржи следните елементи:

I. Критериуми за утврдување на способност на економските оператори:

- 1.1. Лична состојба
- 1.2. Способност за вршење професионална дејност
- 1.3. Економска и финансиска состојба

1.4. Техничка или професионална способност

1.4.1. Техничка или професионална способност за јавна набавка

1.4.2. Техничка или професионална способност за јавна набавка

Формата и содржината на стандардната тендерска документација од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Стандардната тендерска документација за набавка на хигиенски средства се изготвува на бела хартија во А4 формат.

Стандардната тендерска документација од ставот 1 на овој член ги содржи следните елементи:

I. Критериуми за утврдување на способност на економските оператори:

- 1.1. Лична состојба
- 1.2. Способност за вршење професионална дејност

Формата и содржината на стандардната тендерска документација од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Стандардната тендерска документација за набавка на канцелариски материјали се изготвува на бела хартија во А4 формат.

Стандардната тендерска документација од ставот 1 на овој член ги содржи следните елементи:

I. Критериуми за утврдување на способност на економските оператори:

- 1.1. Лична состојба
- 1.2. Способност за вршење професионална дејност

Формата и содржината на стандардната тендерска документација од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 3 кој е составен дел на овој правилник.

Член 5

Стандардната тендерска документација за набавка на тонери се изготвува на бела хартија во А4 формат.

Стандардната тендерска документација од ставот 1 на овој член ги содржи следните елементи:

I. Критериуми за утврдување на способност на економските оператори:

- 1.1. Лична состојба
- 1.2. Способност за вршење професионална дејност

Формата и содржината на стандардната тендерска документација од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 4 кој е составен дел на овој правилник.

Член 6

Стандардната тендерска документација за набавка на лесно масло за горење се изготвува на бела хартија во А4 формат.

Стандардната тендерска документација од ставот 1 на овој член ги содржи следните елементи:

I. Критериуми за утврдување на способност на економските оператори:

- 1.1. Лична состојба
- 1.2. Способност за вршење професионална дејност
- 1.3. Економска и финансиска состојба
- 1.4. Техничка или професионална способност

Формата и содржината на стандардната тендерска документација од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 5 кој е составен дел на овој правилник.

Член 7

Стандардната техничка спецификација за моторни бензини, дизел гориво и течен нафтен гас се изготвува на бела хартија во А4 формат.

Стандардната техничка спецификација од ставот 1 на овој член содржи: опис, единица мерка и количина.

Формата и содржината на стандардната техничка спецификација од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 6 кој е составен дел на овој правилник.

Член 8

Стандардната техничка спецификација за набавка на хигиенски средства се изготвува на бела хартија во А4 формат.

Стандардната техничка спецификација од ставот 1 на овој член содржи: опис, единица мерка и количина.

Формата и содржината на стандардната техничка спецификација од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 7 кој е составен дел на овој правилник.

Член 9

Стандардната техничка спецификација за набавка на канцелариски материјали се изготвува на бела хартија во А4 формат.

Стандардната техничка спецификација од ставот 1 на овој член содржи: опис, единица мерка и количина.

Формата и содржината на стандардната техничка спецификација од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 8 кој е составен дел на овој правилник.

Член 10

Стандардната техничка спецификација за набавка на тонери се изготвува на бела хартија во А4 формат.

Стандардната техничка спецификација од ставот 1 на овој член содржи: опис, единица мерка и количина.

Формата и содржината на стандардната техничка спецификација од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 9 кој е составен дел на овој правилник.

Член 11

Стандардната техничка спецификација за набавка на лесно масло за горење се изготвува на бела хартија во А4 формат.

Стандардната техничка спецификација од ставот 1 на овој член содржи: опис, единица мерка и количина.

Формата и содржината на стандардната техничка спецификација од ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 10 кој е составен дел на овој правилник.

Член 12

Стандардните тендерски документации и стандардните технички спецификации се користат од договорните органи како составен дел на моделите на тендерски документации.

Договорниот орган може да ги користи стандардните тендерски документации и/или стандардните технички спецификации во целост со сите ставки кои се дадени во прилозите 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 од овој правилник.

Договорниот орган може да користи и само поединечни ставки од стандардните технички спецификации кои треба да се наведуваат идентично како што се дадени во прилозите 6, 7, 8, 9 и 10 од овој правилник.

Член 13

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-14872/1
8 октомври 2015 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрски**, с.р.

ПРИЛОГ 1

СТАНДАРДНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ БЕНЗИНИ, ДИЗЕЛ ГОРИВО И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС

I. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1.1

Лична состојба

Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор:

- на кој во последните пет години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;

- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;

- кому му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и

- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.

За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Изјавата на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари, ја изготвува и потпишува самиот економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.

Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и потврдите од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните ли-

ца дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство, и дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност, ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Македонија.

Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

Потврдата за економскиот оператор дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, ја издава надлежниот орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Македонија.

Горенаведените документи не смеат да бидат постапени од шест месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите напред.

Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава горенаведените документи, или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

1.2

Способност за вршење на професионална дејност

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

Доказ издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон кои се однесуваат на предметот на договорот. [доколку се пропишани посебни услови за вршење на дејноста за предметот на набавка]

1.3

Економска и финансиска состојба

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата економска и финансиска состојба, економскиот оператор треба да го исполнува следниов минимален услов:

- да има остварено приход не помал од проценетата вредност на набавката во најмалку една од последните три години.

Доколку економскиот оператор ја врши дејноста во период помал од три години, минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот оператор да го остварил условот од ставот 1 во годините за кои постојат податоци.

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималниот услов со доставување:

- извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се распо-

ложливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.

Доколку билансите на состојба и успех биле предмет на комерцијална ревизија, економскиот оператор може да ги достави истите како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба без да бидат дополнително заверени од надлежен орган.

Доколку билансите на состојба и успех не биле предмет на комерцијална ревизија, економскиот оператор ги доставува истите заверени, односно издадени од надлежен орган како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба. Надлежен орган во Република Македонија е Централниот регистар на Република Македонија.

Економската и финансиската способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект, освен кога се работи за податоците од билансот на успех. Ако економскиот оператор ја докажува својата економска и финансиска способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните финансиски средства. Против субјектот кој ја обезбедува финансиската поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, економската и финансиската состојба се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски оператори настапува со финансиска поддршка од трет субјект, економската и финансиската состојба се утврдува согласно напред наведеното.

1.4

Техничка или професионална способност

1.4.1

Техничка или професионална способност за јавна набавка

[опција 1: доколку договорниот орган има потреба од јавна набавка за локални потреби се користат следниве минимални услови за утврдување на техничка или професионална способност на економскиот оператор]

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Искуство во успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години

- Техничка можност за користење на систем за безготовинско плаќање и

- Располагање, односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа во радиус од најмногу 10 километри од седиштето на договорниот орган

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на :

- Листа на успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години, со вредности на договорите, датуми на склучување, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени испораки из-

дадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки,

- Изјава за користење на систем за безготовинско плаќање и

- Изјава за располагање односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа во радиус од најмногу 10 километри од седиштето на договорниот орган

1.4.2

Техничка или професионална способност за јавна набавка

[опција 2: доколку договорниот орган има потреба од јавна набавка на целата територија на државата се користат следниве минимални услови за утврдување на техничка или професионална способност на економскиот оператор]

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Искуство во успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години

- Техничка можност за користење на систем за безготовинско плаќање и

- Располагање, односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје, минимум една бензинска пумпа на подрачјето на општините Охрид, Битола, Гевгелија, Штип, Куманово, Велес и Тетово

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на:

- Листа на успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години, со вредности на договорите, датуми на склучување, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки,

- Изјава за користење на систем за безготовинско плаќање и

- Изјава за располагање, односно обезбедување на минимум една бензинска пумпа на подрачјето на градот Скопје, минимум една бензинска пумпа на подрачјето на општините Охрид, Битола, Гевгелија, Штип, Куманово, Велес и Тетово.

ПРИЛОГ 2

СТАНДАРДНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ХИГИЕНСКИ СРЕДСТВА

I. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1.1

Лична состојба

Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор:

- на кој во последните пет години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;

- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;

- кому му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и

- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.

За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Изјавата на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари, ја изготвува и потпишува самиот економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.

Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и потврдите од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство, и дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност, ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Македонија.

Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

Потврдата за економскиот оператор дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, ја издава надлежниот орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Македонија.

Горенаведените документи не смеат да бидат поставени од шест месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава горенаведените документи, или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

1.2

Способност за вршење на професионална дејност

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ПРИЛОГ 3

СТАНДАРДНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛИ

I. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1.1

Лична состојба

Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор:

- на кој во последните пет години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- кому му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.

За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;
- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Изјавата на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари, ја изготвува и потпишува самиот економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.

Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и потврдите од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство, и дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност, ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Македонија.

Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

Потврдата за економскиот оператор дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, ја издава надлежниот орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Македонија.

Горенаведените документи не смеат да бидат постапени од шест месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава горенаведените документи, или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

1.2

Способност за вршење на професионална дејност

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ПРИЛОГ 4

СТАНДАРДНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ТОНЕРИ

I. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1.1

Лична состојба

Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор:

- на кој во последните пет години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;

- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;

- кому му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и

- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.

За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Изјавата на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари, ја изготвува и потпишува самиот економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.

Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и потврдите од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство, и дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност, ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Македонија.

Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

Потврдата за економскиот оператор дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, ја издава надлежниот орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Македонија.

Горенаведените документи не смеат да бидат поставени од шест месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава горенаведените документи, или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

1.2

Способност за вршење на професионална дејност

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

ПРИЛОГ 5

СТАНДАРДНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ

I. КРИТЕРИУМИ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА СПОСОБНОСТ НА ЕКОНОМСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1.1

Лична состојба

Договорниот орган ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за јавна набавка секој економски оператор:

- на кој во последните пет години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;

- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;

- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на економскиот оператор му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;

- кому му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и

- кој дава лажни податоци или не ги доставува податоците што ги барал договорниот орган.

За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- изјава на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;

- потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;

- потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;

- потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство;

- потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;

- потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

Изјавата на економскиот оператор дека во последните пет години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари, ја изготвува и потпишува самиот економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.

Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и потврдите од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство, и дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност, ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Македонија.

Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

Потврдата за економскиот оператор дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност, ја издава надлежниот орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Македонија.

Горенаведените документи не смеат да бидат постапени од шест месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава горенаведените документи, или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

1.2

Способност за вршење на професионална дејност

За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, економскиот оператор треба да достави документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

Доказ издаден од надлежен орган за исполнување на посебните услови за вршење на дејноста пропишани согласно со закон кои се однесуваат на предметот на договорот. [доколку се пропишани посебни услови за вршење на дејноста за предметот на набавка]

1.3

Економска и финансиска состојба

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата економска и финансиска состојба, економскиот оператор треба да го исполнува следниов минимален услов:

- да има остварено приход не помал од проценетата вредност на набавката во најмалку една од последните три години.

Доколку економскиот оператор ја врши дејноста во период помал од три години, минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е економскиот оператор да го остварил условот од ставот 1 во годините за кои постојат податоци.

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималниот услов со доставување:

- извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за јавна набавка и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.

Доколку билансите на состојба и успех биле предмет на комерцијална ревизија, економскиот оператор може да ги достави истите како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба без да бидат дополнително заверени од надлежен орган.

Доколку билансите на состојба и успех не биле предмет на комерцијална ревизија, економскиот оператор ги доставува истите заверени, односно издадени од надлежен орган како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба. Надлежен орган во Република Македонија е Централниот регистар на Република Македонија.

Економската и финансиската способност на економскиот оператор може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу економскиот оператор и тој субјект, освен кога се работи за податоците од билансот на успех. Ако економскиот оператор ја докажува својата економска и финансиска способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект тој е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на економскиот оператор соодветните финансиски средства. Против субјектот кој ја обезбедува финансиската поддршка не смее да е изречена правосилна пресуда за учество во криминална организација, корупција, измама или за перење на пари.

Ако економски оператори поднесат понуда како група на економски оператори, економската и финансиската состојба се докажува со земање предвид на ресурсите на сите членови на групата. Ако групата на економски оператори настапува со финансиска поддршка од трет субјект, економската и финансиска состојба се утврдува согласно напред наведеното.

1.4

Техничка или професионална способност

За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за јавна набавка од аспект на неговата техничка или професионална способност, економскиот оператор треба да го исполнува следниов минимален услов:

- Искуство во успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години

Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималниот услов со доставување:

- Листа на успешно реализирани договори поврзани со предметот на набавка во последните три години, со вредности на договорите, датуми на склучување, купувачи (договорни органи или економски оператори), со обезбедување на потврда за извршени испораки издадени од примателите или, доколку такви потврди не можат да се обезбедат од причини вон контрола на економскиот оператор, само со негова изјава за извршени испораки.

ПРИЛОГ 6

**СТАНДАРДНА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА МОТОРНИ
БЕНЗИНИ, ДИЗЕЛ ГОРИВО И ТЕЧЕН НАФТЕН ГАС**

Ред. Бр.	Опис	Единица мерка	Количина
1	2	3	4
1	ЕУРОСУПЕР БС 95	литар	
2	ЕУРОСУПЕР БС 98	литар	
3	ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	литар	
4	Течен нафтен гас (LPG)	литар	

[колоната бр 4. – Количина, ја пополнува договорниот орган во согласност со потребите]

ПРИЛОГ 7

**СТАНДАРДНА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ХИГИЕНСКИ
СРЕДСТВА**

Ред. Бр.	Опис	Единица мерка	Количина
1	2	3	4
	ХЕМИСКИ СРЕДСТВА ЗА ЧИСТЕЊЕ		
1	Средство за чистење на стаклени површини, парфем, пумпа за распрскување, од 500 мл со 1л	литар	
2	Средство за чистење тоалет и санитарија, за одстранување на бигор, тврдокорни нечистотии и бактерии, пакување од 0,5л-1 литар	литар	
3	Абразивно средство за чистење и полирање на керамички, порцелански, емајлирани и други површини, во пакување од 0,5л-1литар	литар	
4	Средство за отстранување на тврдокорни загорени наслаги и маснотии од шпорет, со прскалка, во пакување до 1л.	литар	
5	Течно средство за чистење бигор и рѓа, фосфатен и парфимиран, пакување од 0,5 - 1 литар	литар	
6	Средство за отпушување на одводи од 500 мл до 1л.	литар	
7	Средство за рачно миене на садови, во пакување до 1л.	литар	
8	Течен детергент за машинско перење на садови, пакување до 10 литри	литар	
9	Средство за машинско плакнење на садови, пакување до 10 кг.	килограм	
10	Сол за регенерација за машина за садови, пакување до 10 кг.	килограм	
11	Дезинфекционо средство 0,5% раствор, пакување од 1 до 10 литри	литар	
12	Дезинфекционо средство, концентрат, пакување од 1 до 10 литри	литар	
13	Средства за брза дезинфекција на работни површини, готови за употреба, без плакнење, пакување од 0,5- 1 литар	литар	
14	Детергант за машинско перење на алишта, прашкаст, 30-45-60-90С, пакување од мин. 1 кг	килограм	

15	Прашак за рачно перење, пакување до 1кг.	килограм	
16	Оплеменувач (омекнувач) течен на вода, за перење на алишта, пакување до 5 литра	литар	
17	Средство за белење Состав: Sodium Hydrochloride 4% до 1л	литар	
18	Солна киселина, 16-20% раствор на HCl, пакување од 0,5 до 1л	литар	
19	Средство за чистење на мувла со прскалка, пакување до 1 литар	литар	
20	Средство за чистење паркет (парфимиран), пакување до 1 литар	литар	
21	Средства за чистење на ламинат, во пакување од 0,3-1,0 литар	литар	
22	Средство за чистење на плочки, пакување од 0,5-1 литар	литар	
23	Средство за чистење на мебел, во пакување од 0,3-1,0 литри	литар	
24	Средство за чистење и одржување на кожа, од 500мл до 1 литар	литар	
25	Средство за чистење теписи и теписони, пакување од 0,5 до 1 литар	литар	
26	Средство за чистење на површини од росфајд, пакување од 0,5 до 1л.	литар	
27	Средство за чистење рерна со пумпа, пакување од 0,5 до 1л.	литар	
28	Жива сода	килограм	
29	Течен сапун за миене на раце со рН неутрален фактор, антибактериски, во пакување од 0,3-1,0 литар со пумпица	литар	
30	Тоалетен сапун за миене раце, цврст, парфимиран пакување од мин. 100 гр.	парче	
31	Бebешки сапун пакување мин. 50 гр.	парче	
32	Пена за миене на раце со висок РН неутрален фактор и антибактериски својства, во туба од 4 до 5 литри	литар	
33	Средство за хигиенско миене на раце со висок степен на заштита, антибактериски без боја и мирис, пакување од најмалку 1 литар	литар	
34	Освежувач на простории во пакување од 0,2-0,7 литри со распрскувач	литар	

	ПОМОШНИ СРЕДСТВА		
35	Крпи за бришење со моќ на впивање на течност, со димензии 200x190x4 мм +/- 20%	парче	
36	Крпи за чистење на маси и други површини (микрофибер), со димензии 330x330 мм +/- 20%	парче	
37	Сунѓери со абразивна подлога за миење на садови, димензии мин. 9x5 см	парче	
38	Нерѓосувачка жица за садови	парче	
39	Поцинкована жица за миење садови тежина мин.9 гр.	парче	
40	Ракавици гумени хигиеничарски големина M,L,XL	пар	
41	Ракавици работнички од платно и гума	пар	
42	Ракавици за една употреба 1/100	пар	
43	Тоалетна хартија, трослојна бигувана и перфорирана, 100% целулоза	ролна	
44	Тоалетна хартија, двослојна бигувана и перфорирана, 100% целулоза	ролна	
45	Тоалетна хартија-листови 100% целулоза, бела боја, минимум двослојна со најмногу 225 листа во сет и грамажа на м2 од најмалку 17,5.	сет	
46	Кесички за хигиенски влошки, бела боја, состав-пластична кеса.	сет	
47	Брисачи за раце, минимум двослојна, бигувани и перфорирани, состав 100% целулоза, ширина од 20-30цм	ролна	
48	Бришачи за раце-листови, 100% целулоза, бела боја минимум двослојна со најмногу 210 листа во сет и грамажа на м2 од 16-18.	сет	
49	Салфетки бели, двослојна 100% целулоза, со димензии од 25 x 25 до 33 x 33 цм во пакување во пакување од мин. 50	пакување	
50	Салфетки бели, трослојна 100% целулоза, со димензии од 25 x 25 до 33 x 33 цм во пакување од мин. 50	пакување	
51	Алуминиумска фолија за храна, во пакување од мин. 10 метри	метар	
52	Најлонска фолија, во пакување од мин. 10 метри	метар	
53	Кеси за замрзнување до 1 литар во пакување од мин. 50	пакување	

54	ПВЦ чаши за една употреба од 200 до 250 мл. паковање од 50 до 100 парчиња	парче	
55	Вакуум гума за одзатнување на одводи со дијаметар мин. 10 цм.	парче	
56	Вреќи за отпад, ПВЦ, големи од 90 до 120 литри, од мин. 10 во пакување	парче	
57	Вреќи за отпад, ПВЦ, мали од 55 до 60 литри од мин. 10 во пакување	парче	
58	Облоги за ВЦ даска, водотопна, бела боја со број на прекривки од најмногу 200, грамажа на м2 од најмногу 16,5.	сет	
ВИДОВИ НА ЧЕТКИ И КОРПИ			
59	Метла – сиркова 5 пати шиена со дрвена рачка, со димензии на рачка од 80 цм до 120 цм и димензии на делот за чистење од 25 цм до 35 цм.	парче	
60	Метла пластична со рачка со димензии на рачка од 80 цм до 120 цм и димензии на делот за чистење од 25 цм до 35 цм.	парче	
61	Четка за собирање на пајажина со димензии на рачка од 80 цм до 120 цм	парче	
62	ПВЦ четка за чистење на WC шоља	парче	
63	Џогер (ПВЦ дршка со висина мин. 140 см. Стандарден сунгер мин. 28/9 см.)	парче	
64	Стандарден сунгер за џогер за чистење на подови (резерва) мин. 28/9 см.	парче	
65	Корпи за веш од мин. 50л.- пластични	парче	
66	Канти за ѓубре со капак од мин. 50л., пластични и со педал	парче	
67	Лопатче за отпад, ПВЦ- ширина мин. 20 см., висина мин. 30 см.	парче	
68	Пластична кофа за вода од 25-30 литра	парче	
69	ПВЦ Кофа од тврда пластика со рачка, запремина 15 литри	парче	
70	ПВЦ Кофа за цедење на џогер мин. 10 литри	парче	

[колоната бр 4. – Количина, ја пополнува договорниот орган во согласност со потребите]

ПРИЛОГ 8

**СТАНДАРДНА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА КАНЦЕЛАРИСКИ
МАТЕРИЈАЛИ**

Ред. Бр.	Опис	Единица мерка	Количина
1	2	3	4
	ПРОИЗВОДИ ОД ХАРТИЈА		
1	Фотокопирна хартија бела, А4 формат,, минимум 1/500, 80г/м2 бела	топ	
2	Компјутерска хартија 234x12 mm1+0 (1/2000) 80г/м ² бела	пакет	
3	Компјутерска хартија 234x12 1+1 (1/1000)80г/м ² бела	пакет	
4	Компјутерска хартија 234x12 1+2 (1/750) 80г/м ² бела	пакет	
5	Компјутерска хартија 234x12 1+3 (1/500) 80г/м ² бела	пакет	
6	Компјутерска хартија за матричен принтер 234X12 1 + 1 1000 листа	кутија	
7	Компјутерска хартија за матричен принтер 234X12 1+2 750 листа	кутија	

8	Компјутерска хартија за матричен принтер 234x12-6" 1+2 750 листа	кутија	
9	Компјутерска хартија за матричен принтер 240X12 1+0 2000 листа	кутија	
10	Дупла бела хартија.А3 формат, 80 gr. од минимум 1/250 листови	топ	
11	Шпартана хартија, А3 формат 60 дг.од минимум 1/250 листови	топ	
12	Телефакс хартија, со минимум димензии 210мм x 20м	ролна	
13	Ленти за маш.за сметање 57мм, најмалку 60 гр., бела боја 25м.	парче	
14	Тетратка А4 мек превез со широки линии, од минимум 50 листови	парче	
15	Тетратка А5 мек превез со широки линии, од минимум 50 листови	парче	
16	Тетратка А4 мек повез со коцки, од минимум 50 листови	парче	
17	Тетратка А5 мек повез со коцки, од минимум 50 листови	парче	
18	Тетратка А4 мек повез со тесни и широки линии, од минимум 52 л.	парче	

19	Тетратка А5 мек повез со тесни и широки линии, од минимум 52 л.	парче	
20	Тетратки без линии А4 мек повез, од минимум 50 листови	парче	
21	Тетратка без линии А5 мек повез, од минимум 50 листови	парче	
22	Тетратка за почетно пишување (со тесни и широки линии), од минимум 40 листови	парче	
23	Каса прими (карбонизирани), со минимум димензии 20х9,5 см, минимум 1/100 листови	кочан	
24	Каса исплати (карбонизирани), со приближно димензии 20х9,5 см, минимум 1/100 листови	кочан	
25	Требовања, А4 формат (карбонизирани), минимум 1/100 листови	кочан	
26	Требовања, А5 формат (карбонизирани), минимум 1/100 листови	кочан	
27	Приемници, А4 формат (карбонизирани), минимум 1/100 листови	кочан	
28	Приемници, А5 формат (карбонизирани), минимум 1/100 листови	кочан	
29	Испратници, А4 формат(карбонизирани), минимум 1/100 листови	кочан	
30	Испратници, А5 формат (карбонизирани), минимум 1/100 листови	кочан	

31	Пописна листа - основни средства, А4 формат, минимум 1/100 листови	кочан	
32	Магацинска картици МК – 31	парче	
33	Пописна листа - ситен инвентар, А3 формат	парче	
34	Листови за попис на акти, А3 формат	парче	
35	Деловодник, Б4 формат од минимум 100 листа	парче	
36	Деловодник, Б4 формат од минимум 200 листа	парче	
37	Деловодник, Б4 формат од минимум 300 листа	парче	
38	Деловодник доверлив, Б4 формат од минимум 100 листа	парче	
39	Азбучник А4 тврд повез, од најмалку 100 листа.	парче	
40	Азбучник А5 тврд повез, од најмалку 100 листа.	парче	
41	Книга на излезни фактури, Б4 формат минимум 100 листови	парче	
42	Книга на влезни фактури, Б4 формат, минимум 100 листа	парче	
43	Интерно доставна книга, Б4 формат, минимум 100 листа	парче	
44	Книга за евиденција на примена пошта, Б4 формат, минимум 100 листа	парче	

45	Книга за евиденција на испратена пошта, Б 4 формат, минимум 100 листа	парче	
46	Дневник на благајна, А4 формат, минимум 100 листа	парче	
47	Завршна сметка (образец)	комплет	
48	Налог за книжење (образец А4) минимум 100 листови	кочан	
49	Патен налог (образец), минимум 100 листа	кочан	
50	Образец ЗО-1, минимум 100 листа	кочан	
51	Образец М1/М2, минимум 100 листа	кочан	
52	Образец М – 8, минимум 100 листа	кочан	
53	Образец ПП 10 упатница, минимум 1/100 листови	кочан	
54	Образец ПП 30 налог за пренос, минимум 1/100 листови	кочан	
55	Образец ПП 40 налог за исплата, минимум 1/100 листови	кочан	
56	Образец ПП 50 налог за јавни приходи, минимум 1/100 листови	кочан	
57	Образец ПП 60 налог за плаќање кон небуџетски институции, минимум 1/100 листови	кочан	

58	Образец ПП 61 барање за плаќање на придонеси кон фондовите, минимум 1/100 листови	кочан	
59	Образец ПП 70 барање за плаќање на јавни давачки и за плаќања помеѓу буџетски корисници, минимум 1/100 листови	кочан	
60	Образец ПП 71 барање за плаќање на јавни давачки и за плаќања помеѓу буџетски корисници, минимум 1/100 листови	кочан	
61	Образец ПП 73 барање за безготовински поврат на средства, минимум 1/100 листови	кочан	
62	Образец ПП 78 барање за распределба на јавни приходи, минимум 1/100 листови	кочан	
63	Образец ПП 80 барање за исплата на готовина, минимум 1/100 листови	кочан	
64	Образец ПП 83 барање за поврат во готови пари, минимум 1/100 листови	кочан	
65	Приемници А5, минимум 1/100 листови	кочан	
66	Испратници А5, минимум 1/100 листови	кочан	
67	Реверси А5, минимум 1/100 листови	кочан	
68	Коверти мали Б6, со димензии 114x162 со лента самолепливи	парче	
69	Коверти средни Б5, со димензии 176x250 со лента самолепливи	парче	

70	Коверти големи Б4, со димензии 250x353 со лента самолепливи	парче	
71	Хамер, бел, Б1 формат, минимум 700мм x 1000 мм	парче	
72	Хамер, во боја, Б1 формат, минимум 700мм x 1000 мм	парче	
73	Стик блокче самолепливо со минимум димензии 75/75 мм, пакување од најмалку 1/100 листа	пакување	
74	Стик блокче со самолепливо минимум димензии 50x75 мм, пакување од најмалку 1/100 листа	пакување	
75	Блок за цртање, со акварел хартија бр.2	парче	
76	Блок за цртање, со акварел хартија бр.3	парче	
77	Блок за цртање, со акварел хартија бр.4	парче	
78	Блок за цртање, со акварел хартија бр.5	парче	
79	Хартија за завиткување книги, со минимум димензии 5mх70cm во боја	ролна	

	ПРИБОР ЗА АРХИВИРАЊЕ		
80	Папка со шетачки метален механизам, со прозирна пластифицирана прва страна А4 формат, пластична	парче	
81	Папка, хромо картон со преклоп, А4 формат минимум 280гр	парче	
82	Папка со врвки, А4 формат, картонска со подврзување	парче	
83	Папка картонска А4 со ластик	парче	
84	Папки PVC со ластик А4 формат	парче	
85	Регистратори А5 со кутија изработен од сива лепенка и облепен со хартија во боја ширина минимум 8 цм, во повеќе бои	парче	
86	Регистратори А4 широки, со кутија изработен од сива лепенка и облепен со хартија во боја ширина минимум 8 цм, во повеќе бои	парче	
87	Регистратори А4 тесни, со кутија изработен од сива лепенка и облепен со хартија во боја минимум 5см, во повеќе бои	парче	
88	Пластични папки за одлагање на документи А4 формат Л формат минимум 80 микрони	парче	

89	Архивска кутија со врвка, минимум димензии 350x250x100 мм	парче	
90	Архивска кутија со врвка, минимум димензии 400x330x140 мм	парче	
91	Архивска кутија со врвка, минимум димензии 370x270x140 мм	парче	
ПРИБОР ЗА ПИШУВАЊЕ			
92	Хемиско пенкало (траг од 0,5 мм до 07 мм), во сина боја	парче	
93	Хемиско пенкало (траг од 0,5 мм до 07 мм), во црвена боја	парче	
94	Хемиско пенкало (траг од 0,5 мм до 07 мм), во црна боја	парче	
95	Пенкала со гел во црвена, боја, (траг од 0,5 мм до 0,7 мм)	парче	
96	Пенкала со гел во црна боја, (траг од 0,5 мм до 0,7 мм)	парче	
97	Пенкала со гел во сина боја, (траг од 0,5 мм до 0,7 мм)	парче	
98	Молив со гума со тврдина на графит HB	парче	
99	Молив без гума со тврдина на графит HB	парче	
100	Патент молив минимум 0,5 со метална клипса	парче	

101	Мини за патент молив минимум 0,5, 1/12 миници во кутија	пакување	
102	Маркер текст за потцртување на текст за еднократна употреба (во различни бои)	парче	
103	Маркер пластичен со тап врв (перманентен) дебелина на траг од 1-3мм	парче	
104	Маркер пластичен со остар врв (перманентен) дебелина на траг од 1-5мм	парче	
105	Фломастер технички во различни бои (траг минимум 0,8 мм)	парче	
106	Линијар пластичен, минимум 30 см	парче	
107	Комплет метален шестар со минимум димензии 15см со мини за шестар минимум 2см	комплет	
108	Острилка метална со минимум димензии--- -----	парче	
109	Гума за бришење молив минимум 60x20x10мм	парче	
110	Гума за бришење молив минимум 20x20x10мм	парче	
111	Гума за бришење мастило со минимум 40x10x5мм	парче	
	КАНЦЕЛАРИСКИ ПРИБОР – хефталици, спојувалки		
112	Хефталица за иглици N. 24/6 за хефтање до 30 листови, хромирана	парче	

113	Хефталица за иглици N. од 24/6 до 26/6 за хефтање до 50 листови	парче	
114	Хефталица за иглици N. од 23/6 до 23/13 за хефтање до 100 листови	парче	
115	Хефт иглици N. 24/6 пакување од најмалку 1/1000	пакување	
116	Хефт иглици N. 23/8 пакување од најмалку 1000	пакување	
117	Хефт иглици N. 23/10 пакување од најмалку 1000	пакување	
118	Хефт иглици N. 23/15 пакување од најмалку 1000	пакување	
119	Хефт иглици N. 23/13 пакување од најмалку 1000	пакување	
120	Хефт иглици N. 23/17 пакување од најмалку 1000	пакување	
121	Спојувалки за хартија 28mm 1/100	пакување	
122	Празна магнетна кутија за спојувалки минимум висина 9,5cm ширина 4,5cm	парче	
123	Дехефталка за отхефтување	парче	
124	Перфоратор за дупчење најмногу до 20 листа со граничник и маркер за центрирање	парче	

125	Перфоратор за дупчење најмалку 60 листа со граничник и маркер за центрирање	парче	
126	Ножици канцелариски со ПВЦ дршка и нож од челик од 21-26 цм	парче	
127	Ножици канцелариски со ПВЦ дршка и нож од челик од 5-12 цм	парче	
128	Ножици канцелариски со ПВЦ дршка и нож од челик од 13-20 цм	парче	
129	Коректурен лак со разређувач сет 2/1, пакување од мин 20 мл	парче	
130	Салотејл, димензии минимум 15ммx33 м	парче	
131	Салотејл широк, прозирен и или кафеав, минимум димензии 50мм x66 м	парче	
132	Држач пластичен за салотејл со минимум димензии 15x33 мм)	парче	
133	Лепак во туба универзален, прозирен, минимум 40 гр	парче	

134	Лепак во туба универзален, прозирен, минимум 20 гр	парче	
135	Дуплофан трака со двострано лепење димензии минимум 50мм x25 м	парче	
136	Универзално лепило во форма на маркер (стик), прозирно минимум 15гр.)	парче	
137	Лепило за гума, дрво, стакло и др., минимум 80 гр	парче	
138	Мастило за тампон, сина и црна боја, пакување од минимум 30 мл	парче	
139	Јастуче за печат, со димензии минимум 60x100мм	парче	
140	Рачно индиго со минимум 1/100	пакување	
141	Машинско индиго со минимум 1/100	пакување	
142	Чаша за моливи пластична, минимум 200 мл	парче	

143	Чаша за моливи мрежеста минимум 200 мл	парче	
144	Чаша за моливи метална минимум 200 мл	парче	
145	Најлонски УП папки за документи, перфорирани, А4 формат, од минимум 30 микрони, 1/100	пакување	
146	Калкулатор со минимум димензии 150x180x30mm, канцелариски, соларно и батерија	парче	
147	Калкулатор со минимум димензии 150x180x30mm, канцелариски, соларно и батерија	парче	
148	Корпи за отпадоци метални мрежасти минимум 10 л	парче	
149	Магнетен сунгер со димензии минимум 100x50 за бришење на магнетни табли	парче	
150	Држачи за беџови со врвка PVC, минимум димензии 80x60 мм	парче	
151	Држачи за беџови со штипалка PVC, минимум димензии 80x60 мм	парче	

152	Пластични опаковки за компакт диск CD	парче	
153	Дискети 3,5" , (1,44 MB) пакување од минимум 10	пакување	
154	Компакт диск со пластична опаковка CD-R, минимум 700 MB	парче	
155	Компакт диск со хартиена опаковка CD-R, минимум 700 MB	парче	
156	Компакт диск DVD R со пластична опаковка, минимум 4,7 Gb	парче	
157	Компакт диск DVD R со хартиена опаковка, минимум 4,7 Gb	парче	
158	Батерии AA 1,5 V, алкални	парче	
159	Батерии AAA 1,5 V, алкални	парче	
160	Батерии 9 V, алкални	парче	

161	USB минимум 8 GB	парче	
162	USB минимум 4 GB	парче	
163	USB минимум 16 GB	парче	
164	USB минимум 32 GB	парче	
165	USB минимум 64 GB	парче	
166	Мокрилка со глицеринско полнење	парче	
167	Ластик мал Ф-45 мм пакување од најмалку 100гр	пакување	
168	Ластик среден Ф- 80 мм пакување од најмалку 100гр	пакување	
169	Ластик голем Ф- 120 мм пакување од најмалку 100гр	пакување	

170	Етикети самолепливи на листови А4 формат сечени на димензии минимум 10х 3,5 цм	1 лист	
171	Етикети самолепливи на листови А4 формат сечени на димензии од минимум 5х3 цм	1 лист	
172	Спирали пластични за укоричување Ф-8 (за укоричување од 15 до 25 листа) пакување од најмалку 100	пакување	
173	Спирали пластични за укоричување Ф-10 (за укоричување од 26 до 60 листа) пакување од најмалку 100	пакување	
174	Спирали пластични за укоричување Ф-12 (за укоричување од 60 до 115 листа) пакување од најмалку 100	пакување	
175	Спирали пластични за укоричување Ф-16 (за укоричување од 135 до 150 листа) пакување од најмалку 100	пакување	
176	Спирали пластични за укоричување Ф-19 (за укоричување од 150 до 170 листа) пакување од најмалку 100	пакување	
177	Спирали пластични за укоричување Ф-38 (за укоричување од 320 до 380 листа) пакување од најмалку 50	пакување	
178	Спирали пластични за укоричување Ф-45 (за укоричување од 380 до 450 листа) пакување од најмалку 50	пакување	

179	Спирали пластични за укоричување Ф-50 (за укоричување од 450 до 500 листа) пакување од најмалку 50	пакување	
180	Корици ПВЦ прозирни формат А4 за укоричување во пакување од минимум (1/100)	пакување	
181	Корици картонски формат А4 за укоричување (во разни бои) во пакување од минимум (1/100)	пакување	
182	Пластични полици хоризонтални за документи на биро (со димензии за мин А4 формат)	парче	
183	Пластични полици- вертикални за документи на биро (со димензии за мин А4 формат)	парче	
184	Сигурносен конец -Емственик (од минимум 1/100м)	парче	
185	Коцки со ливчиња во пластична кутија, минимум 800 ливчиња, во повеќе бои	парче	
186	Конопен конец од минимум 500гр	парче	
187	Табли од плута, со димензии минимум 40х60 цм)	парче	

188	Пластична плочка за име и функција, со димензии минимум 50x100 мм	парче	
189	Пластелин, од минимум 200 гр., 1/10 бои	пакување	
190	Боенки, А4 формат од минимум 15 страни	парче	
191	Четки за темперни бои со ширина од мин 1 см бр.8	парче	
192	Фломастери во различни бои, минимум 1/8	пакување	
193	Колаж хартија самолеплива, А4 формат, пакување од минимум 8 интензивни бои	пакување	
194	Дрвени боици во различни бои, од минимум пакување 1/8	пакување	
195	Мрсни боици во различно бои, од минимум пакување 1/8	пакување	
196	Темперни бои, минимум пакување 1/8 со минимум 7,5 gr од боја	пакување	

197	Водени бои, пластично пакување од минимум 1/8 со дијаметар на влошка од минимум 22,5 mm	пакување	
198	Креда школска бела 1/50	пакување	
199	Креда школска бела 1/100	пакување	

[колоната бр 4. – Количина, ја пополнува договорниот орган во согласност со потребите]

ПРИЛОГ 9

СТАНДАРДНА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ТОНЕРИ

Ред. Бр.	Опис	Единица мерка	Количина
1	2	3	4
1	Оригинален или компатибилен (нерепариран, фабрички полнет) тонер за _____ (се наведува трговското име и модел на апаратот) или еквивалентно _____ боја (се наведува бојата на тонерот)	парче	

[колоната бр 4. – Количина, ја пополнува договорниот орган во согласност со потребите]

Напомена:

Доколку се набавуваат тонери за апарати од повеќе трговски марки набавката треба да биде делива по трговска марка.

ПРИЛОГ 10

СТАНДАРДНА ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА НАБАВКА НА ЛЕСНО МАСЛО ЗА ГОРЕЊЕ

Ред. Бр.	Опис	Единица мерка	Количина
1	2	3	4
1	Екстра лесно масло за домаќинство – 1 (ЕЛ-1)	литар	

[колоната бр 4. – Количина, ја пополнува договорниот орган во согласност со потребите]

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

4891.

Врз основа на член 37 од Законот за заштита на населението од заразни болести ("Службен весник на Република Македонија" бр. 66/04, 139/08, 99/09, 149/14), Министерот за здравство, донесе

**П РА В И Л Н И К
ЗА ИМУНОПРОФИЛАКСА, ХЕМИОПРОФИ-
ЛАКСА, ЛИЦАТА КОИ ПОДЛЕЖАТ НА ОВИЕ
МЕРКИ, НАЧИНОТ НА ИЗВЕДУВАЊЕ И ВОДЕЊЕ
НА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА**

I. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ**Член 1**

Со овој правилник поблиску се пропишуваат имунопрофилактиката, хемиофилактиката, лицата кои подлежат на овие мерки, начинот на изведување и водење на евиденција и документација.

За имунопрофилактика и хемиопрофилактика против одредени заразни болести се употребуваат имунобиолошки препарати (вакцини и специфични имуноглобулини) и лекови, кои имаат сертификат и за кои е издадена дозвола за пуштање во промет од страна на надлежната институција за контрола на лекови во Република Македонија и се според препораките на Светската Здравствена Организација.

Член 2

Имунизацијата може да биде активна и пасивна.

Активната имунизација се спроведува со вакцинација, односно ревакцинација.

За активна имунизација против одредени заразни болести се употребуваат вакцини произведени од мртви или живи, но доволно ослабени (атенуирани) причинители на заразни болести или нивни производи и вакцини добиени на база на генетска, рекомбинантна технологија.

За пасивна имунизација се употребуваат специфични имуноглобулини од хумано потекло.

Член 3

Вакцинацијата против една заразна болест се спроведува со давање на поединечна вакцина (моновалентна), а против повеќе заразни болести со давање на комбинирана вакцина (поливалентна), или истовремено давање на повеќе поединечни или комбинирани вакцини.

При истовременото давање на повеќе инјекциони вакцини, вакцините се даваат во различни екстремитети.

Ревакцинацијата против заразна болест се спроведува со давање на една доза (buster) од соодветната поединечна, односно комбинирана вакцина или нивно истовремено давање.

Член 4

Растојание помеѓу давање на две различни мртви вакцини, жива вакцина и вакцина добиена на база на генетска, рекомбинантна технологија, мртва вакцина и вакцина добиена на база на генетска, рекомбинантна технологија, или една мртва и една жива вакцина не се потребни.

Растојанието помеѓу давање на различни живи вакцини, доколку не се даваат истовремено, мора да биде најмалку четири недели.

Растојанието помеѓу давање на две дози од иста вакцина не смеат да бидат пократки од препорачаните минимални интервали помеѓу дозите, регулирани со овој правилник и согласно препораката од производителот.

Доколку растојанието помеѓу дозите на вакцина го надмине препорачаниот интервал дозите не се поништуваат и се продолжува со вакцинација со следна доза.

Растојание помеѓу давање на мртви вакцини и имуноглобулини не е потребно.

Растојание помеѓу давање на живи вакцини и имуноглобулини, потребно е во следните случаи:

1. Ако се дадени: трансфузија на крв, деривати на крв кои содржат антитела или имуноглобулини, во растојание пократко од 14 дена после давањето на жива вирусна вакцина, живата вакцина мора да се даде повторно во предвиденото растојание после имуноглобулинот, освен оралната полио вакцина која во тој случај не мора да се повтори;

2. Ако се дадени: трансфузија на крв, деривати на крвта кои содржат антитела или имуноглобулин, живата вакцина може да се даде најрано после три месеци, по совет на имунолог, освен орална полио вакцина која може да се даде во било кое растојание после давањето на наведените препарати.

Член 5

Активна имунизација против заразните болести се спроведува во текот на целата година.

Активната имунизација се спроведува се додека не се опфатат сите лица за кои е пропишана имунизација, освен лицата кај кои се утврдени трајни контраиндикации.

Ако во која и да е населба или во дел од населба бројот на имунизирани лица е под 95% опфат, согласно мислењето на Институтот за јавно здравје на Република Македонија и Државниот санитарен и здравствен инспекторат, имунизацијата се спроведува се додека не се достигне потребниот процент.

Пасивна имунизација се спроведува по индикација.

II. КОНТРАИНДИКАЦИИ**Член 6**

Епидемија на заразна болест против која се спроведува имунизација не е контраиндикација за имунизација на лицата против таа болест.

Епидемија на една заразна болест може да биде привремена контраиндикација за спроведување на имунизација против други заразни болести (освен против: беснило, акутен вирусен хепатит Б и тетанус, кај експонирани и повредени лица) врз основа на мислењето на епидемиолошката служба на надлежниот Центар за јавно здравје односно неговата организациона единица за своето подрачје, Центарот за јавно здравје Скопје, за град Скопје и Институтот за јавно здравје на Република Македонија за територијата на Република Македонија (во натамошниот текст: ЦЈЗЦЈЗСкопје и ИЈЗ РМ).

Член 7

Имунизација против заразни болести не може да се спроведе кај лица кај кои постојат контраиндикации, сè додека тие постојат.

Контраиндикација за имунизација на поедини лица против заразни болести можат да бидат општи и посебни, а по траење – привремени или трајни.

Член 8

Општи контраиндикации за активна имунизација се:

1. Акутни заболувања
2. Фебрилни состојби
3. Анафилаксия на компоненти на вакцината
4. Тешки поствакцинални компликации на претходната доза на вакцина

Освен контраиндикациите од ставот 1. на овој член, контраиндикации за живи вирусни вакцини се и:

1. Состојби на намалена отпорност (имунодефициентна состојба заради: примарни имунодефициентни состојби, малигни заболувања, терапија со антиметаболици, поголеми дози кортикостероиди, алкилирачки соединенија или со радијација и други утврдени состојби на имunosупресија);

2. Бременост.

Контраиндикациите не се однесуваат на имунизација кај експонирани и повредени лица против беснило, акутен вирусен хепатит Б и тетанус, освен во случаите на анафилаксија на компоненти на вакцина против беснило, акутен вирусен хепатит Б и тетанус, кога може да се даде само специфичен имуноглобулин.

Посебни контраиндикации за активна имунизација наведени се со секоја имунизација посебно.

Член 9

Привремена контраиндикација за имунизација против одредена заразна болест утврдува доктор на медицина кој ја спроведува имунизацијата, односно под чиј надзор таа се спроведува, со преглед на лицата кои се имунизираат и со увид во здравствената документација на тие лица.

Постоење на привремена контраиндикација се впишува во здравствената документација (картонот за имунизација - личниот картон за извршена имунизација) и се одредува време и место за спроведување на одложената имунизација.

Член 10

Трајните контраиндикации за примена на одредена вакцина кај одредени лица ги одредува посебно тело - Стручен тим за утврдување на трајни контраиндикации и поствакцинални компликации, при ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести - Скопје (во понатамошниот текст: стручен тим).

Стручниот тим од ставот 1 на овој член се назначува од страна на министерот за здравство.

Стручниот тим ги одредува трајните контраиндикации за имунизација на одредени лица на територијата на целата држава.

За работата на Стручниот тим се води посебна евиденција и документација при ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести Скопје.

Стручниот тим го сочинуваат постојани членови:

1. Доктор на медицина, специјалист епидемиолог;
2. Доктор на медицина, специјалист педијатар.
3. Доктор на медицина, специјалист имунолог

Стручниот тим се состанува на барање на докторот кој спроведува имунизација и кој поднесува Барање за утврдување на трајни контраиндикации за спроведување на имунизација кај поедино лице, или на барање на епидемиолошка служба на ЦЈЗ/ОЕ односно ЦЈЗСкопје, по спроведено истражување околу пријавената поствакцинална компликација.

Барање од ставот 5 на овој член докторот го поднесува на Образец број 1, а надлежната епидемиолошка служба на Образец број 1А, кои се дадени во прилог на овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Докторот кој поднесува Барање за утврдување на трајна контраиндикација за имунизација со одредена вакцина за одредено лице, учествува во работата на Стручниот тим до утврдување на трајната контраиндикација.

На барање на постојаните членови на Стручниот тим, од страна на министерот за здравство може да се одредат и други, повремени членови од разни специјалности од медицината кои ќе учествуваат во работата на Стручниот тим.

Член 11

Стручниот тим утврдува трајна контраиндикација за имунизација со одредена вакцина и за тоа издава потврда.

Потврдата се издава ако се утврди постоење на трајна контраиндикација за имунизација против одредена болест со одредена вакцина, или ако се утврди тешка поствакцинална компликација на претходно дадената доза вакцина.

Потврда од ставот 1 на овој член се издава на Образец број 2 кој е даден во прилог на овој правилник и претставува негов составен дел.

Потврдата Стручниот тим ја доставува до епидемиолошката служба при надлежниот ЦЈЗ или ЦЈЗСкопје, епидемиолошката служба при ИЈЗ РМ, како и на здравствената установа која ја спроведува имунизацијата и матичниот доктор на лицето кај кое е утврдена трајна контраиндикација за одредена вакцина.

Сите горенаведени здравствени установи водат евиденција за доставените потврди за трајна контраиндикација за одредена вакцина на територијата за која се основани.

Утврдената трајна контраиндикација се впишува во здравствената документација на пациентот (картонот за имунизација - личниот картон за извршени имунизации, здравствениот картон и здравствената легитимација/електронска здравствена карта).

III. ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

Член 12

Имунизацијата против одредени заразни болести опфаќа:

1. Задолжителна активна имунизација на лица на одредена возраст;
2. Задолжителна имунизација на лица експонирани на одредени заразни болести по епидемиолошки индикации;
3. Активна имунизација на лица по клинички и епидемиолошки индикации;
4. Активна имунизација на патници во меѓународниот сообраќај.

1. Задолжителна континуирана активна имунизација на лица на одредена возраст

1.1. Активна имунизација против акутен вирусен хепатитис Б

Член 13

Вакцинацијата против акутниот вирусен хепатитис Б се спроведува со вакцина против хепатитис Б (во понатамошниот текст НВ вакцина), произведена со метод на генетски инжињеринг, како поединечна НВ вакцина или во состав на поливалентна вакцина.

Со вакцинацијата се опфаќаат сите новороденчиња.

Член 14

Вакцинацијата се спроведува со давање на три дози НВ вакцина, како поединечна НВ вакцина или во состав на поливалентна вакцина.

Првата доза на вакцина, на децата кои се родени во родилиште се дава во родилиштето, како поединечна НВ вакцина во текот на првите 24 часа по раѓањето.

Првата доза на вакцина на деца кои не се родени во родилиште се дава веднаш, во надлежната здравствена установа која спроведува вакцинација.

Втората доза на вакцина се дава на растојание кое не смее да биде пократко од еден месец по давање на првата доза.

Третата доза на вакцина се дава на растојание не пократко од шест месеци после давањето на првата доза на НВ вакцина, односно не пократко од два месеца после давањето на втората доза.

Вакцинација против акутниот вирусен хепатит Б по правило треба да се заврши до навршени 12 месеци живот, а најдоцна до 18 месеци од животот.

Член 15

Вакцинацијата се врши со 0,5 ml (педијатриска доза) интрамускулно, во предно-надворешниот дел на натколеницата.

Член 16

Децата кај кои не е отпочната вакцинацијата до 18 месеци од животот, се вакцинираат најдоцна до отпочнување на основното образование, со давање на три дози НВ вакцина (педијатриска доза) по шема 0, 1 и 6 месеци.

Децата кои не се потполно вакцинирани до 18 месеци од животот ги примаат дозите на вакцина кои им недостигаат, најдоцна до отпочнување на основното образование.

Вакцината се дава 0,5 мл. длабоко интрамускулно во делтоидниот мускул.

1.2. Активна имунизација против туберкулоза

Член 17

Вакцинација против туберкулоза се спроведува со жива вакцина добиена од *Bacillus Calmette-Guerin* (во понатамошниот текст: BCG вакцина) кај деца во прва година од животот.

Член 18

Децата се вакцинираат со BCG вакцина при отпуштање од родилиште, а деца родени надвор од родилиште до навршени 2 месеци од живот.

Децата кои не можеле да бидат вакцинирани во родилиште, односно до навршени 2 месеци од животот, треба да се вакцинираат до навршени 12 месеци од животот.

Вакцинацијата кај деца до 12 месеци од животот се врши без претходно туберкулинско тестирање. Исклучок се оние деца кои живеат со познат извор на туберкулозна инфекција, кај кои се врши туберкулинско тестирање и се вакцинираат само негативните.

Децата кои наполниле 12 месеци од животот, а сеуште не се вакцинирани против туберкулоза, подлежат на задолжителна BCG вакцинација до наполни 14 години од животот, по претходно туберкулинско тестирање. Се вакцинираат само децата со негативна туберкулинска реакција, а децата со позитивен туберкулински тест не подлежат на вакцинација.

Децата родени од ХИВ позитивни мајки се вакцинираат после 3 месеци од раѓањето, само ако се ХИВ негативни.

Децата родени од мајки со бактериолошки потврдена активна форма на туберкулоза се вакцинираат после давање на хемиопрофилактика во траење од три месеци, само ако туберкулинскиот тест е негативен. Кај децата со туберкулин позитивен тест се продолжува со хемиопрофилактика до 6 месеци.

Деца родени во родилиште од мајки со негативна форма на туберкулоза (или вонбелодробна форма на туберкулоза) се вакцинираат при отпуштање од родилиште.

Доказ за успешна вакцинација е белег на местото на апликација на вакцината, поголем од 3 мм во пречник. Децата кои немаат белег или белегот е помал од 3 мм, треба повторно да се вакцинираат во седмиот месец, а најдоцна до навршување на 12 месеци од животот.

Кај децата над 12 месечна возраст кај кои не е формиран белег после две уредно спроведени вакцинации во текот на првата година од животот, не е потребно повторно вакцинирање.

Член 19

На вакцинација против туберкулоза подлежат и здравствени работници и друг помошен персонал, кои се вработуваат во здравствени установи во кои се дијагностицираат и лекуваат болни од туберкулоза, ако туберкулинскиот тест им е негативен.

Член 20

Ревакцинација против туберкулоза не се спроведува.

Член 21

Вакцината BCG се дава во доза 0,05 ml за деца до 12 месеци од животот, а за деца постари од 12 месеци во доза од 0,1 ml интрадермално, во пределот на делтоидниот мускул на левото рамо.

Член 22

Туберкулинско тестирање се врши по методата Mantoux, со интрадермална апликација на 0,1 ml туберкулин ППД RT 23, со 5 туберкулински единици. Се аплицира на границата помеѓу горната и средната третина на левата подлактица, на границата помеѓу дорзалната и воларната страна.

Резултатот од туберкулинското тестирање се чита после 72 часа.

Туберкулинската реакција се смета за негативна ако нема никаква реакција на местото на апликацијата или зоната на индурација е помала од 6 мм во пречник.

Туберкулинската реакција е позитивна ако пречникот на зоната на индурација е во границите од 6-15 мм.

Хиперреакција на туберкулин постои доколку зоната на индурација е поголема од 16 мм и поголема од 16 мм. во пречник.

Децата кај кои туберкулинската реакција е поголема од 16 мм се упатуваат во диспанзери за белодробни заболувања и туберкулоза или во ЈЗУ „Институт за белодробни заболувања и туберкулоза“ во Скопје.

Член 23

Освен општите контраиндикации од членот 8 на овој правилник за вакцинација против туберкулоза, посебни контраиндикации се пореметувања на целуларниот имунитет поради ХИВ инфекција и други причини.

1.3. Активна имунизација против заболувања причинети од хемофилус инфлуенца тип „Б“

Член 24

Вакцинација против заболувања причинети од хемофилус инфлуенце тип „Б“ се спроведуваат со давање на коњугирана вакцина против заболувања причинети од хемофилус инфлуенце тип „Б“ (во понатамошниот текст: Hib вакцина), како пединечна или во состав на поливалентна вакцина.

Вакцинацијата со Hib вакцина се спроведува кај деца со навршени 60 дена од животот (навршени 2 месеци) до навршени 6 месеци од животот, со давање на три дози Hib вакцина на растојание од 1 до 3 месеци.

Доколку вакцинацијата со Hib вакцина не е започната до навршени 6 месеци од животот, вакцинацијата кај деца на возраст од 6 месеци до 12 месеци се спроведува со давање на две дози вакцина на растојание кое не смее да биде пократко од еден месец.

Вакцинацијата кај деца од навршени 12 месеци од животот до 5 години, се спроведува со давање на една доза Hib вакцина.

Ревакцинација на децата кои се примовакцинирани до 12 месеци се врши со давање на една доза Hib вакцина после 6 месеци од последната примена доза, најдоцна до 18 месеци, а за примовакцинираните по навршени 12 месеци не се дава ревакцинација.

Ниб вакцината се дава интрамускулно, во предно-надворешниот дел на натколеницата., а кај поголеми деца може и во делтоидниот мускул по 0,5 мл.

1.4. Активна имунизација против дифтерија, тетанус и голема кашлица

Член 25

Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се спроведуваат со давање на комбинирана вакцина против дифтерија, тетанус и голема кашлица ацелуларна или целуларна (во понатамошниот текст: DTaP или DTwP вакцина) како поединечна или во состав на поливалентна вакцина.

Вакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица започнува кога детето ќе наврши 60 дена од животот (навршени два месеци) и по правило треба да се заврши до навршување на 6 месеци од животот на детето, а најдоцна до навршени 12 месеци од животот.

Ако од било кои причини вакцинацијата од ставот 2. на овој член не се спроведе во предвидениот рок, или не се спроведе потполно, детето ќе се вакцинира во периодот и после навршени 12 месеци од животот, а најдоцна до навршени 5 години од животот.

Член 26

Вакцинацијата се спроведува со давање на серија од три дози DTaP или DTwP вакцина на препорачано растојание од 1 до 3 месеци.

Член 27

Лицата кои не го примиле пропишаниот број дози ги примаат дозите кои им недостасуваат, без оглед на растојанието меѓу нив.

Растојанието помеѓу две дози од вакцината не смее да биде пократко од 1 месец.

Член 28

Покрај општите контраиндикации од членот 8 од овој правилник – посебни контраиндикации за вакцинација против голема кашлица со примена на DTwP вакцина се еволутивни невролошки заболувања (неконтролирана епилепсија, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопатија).

Член 29

Детето од навршени 2 месеци од животот до навршени 5 години, кај кое ќе се утврди постоење на контраиндикација за примена на DTwP вакцина заради тешка поствакцинална компликација на претходната доза DTwP вакцина (целуларна вакцина), ќе се вакцинира со DT вакцина или комбинирана вакцина против дифтерија, тетанус со ацелуларна пертусис компонента (во понатамошниот текст: DTaP вакцина) на начин кој ќе го утврди стручниот тим од членот 10 од овој правилник.

Детето од навршени 2 месеца до навршени 5 години од животот кај кое ќе се утврди постоење на трајна контраиндикација за примена на DTwP или DTaP вакцина поради посебна контраиндикација за вакцинација против голема кашлица, ќе се вакцинира со комбинирана вакцина против дифтерија и тетанус (во понатамошниот текст DT вакцина).

Член 30

Вакцинацијата против дифтерија, тетанус и пертусис се спроведува и кај деца од навршени 5 до навршени 14 години живот, ако дотогаш не се вакцинирани против овие заболувања или ако нема докази дека се вакцинирани, со давање на три дози комбинирана вакцина и тоа: прва доза на вакцината (DT, DTaP или dT) се дава веднаш, втората доза се дава на растојание не

пократко од 1 месец од претходно дадената прва доза, а третата доза на растојание не пократко од 1 месец од втората доза и препорачано не подолго од 6 месеци од првата дадена доза.

Непотполно вакцинирани лица кои претходно примиле само една доза вакцина, ги примаат дозите кои недостигаат, до вкупно три дози и тоа втората доза веднаш третата доза на растојание не пократко од еден месец од втората доза.

Непотполно вакцинирани лица кои во минатото примиле две дози вакцина веднаш ја примаат третата доза која им недостасува.

Член 31

Вакцинација против тетанус се спроведува и кај лица постари од 14 години од животот ако дотогаш не биле вакцинирани против ова заболување или ако нема докази за вакцинирање, со давање на три дози вакцина против тетанус – тетанусен токсоид (во понатамошниот текст: TT вакцина), и тоа првата доза се дава веднаш, втората доза на растојание не пократко од еден месец после првата доза, а третата доза на растојание не пократко од 1 месец од втората доза и препорачано не подолго од 6 месеци од приемот на првата доза вакцина.

Вакцинација против тетанус се спроведува и кај лица постари од 14 години живот ако се непотполно вакцинирани, а примиле една или две дози вакцина со давање на дозите кои недостасуваат, до вкупно три дози.

Член 32

Ревакцинацијата против дифтерија, тетанус и голема кашлица се спроведува една година после примо вакцинацијата.

Првата ревакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се спроведува со давање на една доза на DTaP или DTwP вакцина како поединечна или во состав на поливалентни вакцини кога ќе помине една година од потполната вакцинација.

Втора ревакцинација против дифтерија, тетанус и голема кашлица се спроведува со давање на DTwP вакцина, или вакцина DTaP најдоцна до петгодишна возраст.

Трета ревакцинација против дифтерија и тетанус се спроведува во второ одделение од основното образование со давање на една доза DT за деца со неполни 7 години или dT (вакцина за возрасни) за деца со неполни 7 години.

Четврта ревакцинација против дифтерија и тетанус се спроведува со давање на една доза dT (вакцина за возрасни) во завршното одделение на основното училиште, односно до навршени 14 години живот на детето.

Петта ревакцинација против тетанус се спроведува со давање на една доза TT или dT вакцина на 18 годишна возраст, односно во завршната година на средното образование.

Примо и ревакцинацијата се спроведува со давање на 0,5 ml како поединечни или во состав на поливалентни вакцини, интрамускулно во пределот на делтоидниот мускул.

1.5. Активна имунизација против детска парализа

Член 33

Вакцинација против детска парализа се спроведува веднаш откако детето ќе наврши 60 дена од животот (навршени 2 месеци) до навршени 14 години живот.

По исклучок, на вакцинација против детска парализа подлежат и децата веднаш по раѓањето (нулта доза на вакцина), ако за тоа постојат епидемиолошки индикации.

Член 34

Вакцинација против детска парализа се спроведува со жива тритипна орална полио вакцина (во понатамошниот текст: OPV3), жива двотипна орална полио вакцина (во понатамошниот текст: OPV2), и/или мртва тритипна инактивирана полио вакцина (во понатамошниот текст: IPV) како поединечна или во состав на поливалентни вакцини.

Вакцинацијата започнува кога детето ќе наврши 60 дена од животот и се спроведува со давање на три дози вакцина на растојание од 1 до 3 месеци и по правило треба да заврши до 6 месеци од животот, а најдоцна до навршени 12 месеци од животот.

Вакцинацијата со OPV3 или OPV 2 или IPV се спроведува со давање на три дози на растојанија кои не треба да бидат пократки од 4 недели.

Доколку до навршените 12 месеци од животот, не започнала вакцинацијата на детето со примена на прва доза вакцина против детската парализа, вакцинацијата се спроведува со давање на три дози, OPV 3, OPV2 или IPV.

Во случаи на имунодефициенција и трајна контраиндикација за OPV вакцина, вакцинација против детска парализа се спроведува со IPV, со апликација на три дози, на растојание кое не може да биде пократко од 4 недели.

Член 35

Ревакцинацијата се спроведува со давање на една доза OPV3, OPV2 или IPV како поединечна или во состав на поливалентна вакцина, освен во случаите на имунодефициенција кога се дава една доза IPV.

Првата ревакцинација против детската парализа се спроведува кај деца по една година од завршувањето на потполна вакцинација.

Втората ревакцинација против детска парализа се спроведува на 7 годишна возраст, односно во второ одделение од основното образование.

Третата ревакцинација против детска парализа се спроведува во завршното одделение на основното училиште, најдоцна до 14 годишна возраст.

OPV3 и OPV2 се дава со капнување на две капки вакцина во уста, а IPV се дава интравенускулно во доза од 0,5 ml, во делтоидниот мускул како поединечна или во состав на поливалентна вакцина.

1.6. Активна имунизација против мали сипаници, заушки и црвенка – рубеола

Член 36

Вакцинацијата против мали сипаници, заушки и црвенка – рубеола се спроведува кај деца од навршени 12 месеци до навршени 14 години од животот, со давање на една доза комбинирана жива вакцина против мали сипаници, заушки и црвенка – рубеола (во понатамошниот текст: MRP вакцина).

MRP вакцина се аплицира кога детето ќе наврши 12 месеци од животот, а треба да се спроведе најдоцна до навршени 15 месеци од животот.

Член 37

Ако според проценката на епидемиолошката служба постојат епидемиолошки индикации, имунизација против мали сипаници е задолжителна и за децата од шест до 12 месеци од животот, но тие повторно се вакцинираат од 15 до 24 месеци од животот.

На имунизација против мали сипаници подлежат и децата од навршени 15 месеци до 14 години од животот кои се имунизирани против мали сипаници, ако за тоа постојат епидемиолошки индикации (заболување на имунизирани, епидемија на мали сипаници кај децата од таа возраст) што ги утврдил надлежниот орган во државата и ако од претходната имунизација против мали сипаници изминало повеќе од една година.

Член 38

Ревакцинацијата против мали сипаници, заушки и црвенка – рубеола се спроведува при започнување на основното образование, со давање на една доза MRP вакцина.

Ако од било кои причини ревакцинацијата не се спроведе во предвидениот рок од ставот 1 на овој член, детето ќе се ревакцинира до навршени 14 години живот.

Ако од било кои причини детето не е вакцинирано согласно календарот, ќе се вакцинира и ревакцинира со MRP вакцина на растојание од најмалку 30 дена меѓу двете дози, најдоцна до 14 годишна возраст.

Вакцинацијата и ревакцинацијата се спроведува со давање на 0,5 ml субкутано или интравенускулно.

1.7. Активна имунизација против хуман папилома вирус - ХПВ

Член 39

Вакцинацијата против инфекции предизвикани со хуман папилома вирус (ХПВ) се спроведува со давање на рекомбинантна ХПВ вакцина на женски деца со наплетети 12 години.

Вакцинацијата се спроведува со давање на две дози на вакцина. Втората доза се дава на растојание од 6 месеци по примената прва доза.

Ако од било кои причини девојчето не е вакцинирано согласно календарот, се вакцинира со ХПВ вакцина по правило најдоцна до 14 годишна возраст.

Вакцинација со ХПВ вакцина кај девојчињата над 15 годишна возраст се врши со давање на три дози вакцина во период од 6 месеци.

Растојанието помеѓу првата и втората доза ХПВ вакцина не треба да е пократко од 1 месец.

Третата доза се дава на растојание не пократко од 1 месец од втората доза и на растојание 6 месеци од првата доза.

Вакцината се дава интравенускулно, со инјектирање на 0,5 ml вакцина во регијата на надлактицата.

Член 40

Покрај општите контраиндикации од овој правилник кои важат за останатите вакцини, при ХПВ вакцинацијата треба да се обрне внимание на појавата на алергиските реакции.

Вакцината не треба да се дава на лица кои се алергични на било која од состојките на вакцината, на лица кои имале сериозна алергиска реакција на претходна доза на ХПВ вакцина, како и на женски лица кои во моментот се бремени или планираат бременост (не се препорачува давање на вакцината во тек на бременост).

2. Задолжителна имунизација на експонирани лица на одредени заразни болести - по епидемиолошки индикации

2.1. Активна и пасивна имунизација против акутен вирусен хепатитис Б

Член 41

Активната имунизација против вирусен хепатитис Б се спроведува кај сите невакцинирани и непотполно вакцинирани лица вработени во здравствените установи, вклучувајќи ги и учениците и студентите во здравствено образовните струки (медицина, стоматологија, фармација) кои доаѓаат во непосреден контакт со инфективен материјал (крв или серум).

Покрај лицата од став 1 од оваа точка, вакцинација против вирусен хепатитис Б се спроведува и кај:

1. хемофиличари;
2. болни на хемодијализа;

3. полови партнери на HBsAg позитивни лица;
4. штитеници на установи за социјална заштита;
5. лица кои инјектираат дроги;
6. инсулин зависни болни од шеќерна болест;
7. болни од хроничен хепатит Ц;
8. лица со HIV/SIDA;
9. лица со регистрирани сексуално преносливи инфекции (СПИ) и нивни партнери;
10. лица кои имале инцидент со инфективен материјал (крв или серум).

Лица кои се HBsAg и анти HBsAg негативни, а живеат во близок контакт со носители на HBsAg исто така треба да се вакцинираат со HB вакцина, при што приоритет имаат нивните полови партнери.

Член 42

За вакцинација на деца помлади од 10 години се дава педијатриска доза вакцина (0,5 ml), а за вакцинација на лица постари од 10 години се дава доза за возрасни (1 ml) HB вакцина добиена со генетски инженеринг.

За вакцинација на пациенти на дијализа се дава двојна доза за определена возраст.

Член 43

Вакцинација против акутен вирусен хепатитис Б се спроведува со интрамускулно давање на три дози на HB вакцина по шема 0, 1 и 6 месеци.

Вакцинација на лица кои имале инцидент со инфективен материјал и вакцинација на новородени од HBsAg позитивни мајки се спроведува со давање на четири дози по шема: 0, 1, 2 и 12 месеци.

Првата доза на вакцина се дава веднаш по утврдната индикација, а најдоцна 12 часа од моментот на инцидентот, односно раѓањето.

Вакцинација на пациенти пред стапување на дијализа се врши по шема 0, 1, 2 и 6 месеци.

Невакцинираните и непотполно вакцинираните лица кои имале инцидент со инфективен материјал (крв или серум) и новородени деца на HBsAg позитивни мајки, подлежат и на задолжителна пасивна имунизација, односно задолжително се заштитуваат и со интрамускулно давање на хепатитис Б имуноглобулин (во понатамошниот текст: HBIG) во количина која ја препорачува производителот, веднаш по инцидентот, односно по раѓањето, а најдоцна 12 часа од моментот на инцидентот, односно на раѓањето.

По исклучок, ако хепатитис Б имуноглобулинот кај новородени деца од HBsAg позитивни мајки не е даден во првите 12 часа, може да се даде најдоцна до 7 дена од раѓањето.

HBIG се дава истовремено со првата доза вакцина, на спротивниот екстремитет.

Член 44

Ревакцинација се спроведува кај случаи на имунодефициенција и кај болните на дијализа, со една доза на HB вакцина, 5 години после потполната вакцинација.

2.2. Активна и пасивна имунизација против беснило

Член 45

Активната имунизација против беснило се спроведува со давање на современи инактивирани вакцини против беснило за хумана употреба, произведени на култура на клетки и препорачани од СЗО, со потенцијал од најмалку 2,5 I.E. по поединечна доза.

Пасивната имунизација против беснило се спроведува истовремено, со примена на хуман антирабичен имуноглобулин.

Член 46

Предекспозициона вакцинација против беснило се спроведува кај лица кои непосредно, професионално се изложени на инфекција со вирусот на беснило и тоа: лабораториски работници кои се изложени на вирусот на беснило, ветеринари, ветеринарни техничари, ветеринарни хигиеничари, зоохигиеничари, ловочувари, шумари и препаратори на животни, крзнари (лица кои обработуваат крзно од мрши на животни и го подготвуваат за понатамошна употреба) и лица кои професионално доаѓаат во контакт со лилјаи.

Предекспозициона вакцинација против беснило се спроведува со давање на три поединечни дози на вакцина против беснило во пределот на делтоидниот мускул, наизменично на спротивната рака, по шема 0, 7 и 21 ден.

Ревакцинацијата против беснило се спроведува на секои три години се додека лицето е непосредно професионално изложено на ризикот од вирусот односно врши дејност согласно став 1 на овој член.

Член 47

Постекспозициона задолжителна имунизација против беснило се спроведува кај:

1. Лице кое го каснало или на друг начин повредило бесно или на беснило сомнително диво или домашно животно;
2. Лице кое го каснало куче или мачка на непознат сопственик, што не можат да се подложат на десетдневен ветеринарен надзор;
3. Лице кое го каснало куче или мачка, што во рок од десет дена од денот на повредата на лицето ќе покажат знаци на беснило, ќе пцовисаат, ќе бидат убиени или ќе заскитаат, а беснилото на животното не може да се исклучи со лабораториски преглед;
4. Лице кое можело да се зарази со вирусот на беснило преку слезница или оштетување на кожата.

Член 48

Постекспозициона имунизација против беснило се спроведува веднаш после утврдувањето на индикациите, со давање на 5 поединечни дози на вакцина против беснило во делтоидниот мускул, а кај малите деца во предно-надворешниот дел на натколеницата, интрамускулно, наизменично на спротивниот екстремитет, по шема 0, 3, 7, 14 и 28 дена.

Истовремено со давањето на прва доза на вакцина против беснило, во сите случаи, се дава еднократно и хуман антирабичен имуноглобулин (во натамошниот текст: HRIG) во дози од 20 I.E. на килограм телесна тежина.

HRIG се инфилтрира во самата рана и околу раната, а остатокот од потребната количина се дава интрамускулно во глутеалната регија.

HRIG се аплицира во сите случаи, без разлика на времето поминато од експозицијата на вирусот на беснило.

Потребната количина на HRIG не смее да се надмине.

Доколку постекспозиционата имунизација е започната со давање само на вакцина, додатното давање на HRIG може да се примени најдоцна до осмиот ден од започнатата вакцинација.

Лицата кои се комплетно вакцинирани против беснило со примена на современи вакцини против беснило од култура на клетки, согласно препораките на СЗО, после утврдената индикација од членот 47 од овој правилник, се вакцинираат со давање на две поединечни дози на вакцина против беснило во делтоидниот мускул, по шема 0 и 3 дена, без давање на HRIG, доколку не се поминати три години од последната вакцинација.

Лицата кај кои се поминати повеќе од три години од последната вакцинација против беснило се вакцинираат комплетно со пет дози по шема 0, 3, 7, 14 и 28 дена.

Кај лицата кои се некомплетно вакцинирани или кај кои не постои документација за вакцинација или кај кои постои докажана имуносупресија, после повторно утврдената индикација од членот 47 од овој правилник се спроведува комплетна активна и пасивна имунизација согласно со овој член.

Истовремено со имунизацијата против беснило се врши имунизација против тетанус, во согласност со овој правилник.

2.3. Активна и пасивна имунизација против тетанус кај повредени лица

Член 49

Имунопрофилактика против тетанус кај повредени лица се спроведува со вакцинирање со адсорбирана ТТ (тетанус токсид) вакцина (или dT вакцина) и хуман антитетанус имуноглобулин (HTIG) на следниот начин:

1. Лицата кои се потполно вакцинирани и ревакцинирани против тетанус за својата возраст, а од последната доза до повредата не поминале 5 години, не добиваат никаква вакцина, ниту HTIG.

2. Лицата кои се потполно вакцинирани и ревакцинирани против тетанус за својата возраст, а од последната доза до повредата поминале над 5 години, а помалку од 10 години, добиваат само една доза ТТ (или dT) вакцина, веднаш после повредата, а не добиваат HTIG.

3. Лицата кои се потполно вакцинирани и ревакцинирани против тетанус за својата возраст, а од последната доза до повредата поминале повеќе од 10 години примаат ТТ (или dT) вакцина и 250 I.E. HTIG.

4. Лицата кои примиле помалку од три дози ТТ (или dT) вакцина продолжуваат со вакцинација до комплетирање на базичното вакцинирање (растојанието меѓу дозите да не е помало од еден ниту поголемо од 3 месеци) и примаат 250 I.E. HTIG.

5. Невакцинирани лица, лица за коишто не е познат вакциналниот статус или немаат во себе документација која би ја покажале на увид при повредата, отпочнуваат со вакцинација со ТТ (или dT) вакцина до комплетно вакцинирање со три дози по шема: прва доза ТТ (или dT) вакцина веднаш, втора доза на растојание не помало од еден месец ниту подолго од 3 месеци, трета доза 6 месеци после втората доза, а ревакцинацијата се врши со давање на една доза, една година после давањето на третата доза. Овие лица добиваат и HTIG со првата доза на вакцина, веднаш по настанување на повредата.

Вакцината ТТ (или dT) и HTIG се даваат истовремено, интрамускулно во спротивниот екстремитет.

2.4. Активна имунизација против црвен тифус

Член 50

На задолжителна вакцинација против црвен тифус по епидемиолошки индикации подлежат:

1. лица вработени на чистење на канализација и септички јами и на отстранување на смет и други отпадни материјали од населени места,

2. лица кои живеат во заедничко домаќинство со бактерионосител на црвен тифус,

3. лица вработени на ексхумација на тела на умрени лица.

На предлог на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЗ за својата територија, ЦЗСкопје за својата територија и ИЈЗРМ за територијата на Република Ма-

кедонија, на задолжителна вакцинација против црвен тифус по епидемиолошки индикации покрај лицата од став 1 на овој член подлежат и други целни групи, согласно Одлука на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство.

Вакцинацијата се спроведува со давање на една доза вакцина според препораките на производителот.

Ревакцинација на лицата кои подлежат на задолжителна вакцинација против црвен тифус се спроведува со давање на една доза вакцина, после три години од вакцинацијата и се повторува на секои три години, се додека трае индикацијата.

3. Активна имунизација по клинички и епидемиолошки индикации

3.1. Активна имунизација против грип

Член 51

Вакцинација против грип се спроведува со мртва инактивирана вакцина против грип, произведена од цели вируси или SPLIT вакцина која содржи делови од вирусот одговорни за имунитетот.

Според клинички индикации, вакцинацијата се спроведува кај лица постари од 6 месеци кои имаат хронични пореметувања на белите дробови и кардиоваскуларниот систем, метаболни пореметувања (вклучувајќи ја и шеќерната болест), бубрежна дисфункција, хемоглобинопатија, имуносупресија и друго.

Според епидемиолошки индикации вакцинација се спроведува кај:

1. Лица сместени во геронтолошки центри и кај лицата вработени во геронтолошките центри;

2. Млади и стари лица сместени во установи за социјална заштита и кај лицата вработени во тие установи;

3. Лицата вработени во здравствени установи кои даваат здравствени услуги и спроведуваат здравствена дејност, а особено во одделенијата со зголемен ризик, стационари за хронично заболени лица и друго;

4. Лица вработени во јавни служби кои се посебно експонирани на инфекција;

5. Лица постари од 65 години живот.

Член 52

Деца кои прв пат се вакцинираат добиваат две дози вакцина на растојание од 30 дена, а наредните години само по една доза вакцина согласно упатството на производителот.

Вакцината се дава интрамускулно или длабоко субкутано во делтоидната регија, согласно упатството на производителот.

3.2. Активна имунизација против заболувања предизвикани со *hemophilus influenza* тип „В“

Член 53

Вакцинација против заболувања предизвикани со *hemophilus influenza* тип „В“ се спроведува со Hib вакцина, според клиничките индикации, кај деца постари од 2 години без оглед на претходниот вакцинален статус, и во случаите на:

1. Трансплантација на органи и ткива;

2. Спленектомија и српеста анемија;

3. Хемиотерапија и терапија со зрачење кај малигни тумори;

4. Симптоматски и асимптоматски HIV инфекции;

5. Кај други клинички утврдени состојби на имунодефициенција.

Вакцинацијата се спроведува со една доза на вакцина:

1. Во периодот од 14 или повеќе денови пред планираната трансплантација, елективна спленектомија, терапија со зрачење или хемотерапија кај малигни тумори;

2. Кај асимптоматска HIV инфекција.

Вакцинацијата се спроведува со две дози вакцина на растојание не пократко од еден месец во следните случаи:

1. После извршена трансплантација на органите и ткивата во тек на имunosупресивната терапија, а според советот на имунолот;

2. Кога слезината не е во функција или 14 и повеќе денови после извршената спленектомија;

3. Српеста анемија;

4. Во тек на хемотерапија или терапија со зрачење кај малигните тумори;

5. Симптоматска HIV инфекција;

6. Кај други клинички утврдени имунодефициенции.

Индикациите за спроведување на овој вид вакцинација ја поставува доктор специјалист клиничар.

3.3. Активна имунизација против заболувања предизвикани со *Streptococcus pneumoniae* (пнеумокот)

Член 54

Вакцинацијата против заболувања предизвикани со *Streptococcus pneumoniae* (пнеумокот) се врши со коњугирана или полисахаридна вакцина во зависност од возраста според клиничките индикации, односно кај лица кои се со зголемен ризик од инвазивно пнеумокот заболување, и тоа:

1. анатомска или функционална аспленија;
2. српеста анемија;
3. хронично кардиоваскуларно и белодробно заболување;
4. шеќерна болест;
5. хронично заболување на црниот дроб;
6. хронично заболување на бубрезите;
7. нефротски синдром;
8. алкохолизам;
9. симптоматска и асимптоматска HIV инфекција;
10. трансплантација на органи и ткива;
11. малигно заболување;
12. лица со ликворна фистула;
13. лица со клиничка историја на потврдена или суспектна пневмококна пневмонија;
14. лица кои примаат имunosупресивна терапија вклучувајќи системски кортикостероиди;
15. лица постари од 65 години и деца под 5 годишна возраст кои се сместени во колективни установи (домови за згрижување на стари лица и градинки)
16. деца под 5 годишна возраст со намален имунитет со чести инфекции на респираторниот систем

Кај деца под две годишна возраст вакцинацијата се спроведува исклучиво со коњугирана пневмококна вакцина.

Кај деца постари од 2 години и кај возрасни вакцинацијата се спроведува со полисахаридна или коњугирана пневмококна вакцина.

Член 55

Вакцината се дава интрамускулно или субкутано во дози од 0,5 ml во делтоидната регија согласно упатството на производителот.

3.4. Активна имунизација против менингококен менингит

Член 56

Вакцинација против менингококен менингит по клинички индикации се спроведува со полисахаридна вакцина, кај деца постари од 2 години и кај возрасни.

За заштита на лица со висок ризик од појава на ова заболување, се користи коњугирана менингококна вакцина, но само кај лица постари од 11 години.

Индикациите за спроведување на вакцинација од став 1 и став 2 на овој член ги поставува доктор специјалист клиничар.

Вакцинација со коњугирана вакцина против менингококен менингит се спроведува и по епидемиолошки индикации.

Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство ја поставува индикацијата за спроведување на целна вакцинација, како и целните групи кои ќе подлежат на вакцинација против менингококен менингит по епидемиолошки индикации, на предлог на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ за своето подрачје, ЦЈЗ Скопје за град Скопје и ИЈЗ РМ за територијата на Република Македонија.

Член 57

Клинички индикации за примена на вакцината против менингококен менингит се:

1. анатомска и функционална аспленија (спленектомија, српеста анемија);
2. имунодефициенција на комплемент (C5 – C9)

Член 58

Вакцинацијата со полисахаридна вакцина против менингококен менингит се спроведува со давање на една доза, веднаш по утврдувањето на индикацијата.

Вакцинацијата со коњугирана вакцина против менингококен менингит се спроведува со давање на една доза, веднаш по утврдувањето на индикацијата.

Лицата кои се професионално експонирани на причинители на менингококен менингит или со својата работа можат да го пренесат причинителот на други лица, се вакцинираат со една доза четиривалентна полисахаридна вакцина.

Ревакцинацијата се спроведува со давање на полисахаридна вакцина на растојание од 5 години после извршената вакцинација, во случај ако индикациите и понатому постојат.

Ревакцинацијата со полисахаридна вакцина може да се спроведе и доколку лицето е претходно вакцинирано со коњугирана вакцина.

Вакцината против менингококниот менингит се дава субкутано во доза од 0,5 ml во делтоидната регија.

3.5. Активна имунизација против голема кашлица

Член 59

Вакцинацијата на децата од 2 месеци до 5 години живот, со ацелуларна вакцина против голема кашлица (DTaP) се спроведува врз основа на клинички индикации.

Клинички индикации за давање на DTaP вакцина се:

1. Температура (ректална) 40°C и поголема од 40°C, во рок од 48 часа од претходната доза на DTwP вакцина, а која не може да се доведе во врска со друга можна причина;
2. Упорно и континуирано плачење кое трае 3 и повеќе часа, а се јавува во рок од 48 часа од претходната доза на примена DTwP вакцина;
3. Колапс или слична состојба на шок (хипотонички – хипосензитивни епизоди), во рок од 48 часа од претходно примена доза на DTwP вакцина;
4. Конвулзии, било да се фебрилни или афебрилни кои се јавуваат до 3 дена од претходно примена доза DTwP вакцина.

Клиничките индикации за давање на DTaP вакцина од став 2 од овој член ги утврдува Стручен тим од членот 10 од овој правилник, после разгледувањето на пријавата за поствакцинална компликација на претходно дадена DTwP вакцина.

Вакцината DTap се аплицира на начин кој е предвиден со упатството на производителот.

Вакцината DTap е контраиндицирана кај еволутивни невролошки заболувања (неконтролирана епилепсија, инфантилни спазми, прогресивна енцефалопатија), како и за DTwP вакцина, се додека невролошкиот статус не се разјасни или стабилизира, за што одлучува Стручниот тим од членот 10 од овој правилник.

3.6. Имунизација против други заразни болести

Член 60

Имунизација против други заразни болести и возрастни групи кои не се наведени во Членовите 12 – 60 од овој Правилник се спроведува согласно членот 1 став 2 од овој правилник и препораките на СЗО, врз основа на Одлука на Министерот за здравство донесена на предлог на Комисијата за заразни болести.

4. Активна имунизација на патници во меѓународен сообраќај

Член 61

Патниците во меѓународниот сообраќај подлежат на активна имунизација ако патуваат во ризични и ендемични зони или во земји кои бараат вакцинација против одредена заразна болест, и по епидемиолошки индикации, согласно меѓународниот здравствен правилник.

Имунизацијата се спроведува против следните болести:

1. Жолта треска;
2. Менингококен менингит;
3. Цревен тифус;
4. Колера;
5. Дифтерија;
6. Други заразни болести (акутен вирусен хепатит Б, беснило, тетанус, морбили и друго).

Вакцинација против жолта треска се спроведува со давање на една доза вакцина, најдоцна 10 дена пред патување во ендемското подрачје.

Повторна вакцинација против жолта треска се врши со давање на една доза вакцина после 10 години.

Вакцинација против менингококен менингитис се врши за патници кои патуваат во подрачје каде се регистрира епидемија или повремена појава на заболување како и во земји кои бараат вакцинација против менингококен менингитис, најдоцна 10 дена пред патување во ендемското подрачје.

Се аплицира соодветен број на дози, во зависност од видот на вакцината која ги содржи соевите, кои на тие територии предизвикуваат заболување.

Вакцинација против колера се спроведува со орална вакцина против колера. Се дава во две дози на растојание од една недела, а се очекува заштитата да се манифестира една недела после втората доза.

Поради ниската ефикасност и краткото време на заштита, користење на парентерална вакцина против колера не се препорачува.

Повторна вакцинација против колера се врши со давање на една доза вакцина после 10 години.

Вакцинацијата против останатите наведени заразни заболувања од став 2 на овој член се спроведува согласно препораките на производителот на вакцината.

IV. ХЕМИОПРОФИЛАКСА НА ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ

1. Хемиопрофилактика против туберкулоза

Член 62

Одлуката за хемиопрофилактика против туберкулоза се донесува после направена консултација со лекар пнеумофтизиолог, интернист пулмолог и педијатар. Хемиопрофилактиката против туберкулоза се спроведува:

1. Кај деца кои се во близок контакт со заболел од директно микроскопски потврдена туберкулоза, позитивна туберкулоза или тешки форми на белодробна туберкулоза;

2. Кај HIV позитивни лица и други состојби на имunosупресија.

Хемиопрофилактиката се спроведува со соодветни дози на лекови и времетраење согласно меѓународни препораки.

2. Хемиопрофилактика против маларија

Член 63

Хемиопрофилактиката против маларија се спроведува кај лица пред одењето, за време на целиот период на престој и по враќањето од земја, односно подрачје каде постои ендемија на маларија.

Во согласност со препораките на СЗО, епидемиолошката служба на ИЈЗ РМ благовремено им доставува на епидемиолошките служби на ЦЈЗ препораки за изборот на видот и дозирањето на лековите за хемиопрофилактика против маларија.

3. Хемиопрофилактика против менингококен менингит

Член 64

Хемиопрофилактика против менингококен менингит се спроведува кај целни групи по епидемиолошки индикации. Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство ја поставува индикацијата како и целните групи кои ќе подлежат на хемиопрофилактика против менингококен менингит по епидемиолошки индикации, на предлог на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ за своето подрачје, ЦЈЗ Скопје за град Скопје и ИЈЗ РМ за територијата на Република Македонија.

Хемиопрофилактиката се спроведува со орална апликација на рифампицин во соодветни дози за возраста, во траење од два дена.

Хемиопрофилактиката кај возрастни може да се спроведува и со ципрофлоксацин, орално, во единечна доза.

Цефтриаксонот се дава интравенски, во единечна доза која е соодветна на возраста.

4. Хемиопрофилактика против скарлатина

Член 65

Хемиопрофилактика против скарлатина е задолжителна:

1. кај деца во семејства, во кои некој член од семејството има анамнеза на ревматска треска, а кои живеат во лоши социјални услови;

2. при појава на скарлатина или стрептококен тонзиллофарингит во колективи, по претходна консултација и препорака на епидемиолошката служба при надлежниот ЦЈЗ за своето подрачје и ЦЈЗ Скопје, за град Скопје.

Хемиопрофилактиката се спроведува со давање на пеницилински препарат во времетраење од 10 дена, а кај лица преосетливи на пеницилин се дава еритромицин.

5. Хемиопрофилактика против други заразни заболувања

Член 66

Хемиопрофилактика против другите заразни заболувања се спроведува по епидемиолошки индикации, кај лица изложени на тие заразни заболувања, а врз основ на препораките на епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ за своето подрачје, ЦЈЗ Скопје за град Скопје и ИЈЗ РМ, за територијата на Република Македонија.

V. ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ВО ПОСЕБНИ УСЛОВИ И ПРИ ВОНРЕДНИ СОСТОЈБИ**Член 67**

Од страна на Министерот за здравство може да се одреди имунопрофилактика и хемиофилактика на населението и за други заразни болести на предлог на Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство, во случај на вонредни состојби, како што се природни и други несреќи, изложеност или сомнение на изложеност на заразни болести, тероризам со биолошки агенси и друго.

За имунопрофилактика и хемиофилактика во случаи наведени во претходниот став на овој член се применуваат само средства кои ги задоволуваат условите утврдени со прописите за производство и промет на лекови и имунобиолошки препарати, кои се одобрени за употреба согласно со прописите за пуштање на лекови во промет во Република Македонија и одговараат на барањата на Светската Здравствена Организација.

VI. ПРИЈАВА НА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА**Член 68**

Поствакционална компликација е состојба која го надминува степенот на нормална поствакционална реакција после имунизација, а која може да се поврзе со апликација на одреден имунобиолошки препарат.

Докторот кој ќе утврди постоење на поствакционална компликација, секој поединечен случај веднаш го пријавува (по телефон, факс, електронска пошта) до епидемиолошката служба на надлежниот ЦЈЗ, односно ЦЈЗСкопје за подрачјето на град Скопје и истовремено доставува пријава на Образец број 3 даден во прилог на овој правилник и претставува негов составен дел.

Здравствената установа, во која е вработен докторот кој утврдил постоење на поствакционална компликација, доставува пријава и до Националниот центар за фармако-вигиланца при Институтот за претклиничка и клиничка фармакологија при Медицинскиот факултет од Скопје и до Агенција за лекови и медицински средства.

ЦЈЗ за своето подрачје, односно ЦЈЗ Скопје за подрачјето на град Скопје, копија од пријавата на образецот од ставот 2 на овој член, доставува до епидемиолошката служба на ИЈЗРМ.

Епидемиолошката служба на ЦЈЗ, односно ЦЈЗСкопје на своето подрачје ги истражуваат пријавените поствакционални компликации или сомнение на поствакционална компликација, доколку припаѓа на некоја од следните категории:

1. Апсцес на место на апликација (инјекција);
2. Лимфаденитис после давање BCG вакцина;
3. Случај на смрт, за која постои сомнение или здравствениот работник смета дека е настаната во врска со имунизација;
4. Пореметување на здравствената состојба, за која постои сомнение или здравствениот работник смета дека е настаната во врска со имунизација;
5. По здравје опасна или неочекувана поствакционална компликација, која од страна на здравствениот работник се смета дека е настаната во врска со имунизација.

Сите поствакционални компликации од ставот 5 на овој член мора да се проверат веднаш, а најдоцна 48 часа по пријавата.

Документацијата за спроведено епидемиолошко истражување на поствакционална компликација, надлежната епидемиолошка служба на ЦЈЗ за своето подрачје односно ЦЈЗСкопје за подрачјето на град Скопје, ја доставува до епидемиолошка служба на ИЈЗРМ и до Стручниот тим од член 10 на овој правилник.

Стручниот тим донесува заклучок за утврдена тешка поствакционална компликација после имунизација на поедини лица со примена на одредена вакцина (во понатамошниот текст: заклучок) на Образец бр. 4, даден во прилог на овој правилник и претставува негов составен дел.

Заклучокот на Стручниот тим се доставува до надлежниот доктор по медицина кој ја пријавил поствакционалната компликација после имунизација, до надлежниот ЦЈЗ, односно ЦЈЗСкопје, ИЈЗРМ, Државниот санитарен и здравствен инспекторат и Министерство за здравство.

Стручниот тим изготвува извештај за спроведено истражување на случај на поствакционална компликација на вакцина односно имунобиолошки препарат на Образец број 5, даден во прилог на овој правилник и претставува негов составен дел. Овој извештај стручниот тим го доставува до Агенција за лекови и медицински средства, до Министерство за здравство до Националниот центар за фармако-вигиланца при Институтот за претклиничка и клиничка фармакологија при Медицинскиот факултет од Скопје и до ИЈЗРМ.

VII. НАЧИН НА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА ПРОТИВ ОДРЕДЕНИ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ**Член 69**

Имунизацијата и хемиофилактиката против заразни болести ја организираат и спроведуваат овластени здравствени установи и здравствени работници според утврден план за имунизација и според стручно-методолошко упатство, во согласност со закон.

Службите за превентивна здравствена заштита при јавните здравствени установи спроведуваат имунизација на деца на предучилишна и училишна возраст, согласно годишната Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија.

Имунизацијата против туберкулоза и давање на првата доза на вакцина против акутен вирусен хепатитис Б, на новороденчиња родени во родилиште, како и кај новороденчиња на HBsAg позитивни мајки и давање HBIG, го спроведуваат овластените родилишта.

Имунизацијата против туберкулоза и давање на првата доза на вакцина против хепатитис Б на новороденчиња родени надвор од родилиште го спроведуваат службите за превентивна здравствена заштита при јавните здравствени установи.

Имунопрофилактика против тетанус кај повредени лица се врши на одделенијата за инфективни болести во општите и клинички болници и на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје или во итна медицинска помош на територија каде што нема одделенија за инфективни болести.

ЦЈЗ и ЦЈЗСкопје спроведуваат имунизација по епидемиолошки индикации и даваат хемиопротифацитични средства согласно годишната Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија.

Вакцинација по клинички индикации на препорака од клинички лекар ја врши надлежен ЦЈЗ, како и овластена Клиника.

Вакцинација, хемиопрофилактика и советување за патниците во меѓународниот сообраќај спроведуваат ЦЈ, односно ЦЈЗСкопје, согласно Меѓународниот здравствен правилник за што издаваат и соодветен документ (меѓународно вакцинално уверение).

Антирабична заштита се спроведува на инфективните одделенија во општите и клинички болниците и на Клиниката за инфективни болести и фебрилни состојби во Скопје.

Член 70

Здравствените установи кои вршат имунизација и хемиопротифакса против определени заразни заболувања од член 69 треба да располагаат со простор и опрема кои ги задоволуваат пропишаните санитарно-технички и други услови предвидени со овој правилник, како и со други прописи.

Вакцините и другите имунобиолошки препарати треба да се чуваат во соодветни разладни уреди, кои се обезбедени со мерни индикатори на температура и поврзани на агрегат.

Вакцините и другите имунобиолошки препарати треба да се транспортираат и чуваат до нивна употреба под услови што ги утврдил производителот, придржувајќи се до принципите на „студен синџир“.

Од страна на производителите и дистрибутерите на вакцини по испораката и при транспорт на вакцините се обезбедуваат мониторинг индикатори за следење на температурата од производителот до корисникот.

Член 71

За имунизација со вакцини кои се даваат парентерално, се употребуваат автодеструктивни шприцеви или шприцеви и игли за еднократна употреба.

Член 72

Приборот кој е употребен во текот на имунизацијата (шприцеви, игли, вата), празни шишенца од имунобиолошкиот препарат, како и шишенца на имунобиолошкиот материјал кои не се комплетно искористени, но кои не се повеќе за употреба од било која причина, треба да се собираат во наменски контејнери, во согласност со прописите за управување со медицински отпад.

Член 73

Во тек на спроведување на имунизација со вакцини и имунобиолошки препарати кои се даваат парентерално треба да биде обезбедена антишок терапија (ампули адреналин, кортизонски препарат со брзо дејство и антихистамински препарат).

Член 74

По исклучок, при активно откривање на невакцинирани или некомплетно вакцинирани, вакцинацијата може да се врши и на терен, надвор од здравствените установи, со запазување на принципите на "студен синџир" за транспорт и чување на вакцините и соодветна диспозиција на медицински отпад, како и обезбедена антишок терапија (ампули адреналин, кортизонски препарат со брзо дејство и антихистамински препарат).

VIII. ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНАТА ИМУНИЗАЦИЈА И ХЕМИОПРОФИЛАКСА

Член 75

Здравствените установи од член 69 став 1 од овој правилник изготвуваат годишни планови за спроведување на задолжителна имунизација за следната година, кои ги содржат бројот на лицата што подлежат на имунизација, по возраст и потребните количини на вакцини и имунобиолошки препарати, кои ги доставуваат до Министерство за здравство до 15 декември од тековната година.

Врз основа на збиен план, Министерството за здравство врши централизирано снабдување со сите вакцини кои се во согласност со Календарот за задолжителна и континуирана имунизација.

Вакцините и имунобиолошките препарати по епидемиолошки или клинички индикации ги обезбедува надлежната здравствена установа.

Член 76

За спроведување на имунизацијата и контрола на истата согласно овој правилник, се води соодветна евиденција и документација.

Секоја здравствена установа и здравствен работник кои организираат и спроведуваат задолжителна имунизација против заразни болести треба да имаат картотека за сите деца од својата територија.

Здравствената установа води: Картотечен регистар - азбучник за имунизација против заразни болести (Образец број 7, книга азбучник со повез и тврда црвена корица, со вкупно 200 страни, со димензии 50см.должина и 36см.широчина), Картон за имунизација - Личен картон за имунизација (Образец број 6 отпечатен на тврда хартија) дадени во прилог на овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Здравствената установа, до секој 5-ти во месецот, од територијалната матична служба и другите надлежни служби, прибира список на родените, умрените, доселените и отселените деца на територијата што ја опфаќа здравствената установа, за претходниот месец, со следните податоци: име, родител/старател и презиме, ден месец и година на раѓање, место на раѓање, место и адреса на постојано живеење, односно датум на смрт и матичен број.

Личните податоци се добиваат од МВР на писмено барање од јавната здравствена установа.

Списокот на децата подредени по месеци се чуваат како составен дел на картотеката и Картотечен регистар - азбучник за имунизација против заразни болести.

Картонот за имунизација - Личниот картон за извршена имунизација се води во два примерока од кој едниот се чува во картотеката, а другиот се дава на родителот кој понатаму го има и носи со себе, за да има увид за секој определен датум на кој ќе биде поканет да го донесе детето на вакцинација.

Во Картонот за имунизација - Личниот картон за извршена имунизација и во Здравствената легитимација на лицето, по давање на секоја доза вакцина, треба да се евидентира: видот на дадената вакцина (официјална кратенка), датумот на давање, начинот на давање (апликација), екстремитетот во кој е дадена, серијата на вакцината и нејзиниот производител.

Здравствената установа, односно превентивната служба која спроведува вакцинација само на деца на предшколска возраст, картоните за имунизација на сите деца од своето подрачје, пред започнување на основното образование, ги доставува до единицата која врши вакцинација на децата на школска возраст, на соодветното подрачје.

Член 77

Здравствената установа до 10 - ти во месецот ги распределува децата од заедничкиот список во посебни списоци според местото на живеење на децата и ги доставува до надлежните служби кои вршат вакцинација на деца од претшколска возраст.

Службите за вакцинација добиените податоци од списоците ги подредуваат, во сопствен список по месеци за своето подрачје sukcesивно ги нумерираат така да секое дете добие свој реден број кој претставува број на Картон за имунизација - Личниот картон за извршена имунизација како и број на индивидуален здравствен картон на детето, кој се внесува и во Картотечниот регистар - азбучник за имунизација против заразни болести.

Нумерирањето на новородените секоја година почнува од месец јануари од реден број 1 и завршува заклучно со месец декември.

За секое дете се пополнува Картон за имунизација - Личен картон за извршена имунизација, а истите податоци се внесуваат и во Картотечниот регистар - азбучник за имунизација против заразни болести.

Во Картонот за имунизација - Личниот картон за извршена имунизација, со молив, веднаш се прави индивидуален план за вакцинација - од раѓањето, па се до возраста до која детето подлежи на имунизација про-

тив заразните заболувања, согласно правилникот и годишната Програма за задолжителна имунизација на населението во Република Македонија.

Во Картотечниот регистар - азбучник за имунизација против заразни болести се запишуваат децата по азбучен ред на името, и тој ги содржи следните податоци: дата на раѓање, име на родител (старател), адреса на постојано живеење, редниот број на картонот за имунизација како и сите податоци за извршените имунизации воведени во Картонот за имунизација.

Член 78

Од страна на лекарот што извршил имунопрофилактика и хемиофилактика се води евиденција за извршената имунопрофилактика и хемиопрофилактика и се издава потврда за вакциналниот статус на барање на родителот.

Здравствените установи кои вршат имунизација по епидемиолошки и клинички индикации и незадолжителна имунизација, водат евиденција за извршената вакцинација во здравствената легитимација и амбулантен дневник.

Член 79

Обработените извештаи за спроведена имунизација, здравствените установи кои спроведуваат имунизација ги доставуваат до епидемиолошките служби на надлежните ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗСкопје квартално, до 15 ден од следното тромесечје, а тие ги доставуваат збирните извештаи за спроведена имунизација до ИЈЗРМ до крајот на првиот месец од следното тромесечје.

За извршената имунизација против туберкулоза, овие извештаи се доставуваат и до Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза – Скопје.

Здравствени установи кои спроведуваат имунизација изготвуваат годишен извештај за спроведена имунизација на своето подрачје и го доставуваат до ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗСкопје до 15 јануари во тековната, за претходната година.

ЦЈЗ/ОЕ и ЦЈЗСкопје, збирните годишни извештаи за спроведена имунизација ги доставуваат до ИЈЗРМ, а за извршената имунизација против туберкулоза и до Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза до 01 февруари во тековната, за претходната година.

ИЈЗРМ ги доставува збирните тромесечни извештаи во вториот месец од следното тромесечје, како и годишниот извештај за спроведената задолжителна имунизација со сите вакцини до Министерство за здравство на Република Македонија, Фондот за здравствено осигурување, Државниот санитарен и здравствен инспекторат, како и до други органи и организации, до 01 март во тековната, за претходната година.

Институтот за белодробни заболувања и туберкулоза доставува годишен извештај за спроведената имунизација против туберкулоза за територијата на Република Македонија до Министерство за здравство и ИЈЗРМ, до 01 март во тековната, за претходната година.

Член 80

Овластени здравствени установи – родилишта, при отпуштање од родилиште, за секое дете изготвуваат медицинска документација која ги содржи следните податоци: име и презиме на родителите, место и адреса на живеалиштето на родителите (старатели) и датум на извршена вакцинација на новороденчето против туберкулоза, како и датум на давање на прва доза вакцина против хепатит Б, а кај новороденчиња на HBsAg позитивни мајки и датум на давање на HBIG.

Член 81

Од страна на надлежната здравствена установа која спроведува имунизација, податоците од медицинската документација од родилиштето веднаш се внесуваат во Картонот за имунизација - Личен картон за извршена имунизација, како и во здравствената легитимација.

Член 82

Покрај наведената документација и евиденција во член 76 и член 77 од овој правилник, секоја здравствена установа и сите здравствени работници кои организираат и спроведуваат имунизација и хемиофилактика против заразни болести, треба да ја водат и следната документација:

- Дневна евиденција за користени вакцини и други имунобиолошки средства, која се води на Образец број 8;

- Дневна евиденција за вакцинирани деца на претшколска возраст - на Образец број 9, и

- Дневна евиденција за вакцинирани деца на школска возраст и возрасни - на Образец број 10;

- Дневник за имунизација на Образец број 11, како и Образец 11 А (за имунизација против туберкулоза);

- Извештај (тримесечен, шестмесечен, годишен) за вакцинирани и ревакцинирани лица - на Образец број 12, кој содржи: опфат на лица со задолжителна имунизација по вид на вакцина (Табела 1), вакцинирани и ревакцинирани лица по возраст и вид на вакцина - за град и село (Табела 2 и 3), и

- Извештај за вакцинирани и ревакцинирани лица против туберкулоза на образец број 12 А,

кои се дадени во прилог на овој правилник и претставуваат негов составен дел.

Член 83

Вакциналниот статус задолжително се проверува:

1. При секоја посета на матичен доктор;
2. При запишување во сите видови предучилишни установи;
3. При запишување во сите видови училишта од основно училиште до високообразовни установи;
4. При стапување во армија;
5. При прием во работен однос;
6. Во тек на повреда во смисол на член 41- 49 од овој правилник;
7. Во тек на прием на деца и младинци на болничко лекување;
8. На барање на надлежната здравствена установа и во други случаи;
9. При серолошки истражувања во популацијата.

Проверка на вакциналниот статус се врши врз основ на споредување на приложената документација за сите претходни имунизации, врз основ на Картон за имунизација - Личен картон за извршена имунизација и согласно Календарот за задолжителна имунизација на лица на одредена возраст.

Врз основа на утврдената состојба за вакциналниот статус, се спроведува имунизација или повторна имунизација, во согласност со одредбите од овој правилник.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 84

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да се применува Правилникот за условите и начинот на вршење задолжителна имунизација, серофилактика и хемиофилактика против заразни болести и за лицата кои подлежат на таа обврска ("Службен весник на Република Македонија" број 65/10).

Член 85

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 09-8808/3
2 октомври 2015 година
Скопје

Министер за здравство,
Никола Тодоров, с.р.

Образец бр. 1*

БАРАЊЕ

Здравствена установа (ЗУ)

Организациона единица

ДО СТРУЧЕН ТИМ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ И ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА
ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА СО ОДРЕДЕНА ВАКЦИНА ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈАТА СО ВАКЦИНАТА:

БР.

1) ПОДАТОЦИ ЗА ПАЦИЕНТОТ:

(презиме)	(име на родител - старател)	(име)
(датум на раѓање)	(Единствен матичен број)	пол (заокружи)
(улица и број)	(место)	(општина)
Картон за имунизација бр.		
Здравствен картон бр.		Здравствена легитимација бр.

2) ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО:

Доктор:			
	(Презиме и име на докторот кој ја спроведува имунизацијата)	(Контакт телефон)	(e-mail)
	(здравствена установа во која е вработен)	(вакцинален пункт)	
	(адреса на здравствената установа)	(телефон-факс)	

3) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА БАРАЊЕТО:

Причината за поднесување на барањето е утврдена на ден: во часот

Барањето се поднесува поради следната причина:

НАПОМЕНА за утврдените дијагностички наоди:

Во: Заведено под број:

Датум на поднесување на барањето

МП

Потпис и факсимил на докторот

* Пополнува доктор кој бара утврдување на трајни контраиндикација

Образец бр. 1А*

БАРАЊЕ

ЈЗУ Центар за јавно здравје
Организациона единицаДО СТРУЧЕН ТИМ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ И ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА
ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА СО ОДРЕДЕНА ВАКЦИНА ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ИМУНИЗАЦИЈАТА СО ВАКЦИНАТА:

БР.

1) ПОДАТОЦИ ЗА ПАЦИЕНТОТ:

(презиме)	(име на родител - старател)	(име)
(датум на раѓање)	(Единствен матичен број)	пол (заокружи) ☐ М ☐ Ж
(улица и број)	(место)	(општина)
Картон за имунизација бр.		
Здравствен картон бр.		Здравствена легитимација бр.

2) ПОДНОСИТЕЛ НА БАРАЊЕТО:

Епидемиолошка служба на ЦЈЗ /ОЕ		
		(e-mail)
(адреса на здравствената установа / место)	(телефон-факс)	

3) ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА БАРАЊЕТО:

- Пријава на поствакцинална компликација број: датум
која ја поднел доктор:
- Причина за поднесеното барање (кога НЕ е поднесена ПРИЈАВА)

 утврдена на ден
- Поствакцинална компликација (односно сомневање
на поствакцинална компликација) е од следнава категорија:
- Проверката на поствакцинална компликација е извршена на датум:
- Документацијата за спроведеното истражување на поствакцинална компликација е следната:

Во: Заведено под број:

Датум на поднесување на барањето

МП

Потпис и факсимил на докторот

Образец бр. 2

Страна 1

Штембил и архивски број

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ПОТВРДА

За утврдување на трајни контраиндикации за
имунизација со одредена вакцинаБРОЈ / 20

(МЕСТО)

(ДАТУМ)

Постапувајќи по барањето, број: , од кое го поднел докторот: , вработен во

(презиме и име на докторот кој ја спровел имунизацијата)

 ,

(здравствена установа)

(вакцинален пункт)

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНА КОНТРАИНДИКАЦИЈА ЗА ИМУНИЗАЦИЈА СО ВАКЦИНА
КАЈ СЛЕДНИОТ ПАЦИЕНТ

(име на вакцината)

(презиме)	(име на родител-старател)	(име)
(датум на раѓање)	(Единствен матичен број)	пол (заокружи) ☐ М ☐ Ж
(улица и број)	(место)	(општина)
Картон за имунизација бр.		
Здравствен картон бр.	Здравствена легитимација бр.	

При што се наведени следниве причини и е приложена следната документација

Образец бр. 2

Страна 2

Стручниот тим за утврдување на трајни контраиндикации
и поствакцинална компликација после имунизација со одредена вакцина
за територијата на Република Македонија при
ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ја издава следната

ПОТВРДА☐

1. За постоење

☐

2. За непостоење

трајна контраиндикација за имунизација кај пациентот / лицето

(презиме)	(име на родител - старател)	(име)
(датум на раѓање)	(единствен матичен број)	☐ М ☐ Ж пол (заокружи)

СО ВАКЦИНАТА

Стручниот тим го дава следното образложение за постоење, односно непостоење на трајна
контраиндикација за имунизација

**СТРУЧЕН ТИМ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ
И ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА СО
ОДРЕДЕНА ВАКЦИНА ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

ПОСТОЈАНИ ЧЛЕНОВИ

1. Епидемиолог координатор на имунизација

(презиме и име: потпис и факсимил)

2. Педијатар / Имунолог

(презиме и име: потпис и факсимил)

3. Лекар кој го поднел барањето

(презиме и име: потпис и факсимил)

ПОВИКАНИ ЧЛЕНОВИ

(презиме и име: потпис и факсимил)

(презиме и име: потпис и факсимил)

(презиме и име: потпис и факсимил)

МП

Образец бр. 3 *

ПРИЈАВА ЗА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА РЕАКЦИИ ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА

БР.

Подносител на пријава:

Здравствена установа на која и се доставува пријавата:

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ДОКТОР e-mail: ТЕЛЕФОН ФАКС ДАТУМ ПОТПИС 	 ЕПИДЕМИОЛОШКА СЛУЖБА АДРЕСА ТЕЛЕФОН/ФАКС
---	---

I. ПОДАТОЦИ ЗА ПАЦИЕНТОТ ЗА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА

1. Име и презиме	2. Датум на раѓање Ден Месец Година	3. Телесна маса во килограми	4. Пол ☐ М ☐ Ж	5. Време кога се појавиле реакциите Час Ден Месец Година	6-11. Исход на поствакцинална компликација ☐ Несакан реакции во тек ☐ Оздрување без последици ☐ Оздрав. со последица ☐ Животна загроеност ☐ Смрт ☐ Непознат
12. ОПИС НА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА					
13. АМБУЛАНТСКИ ТРЕТМАН ☐ ХОСПИТАЛИЗАЦИЈА ☐					

II. ПОДАТОЦИ ЗА СУСПЕКТИОТ ИМУНОБИОЛОШКИ ПРЕПАРАТ

14. ИМУНОБИОЛОШКИ ПРЕПАРАТ ЗА КОЈ СЕ СОМНЕВА ДЕКА ЈА ПРЕДИЗВИКАЛ ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА	
ДАТУМ НА АПЛИКАЦИЈА НА ИМУНОБИОЛОШКИ ПРЕПАРАТ 	
15. ДОЗА ПО РЕД:	16. НАЧИН НА ПРИМЕНА НА ИМУНОЛОШКИОТ ПРЕПАРАТ:

III. ПОДАТОЦИ ЗА ИСТОВРЕМЕНИО КОРИСТЕНИ ЛЕКОВИ

17. ИСТОВРЕМЕНО КОРИСТЕНИ ЛЕКОВИ, ИНДИКАЦИИ, РЕЖИМ НА ДОЗИРАЊЕ И ДАТУМ НА ПРИМЕНА
18. ДРУГИ РЕЛЕВАНТНИ СОСТОЈБИ

ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ

19 а. НАЗИВ И АДРЕСА НА ПРОЗВОДИТЕЛОТ НА ИМУНОБИОЛОШКИОТ ПРЕПАРАТ, НОСИТЕЛОТ НА ДОЗВОЛАТА ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ИМУНОБИОЛОШКИОТ ПРЕПАРАТ:	19 б. БРОЈ НА СЕРИЈА И ЛОТ НА ИМУНОБИОЛОШКИОТ ПРЕПАРАТ:	(КАЈ КЛИНИЧКИ СТУДИИ ДА СЕ НАВЕДЕ БРОЈ НА ПРОТОКОЛ БРОЈ НА ОДОБРУВАЊЕ И ИМЕ:)
19 в. ДАТУМ НА ИСПРАЌАЊЕ ДО ЦЕНТАРОТ ЗА ФАРМАКОВИГИЛАНЦА ПРИ ИНСТИТУТОТ ЗА КЛИНИЧКА И ПРЕДКЛИНИЧКА ФАРМАКОЛОГИЈА ПРИ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ И БИРОТО ЗА ЛЕКОВИ**	20. ИЗВОР НА ПОДАТОЦИ ☐ КЛИНИЧКА СТУДИЈА ☐ ЛИТЕРАТУРА ☐ ЗДРАВСТВЕН ЕКСПЕРТ ☐ ОСТАНАТО	
	21. ВИД НА ПРИЈАВА ☐ ПРВА ☐ СЛЕДНА	

* Образецот го пополнува докторот кој утврдил постоење на поствакцинална компликација

** Истовремено се доставува до Центарот за фармаковигиланца при Институт за клиничка и предклиничка фармакологија при Медицински факултет и Бирото за лекови

Образец бр. 4

Страна 1

Штембил и архивски број

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ЗАКЛУЧОК

За утврдување на тешка поствакцинална компликација после имунизација

БРОЈ / 20

(МЕСТО)

(ДАТУМ)

Постапувајќи по барањето, број: ,од ЈЗУ ЦЈЗ - Организациона единица кое го поднел докторот: , вработен во

(презиме и име на докторот кој ја спровел имунизацијата)

(здравствена установа)

(вакцинален пункт)

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТЕШКА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА

(име на вакцината)

СО ВАКЦИНА КАЈ СЛЕДНИОТ ПАЦИЕНТ

(презиме)	(име на родител - старател)	(име)
(датум на раѓање)	(Единствен матичен број)	пол (заокружи) ☐ М ☐ Ж
(улица и број)	(место)	(општина)
Картон за имунизација бр.		
Здравствен картон бр. Здравствена легитимација бр.		

При што се наведени следниве причини и е приложена следната документација

Образец бр. 4

Страна 2

Стручниот тим за утврдување на трајни контраиндикации
и поствакцинална компликација после имунизација со одредена вакцина
за територијата на Република Македонија при
ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

го донесува следниот

ЗАКЛУЧОК☐

1. за утврдена

☐

2. за неутврдена

тешка поствакцинална компликација кај пациентот

(презиме)	(име на родител - старател)	(име)
(датум на раѓање)	(единствен матичен број)	пол (заокружи)
		☐ М ☐ Ж

после имунизација СО ВАКЦИНАТА

Стручниот тим го дава следното образложение за утврдена, односно неутврдена тешка
поствакцинална компликација

**СТРУЧЕН ТИМ ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТРАЈНИ КОНТРАИНДИКАЦИИ
И ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА ПОСЛЕ ИМУНИЗАЦИЈА СО
ОДРЕДЕНА ВАКЦИНА ЗА ТЕРИТОРИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

ПОСТОЈАНИ ЧЛЕНОВИ

1. Епидемиолог координатор на имунизација

(презиме и име: потпис и факсимил)

2. Педијатар - Имунолог

(презиме и име: потпис и факсимил)

3. Лекар кој го поднел барањето

(презиме и име: потпис и факсимил)

ПОВИКАНИ ЧЛЕНОВИ

(презиме и име: потпис и факсимил)

(презиме и име: потпис и факсимил)

(презиме и име: потпис и факсимил)

МП

* Образецот се доставува до докторот кој ја пријавил поствакцинална компликација од ЈЗУ Центар за јавно здравје - Организациона единица
ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ, ДСЗИ и до Министерството за здравство

Штембил и архивски број

Образец бр. 5

Страна 1

ЈЗУ Универзитетска клиника за детски болести

ИЗВЕШТАЈ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА СЛУЧАЈ НА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА
НА ВАКЦИНА, ОДНОСНО ИМУНОБИОЛОШКИ ПРЕПАРАТ

Известувач		Биро за лекови при Министерство за здравство - Скопје Национален центарот за фармаковигиланца при Институт за клиничка и предклиничка фармакологија на Медицински факултет - Скопје ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ - Скопје
Контакт телефон		
e-mail		
Специјалност		
Потпис		
Датум		

1. ПОДАТОЦИ ЗА ПАЦИЕНТОТ И ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА

(Идентитетот на пациентот се држи во тајност)

1. Име и презиме	2. Датум на раѓање Ден Месец Година	3. Телесна маса во килограми	4. Пол ☐ М ☐ Ж	5. Време кога се појавиле реакциите Час Ден Месец Година	6-11. Исход на поствакционална компликација ☐ Несакани реакции во тек ☐ Оздрување без последици ☐ Оздрав. со последица ☐ Животна загроеност ☐ Смрт ☐ Непознат
12-15. ОПИС НА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА (Вклучувајќи ги и лабораториските анализи)					
а) Да се опишат знаците и симптомите кои се појавиле после вакцинацијата и терапијата					
б) Време кога е извршена вакцинацијата (што е можно по прецизно) Час Ден Месец Година					
в) После колку време од вакцинацијата се појавиле првите симптоми (што е можно по прецизно) Час Ден Месец Година					

2. ПОДАТОЦИ ЗА СОМНИТЕЛНА ВАКЦИНА ОДНОСНО ИМУНОБИОЛОШКИОТ ПРЕПАРАТ

16. Сомнителна вакцина (заштитено име)	17. Производител	18. Број на серија, лот рок на употреба
19. Датум на давање на вакцината	20. Количина на дадена вакцина	21. Начин на давање IM SC ID Орал Друго
22. Број на претходни дози од истата вакцина и датум кога се дадени (ако се дадени)	23. Дали кај пациентот имало појава на некои симптоми на болеста после примена на претходните дози	
24. Дали има слична поствакционална компликација кај други лица кои примиле од истата вакцина		

Образец бр. 5

Страна 2

3. ПОДАТОЦИ ЗА ИСТОВРЕМЕНО КОРИСТЕНИ ДРУГИ ВАКЦИНИ, ИМУНОБИОЛОШКИ ПРЕПАРАТИ ИЛИ ЛЕКОВИ

22. Истовремено користени вакцини, имунобиолошки препарати и лекови (вклучувајќи ги и оние кои се користени за третман на поствакцинална компликација)					
Заштитено име	Производител	Број на серија	Дози	Начин на давање	Датум на давање / период
1.					
2.					
3.					

4. ЗНАЧАЈНИ ПОДАТОЦИ ЗА ПОЈАВА НА ПОСТВАКЦИНАЛНА КОМПЛИКАЦИЈА

23. Фамилијарна анамнеза, алергија, бременост со датум на последна менструација итн.
--

5. ОСТАНАТИ ПОДАТОЦИ

24а. Име и адреса на производителот на сомнителната вакцина, имунобиолошкиот препарат		(Кај клинички студии да се наведе број на протокол и број на одобрение)
24в. Датум на доставување до производителот на Пријавата на поствакцинална компликација, Бирото за лекови при МЗ и Центар за фармаковигиланца при Институт за фармакологија на Мед. факултет., ЈЗУ Институт за јавно здравје на РМ	24б. Број и серија на вакцината, препаратот	
	Извор на податокот: ☐ Клиничка студија ☐ Здравствен експерт ☐ Останато _____	
25. Вид на пријава ☐ ПРВА ☐ СЛЕДНА		

ЧЛЕНОВИ НА СТРУЧЕН ТИМ:

МЕСТО И ДАТУМ

МП

Образец бр. 6

Страна 2

Картон за имунизација бр. _____ Име _____

Датум на раѓање _____ Пол _____

Здравствен картон бр. _____ Презиме _____

Место _____ ЕМБГ _____

Здравствена легитимација бр. _____ Родител/старател _____ Адреса _____

[illegible]

КАРТОТЕЧЕН РЕГИСТАР – АЗБУЧНИК ЗА ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ
(како наслов на книгата за водење на евиденција за извршена имунизација)

Дел 1

Образец бр. 7

[illegible]

* Во склоп на други комбинации на вакцини да се означат сите компоненти

**** Други вакцини , имунобиолошки препарати, хемопротектори**

Образец бр. 9

ДНЕВНА / НЕДЕЛНА / МЕСЕЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ВАКЦИНИРАНИ ДЕЦА НА ПРЕТШКОЛСКА ВОЗРАСТ

ОПШТИНА _____		МЕСТО _____		ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА _____		ВАКЦИНАЛЕН ПУНКТ _____									
Вакцина против	Hepatitis B (HB)			Haemophilus influenzae type B (HiB)			Diphtheria, Tetanus, Pertussis (DTwP; DTap)			Polio (OPV; IPV)			Measles, Mumps, Rubella (MMR)		
Вакцина	I доза	II доза	III доза	I доза	II доза	III доза	I рев.	II рев.	I доза	II доза	III доза	I рев.	II рев.	Вакц.	I рев.
Возраст мес / год															
0 мес.															
1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															
16															
17															
18															
19															
20															
21															
22															
23															
24															
2 год.															
3															
4															
5															
6															
Вкупно															

Датум / Период _____

Одговорно лице – Доктор: _____

Образец бр. 10

ДНЕВНА / НЕДЕЛНА / МЕСЕЧНА ЕВИДЕНЦИЈА ЗА ВАКЦИНИРАНИ ДЕЦА НА ШКОЛСКА ВОЗРАСТ И ВОЗРАСНИ ЛИЦА *

[illegible]

* Образецот се употребува и за евиденција на вакцинација против други заболувања со други вакцини на соодветна возраст

Датум / Период _____

Одговорно лице – Доктор: _____

Образец бр. 11

ДНЕВНИК ЗА ИМУНИЗАЦИЈА

Општина _____

Здравствена установа _____

Место _____

Вакцинален пункт _____

Период		Град						Село					
Населба		Ден во неделата / недела во месецот						Ден во неделата / недела во месецот					
Вид на вакцина *							Вкупно					Вкупно	Град + Село
НВ	I Доза												
	II Доза												
	III Доза												
HiB	I Доза												
	II Доза												
	III Доза												
	I Рев.												
DTP (w) (a)	I Доза												
	II Доза												
	III Доза												
	I Рев.												
	II Рев.												
DT	III Рев.												
dT	III Рев.												
dT	IV Рев.												
TT	V Рев.												
OPV ; IPV	I Доза												
	II Доза												
	III Доза												
	I Рев.												
	II Рев.												
	III Рев.												
MMR	Вакц.												
	I Рев.												
R	II Рев.												
HPV	I Доза												
	II Доза												
	III Доза												
**	Доза												
	Доза												
	Доза												
	Доза												
	Доза												
	Доза												
	Рев.												
	Рев.												
	Рев.												
	Рев.												
	Рев.												

* во склоп на други комбинации на вакцини, да се означат сите компоненти

** вакцинација и ревакцинација со други комбинации, по дози на вакцини

Одговорно лице – Доктор: _____

Образец бр. 11 А

ДНЕВНА / НЕДЕЛНА / МЕСЕЧНА ЕВИДЕНЦИЈА - ДНЕВНИК ЗА ИМУНИЗАЦИЈА ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА

Општина _____ Здравствена установа _____
Место _____ Вакцинален пункт _____

Период	Град				Село			
	Дено во неделата / недела во месецот				Дено во неделата / недела во месецот			
Населба								
BCG Вакцинација								
при раѓање								
до 60 дена од раѓање								
до 12 месеци од раѓање								
од 7 до 12 месеци *								
BCG Ревакцинација								
Тестирање								
Број на тестирани								
Број на позитивни								
Број на негативни								
Ревакцинирани								
Нечитани								

* деца без белег кои повторно се вакцинираат - без тестирање

Датум / Период _____ Одговорно лице – Доктор: _____

Забелешка: _____

Период од ____ / ____ / ____ до ____ / ____ / ____
 ДД / ММ / ГГГГ ДД / ММ / ГГГГ

Образец бр. 12

Општина _____ Здравствена установа _____

Место _____ ЈЗУ ЦЈЗ / ОЕ _____

Табела 1

ОПФАТ НА ЛИЦА СО ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА ПО ВИД НА ВАКЦИНА*

Вид на вакцина *		Град			Село			Вкупно		
		Подлежат	Вакцинирани	%	Подлежат	Вакцинирани	%	Подлежат	Вакцинирани	%
НВ	I Доза									
	II Доза									
	III Доза									
НiВ	I Доза									
	II Доза									
	III Доза									
	I Рев.									
DTP(w)(a)	I Доза									
	II Доза									
	III Доза									
	I Рев.									
	II Рев.									
DT	III Рев.									
dT	III Рев.									
dT	IV Рев.									
TT	V Рев.									
OPV ; IPV	I Доза									
	II Доза									
	III Доза									
	I Рев.									
	II Рев.									
	III Рев.									
MMR	Вакц.									
	I Рев.									
R	II Рев.									
HPV	I Доза									
	II Доза									
	III Доза									
**	Доза									
	Доза									
	Доза									
	Доза									
	Доза									
	Доза									
	Рев.									
	Рев.									
	Рев.									
	Рев.									
	Рев.									

* во склоп на други комбинации на вакцини, да се означат сите компоненти

** вакцинација и ревакцинација со други комбинации, по дози на вакцини

Образец бр. 12

Табела 2

ВАКЦИНИРАНИ И РЕВАКЦИНИРАНИ ЛИЦА ПО ВОЗРАСТ И ВИД НА ВАКЦИНА* - ГРАД[illegible]

* во склоп на други комбинации на вакцини, да се означат сите компоненти

Табела 3

[illegible]

* во склоп на други комбинации на вакцини, да се означат сите компоненти

Образец бр. 12

ЗАБЕЛЕШКА :

Одговорно лице

Здравствена установа

М. П.

Одговорно лице

ЈЗУ ЦЗУ / ОЕ

М. П.

Образец бр. 12 А

ИЗВЕШТАЈ
ЗА
ВАКЦИНИРАНИ И РЕВАКЦИНИРАНИ ЛИЦА
ПРОТИВ ТУБЕРКУЛОЗА

Општина _____ Здравствена установа _____

Место _____ ЈЗУ ЦЈЗ / ОЕ _____

Период од _____ до _____
дд / мм / гггг дд / мм / гггг

BCG Вакцинација	Град		Село		Вкупно	
	Подлежат	Вакцинирани	Подлежат	Вакцинирани	Подлежат	Вакцинирани
Новородени (вкупно)						
до 60 дена						
до 12 месеци						
Вакцинирани без белег*						
Тестирање						
За тестирање						
Бр. + Бр. -						
BCG Ревакцинација						
За ревакцинација						
Нечитани						

*претходно вакцинирани без белег, кои повторно се вакцинираат од 7 до 12 месеци, не се прикажуваат во бројот на вакцинирани

Одговорно лице

Здравствена установа

М. П.

Одговорно лице

ЈЗУ ЦЈЗ / ОЕ

М. П.

**РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА****4892.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија врз основа на член 22 алинеја 16 и член 44 од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 16/2011, 136/2011, 79/2013, 164/2013, 41/2014, 151/2014 и 33/2015) и член 47 од Правилникот за лиценци за вршење на енергетски дејности („Службен весник на РМ“ бр. 143/2011, 78/2013 и 33/2015), постапувајќи по барањето на Макпетрол АД Скопје, за продолжување на лиценцата за вршење на енергетска дејност Трговија со природен гас, на седницата одржана на 13.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ЛИЦЕНЦАТА ЗА
ВРШЕЊЕ НА ЕНЕРГЕТСКА ДЕЈНОСТ
ТРГОВИЈА СО ПРИРОДЕН ГАС**

1. На Макпетрол Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје, ул. „Св.Кирил и Методиј“ бр.4, 1000 Скопје, му се продолжува лиценцата за вршење на енергетската дејност Трговија со природен гас, издадена со Одлука бр. 02-1142/1 од 13.10.2005 година („Службен весник на РМ“ бр. 87/2005) и Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за издавање на лиценца за вршење на енергетската дејност Трговија со природен гас УП1 Бр.11-89/15 од 9.10.2015 година („Службен весник на РМ“ бр. 175/2015) за период на важење од 10 години.

2. Евидентниот број на продолжената лиценца гласи: ПГ – 01.06.1/05.3/15.

3. Жалбата изјавена против оваа Одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 Бр. 11-89/15

13 октомври 2015 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.**4893.**

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“, бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, за користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 13.10.2015 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ПОВЛАСТЕНА ТАРИФА НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД
ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА**

1. На Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4/2, Скопје – Кисела Вода, му се одобрува користење на повластена тарифа на електрична енергија произведена од хидроелектроцентралата МХЕЦ „Кажани“ - реф.бр. 208 со инсталирана моќност од 1064 kW и со локација на КП.бр.17/5 КО Маловиште, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на оваа одлука:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4/2, Скопје – Кисела Вода;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-54;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „Кажани“ - реф.бр. 208;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.17/5 КО Маловиште, Општина Битола;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1064 kW (една генераторска единица со моќност од 1064 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.482.711 kWh;

- повластена тарифа која ќе ја користи повластениот производител: повластена тарифа која што важела на денот на донесување на решението за стекнување на

привремен статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Кажани“ - реф.бр. 208, УП1 бр. 08-241/12 од 25.3.2013 година, односно се одобрува користење на повластените тарифи за одделните блокови, според следната табела:

Блок	Количина на испорачана електрична енергија по блокови (kWh)	Повластена тарифа за испорачаната електрична енергија по блокови (€€/kWh)
I	≤ 85.000	12,00
II	> 85.000 и ≤ 170.000	8,00
III	> 170.000 и ≤ 350.000	6,00
IV	> 350.000 и ≤ 700.000	5,00
V	> 700.000	4,50

- период на користење на повластената тарифа: 20 години започнувајќи со денот на влегување во сила на оваа одлука.

3. Жалбата изјавена против оваа одлука не го одлага нејзиното извршување.

4. Оваа одлука влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-134/15

13 октомври 2015 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.

4894.

Регулаторната комисија за енергетика на Република Македонија, врз основа на член 151, став 10 од Законот за енергетика („Службен весник на Република Македонија“ бр. 16/11, 136/11, 79/13, 164/13, 41/14, 151/14 и 33/15) и член 17, став 1 од Правилникот за повластени производители на електрична енергија од обновливи извори на енергија („Службен весник на Република Македонија“ бр.18/12, 97/12, 63/13 и 25/15), постапувајќи по барањето на Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, за издавање на решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија, на седницата одржана на ден 13.10.2015 година, донесе

РЕШЕНИЕ

ЗА СТЕКНУВАЊЕ НА СТАТУС НА ПОВЛАСТЕН ПРОИЗВОДИТЕЛ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ПРОИЗВЕДЕНА ОД ОБНОВЛИВИ ИЗВОРИ НА ЕНЕРГИЈА

1. На Друштвото за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4/2, Скопје – Кисела Вода, му се издава решение за стекнување на статус на повластен производител на електрична енергија произведена од обновливи извори на енергија за хидроелектроцентралата МХЕЦ „Кажани“ - реф.бр. 208 со инсталирана моќност од 1064 kW и со локација на КП.бр.17/5 КО Маловиште, Општина Битола.

2. Податоци за носителот на решението:

- назив и седиште: Друштво за производство на електрична енергија БНБ ЕНЕРЦИ ДОО експорт-импорт Скопје, со седиште на ул. Сава Ковачевиќ бр.1 ламела 4/2, Скопје – Кисела Вода;

- единствен регистарски број на електроцентралата: PP-SH-54;

- назив на електроцентралата: хидроелектроцентрала МХЕЦ „Кажани“ - реф.бр. 208;

- податоци за локација на електроцентралата: на КП.бр.17/5 КО Маловиште, Општина Битола;

- инсталирана моќност на електроцентралата: 1064 kW (една генераторска единица со моќност од 1064 kW);

- планирано годишно производство на електрична енергија од електроцентралата: 3.482.711 kWh;

- датум на престанок на важење на ова решение: 20.10.2035 година.

3. Жалбата изјавена против ова решение не го одлага неговото извршување.

4. Ова решение влегува во сила 7 дена од денот на донесувањето и се објавува во „Службен весник на Република Македонија“.

УП1 бр. 08-133/15

13 октомври 2015 година

Скопје

Претседател,

Димитар Петров, с.р.



Службен весник
на Република Македонија




www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. - Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
в. д. директор и одговорен уредник – м-р Тони Трајанов
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2015 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622



2015177